

Службен весник

на Република Македонија

Број 17

26 јануари 2018, петок

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
179. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма на ЈП Службен весник на Република Македонија за 2018 година.....	4	186. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за 2018 година на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта.....	6
180. Одлука за давање во закуп на недвижна ствар.....	4	187. Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Јавното претпријатие за берзанско работење АГРО-БЕРЗА – Скопје за 2018 година.....	6
181. Одлука за давање во закуп на недвижна ствар.....	4	188. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма на Јавното претпријатие „Стрежево“- Битола за 2018 година	7
182. Одлука за давање во закуп на недвижна ствар.....	5	189. Одлука за давање на согласност на Годишната инвестициона програма за 2018 година на ЈПВ „Лисиче“- Велес.....	7
183. Одлука за давање во закуп на недвижна ствар.....	5	190. Одлука за давање согласност на Инвестиционата програма за 2018 година на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ – Кичево.....	7
184. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за труд и социјална политика.....	5		
185. Одлука за престанок и давање на времено користење на движна ствар на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.....	6		

	Стр.		Стр.
191. Одлука за давање на согласност на Годишната програма за работа на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија за 2018 година.....	7	203. Програма за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Македонија за 2018 година.....	29
192. Одлука за давање на согласност на Јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари.....	7	204. Програма за организирање и унапредување на крводарителството во Република Македонија за 2018 година.....	31
193. Одлука за давање на согласност на Јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање.....	8	205. Програма за едукација на лекари и медицински персонал и за финансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствениите соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени за 2018 година.....	34
194. Одлука за давање на согласност на Финансискиот план на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија за 2018 година.....	8	206. Програма за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Македонија за 2018 година.....	36
195. Одлука за давање на согласност на Договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги Џагатај Кабло Отомотив Електрик Системлери ДООЕЛ Илинден – корисник на Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1.....	8	207. Програма за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Македонија за 2018 година.....	39
196. Одлука за давање согласност на Програмата за работа на Агенцијата за енергетика на Република Македонија за 2018 година.....	8	208. Програма за обезбедување инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетесот за 2018 година.....	41
197. Програма за основни геолошки истражувања за 2018 година.....	9	209. Програма за инвестиционо одржување на резиденцијалните и репрезентативните објекти и службени простории на органите на државната управа во 2018 година.....	43
198. Програма за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година.....	10	210. Програма за рамномерен регионален развој за 2018 година.....	44
199. Програма за развој на туризмот за 2018 година.....	13	211. Програма за рамномерен регионален развој во 2018 година.....	45
200. Програма за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Македонија за 2018 година.....	17	212. Програма за трансплантација во Република Македонија за 2018 година.....	46
201. Програма за испитување на појавата, спречување и сузбивање на бруцелозата кај населението во Република Македонија во 2018 година.....	22	213. Програма за заштита на населението од ХИВ инфекција во Република Македонија за 2018 година.....	49
202. Програма ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ за 2018 година.....	25	214. Програма за финансирање на изградба, реконструкција, одржување на објекти и опремување на казнено-поправните и воспитно-поправните установи за 2018 година.....	56

	Стр.		Стр.
215. Програма за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2018 година.....	57	228. Програма за спроведување на мониторинг во областа на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразноста на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата, како и контрола на квалитетот на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата за 2018 година.....	82
216. Програма за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери во Република Македонија за 2018 година.....	62	229. Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година....	83
217. Програма за лекување на ретки болести во Република Македонија за 2018 година.....	62	230. Програма за спроведување на мониторинг во областа на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразност на производите за заштита на растенијата и резидуи од производи за заштита на растенијата во производи од примарно земјоделско производство за 2018 година.....	86
218. Програма за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Македонија за 2018 година.....	63	231. Програма за проширена репродукција на шумите за 2018 година.....	90
219. Програма за распределба на средства од игри на среќа и забавните игри за 2018 година за финансирање на националните спортски федерации и проекти на Агенцијата за млади и спорт за унапредување на спортот во Република Македонија.....	66	232. Програма за развој и унапредување на ловството и за одгледување и заштита на дивечот под заштита во репроцентрите за 2018 година.....	92
220. Програма за развој на спорт и млади за 2018 година.....	68	233. Програма за семе и саден материјал во 2018 година.....	94
221. Програма за инвестирање во животната средина за 2018 година.....	69	234. Програма за работи од областа на хидрометеоролошката дејност во 2018 година.....	96
222. Програма за инвестиции во животната средина за 2018 година.....	70	235. Програма за управување со водите за 2018 година.....	100
223. Програма за изградба и реконструкција на основни училишта за 2018 година.....	72	236. Програма за унапредување на животната средина за 2018 година.....	104
224. Програма за изградба и реконструкција на средни училишта за 2018 година.....	73	237. Програма за промоција на обновливи извори на енергија и поттикнување на енергетска ефикасност во домаќинствата за 2018 година.....	104
225. Програма за научно-истражувачката дејност за 2018 година.....	73	238. Програма за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2018 година.....	107
226. Програма за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2018 година.....	78	239. Програма за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2018 година.....	110
227. Програма за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2018 година.....	80	240. Програма за задолжително здравствено осигурување на државјаните на Република Македонија кои не се задолжително здравствено осигурани за 2018 година.....	111

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
179.**

Врз основа на член 11, точка 8 од Законот за јавни-
те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16),
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 22.1.2018 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА НА ЈП СЛУЖБЕН
ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2018
ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
инвестициона програма на Јавното претпријатие Служ-
бен весник на Република Македонија за 2018 година,
бр.01-7781/1 од 26.12.2017 година, усвоена од Управ-
ниот одбор на Јавното претпријатие „Службен весник
на Република Македонија“, на седницата одржана на
26.12.2017 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.

Бр. 44-8858/1-7
22 јануари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

180.

Врз основа на член 36 став (2) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Маке-
донија, на седницата, одржана на 22.1.2018 година, до-
несе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР****Член 1**

Со оваа одлука, се дава во закуп недвижна ствар –
дел од кровна површина на објектот во зграда бр.1 влез
1, со површина од 40 м2, кој се наоѓа на ул.„Свети Ки-
рил и Методиј“ бр.54 во Скопје, на КП бр.11613, КО
Центар 1, запишан во Имотен лист бр.53637, сопстве-
ност на Република Македонија.

Член 2

Давањето во закуп на недвижната ствар од член 1
од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јав-
но наддавање, преку електронски систем за јавно над-
давање со кој управува и оперира Министерството за
финансии - Управа за имотно-правни работи, со проце-
нета вредност утврдена согласно Процената од Бирото
за судски вештачења број СВ V 4/18, од 16.01.2018 го-
дина во која е проценета вкупната вредност на недвиж-
ната ствар во износ од 8.856.000,00 денари.

Висината на почетната месечна закупнина изнесува
0,5% од проценетата вкупна вредност на недвижната
ствар од став 1 на овој член и истата изнесува 44.280,00
денари без ДДВ.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk

Член 3

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 44-950/1
22 јануари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

181.

Врз основа на член 36 став (2) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15
и 190/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.1.2018 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР****Член 1**

Со оваа одлука, се дава во закуп недвижна ствар –
дел од кровна површина на објектот во зграда бр.1 влез
1, со површина од 35 м2, кој се наоѓа на ул.„Свети Ки-
рил и Методиј“ бр.54 во Скопје, на КП бр.11613, КО
Центар 1, запишан во Имотен лист бр.53637, сопстве-
ност на Република Македонија.

Член 2

Давањето во закуп на недвижната ствар од член 1
од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јав-
но наддавање, преку електронски систем за јавно над-
давање со кој управува и оперира Министерството за
финансии - Управа за имотно-правни работи, со проце-
нета вредност утврдена согласно Процената од Бирото
за судски вештачења број СВ V 4/18, од 16.01.2018 го-
дина во која е проценета вкупната вредност на недвиж-
ната ствар во износ од 7.749.000,00 денари.

Висината на почетната месечна закупнина изнесува
0,5% од проценетата вкупна вредност на недвижната
ствар од став 1 на овој член и истата изнесува 38.745,00
денари без ДДВ.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk

Член 3

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 44-950/2
22 јануари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

182.

Врз основа на член 36 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1

Со оваа одлука, се дава во закуп недвижна ствар - дел од кровна површина на објектот во зграда бр.2 влез 1, со површина од 12 м², кој се наоѓа на „Кеј Димитар Влахов“ бр.4 во Скопје, на КП бр.9521, КО Центар 1, запишан во Имотен лист бр.9099, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Давањето во закуп на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управа за имотно-правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената од Бирото за судски вештачења број СВ V 4/18, од 16.1.2018 година во која е проценета вкупната вредност на недвижната ствар во износ од 2.656.800,00 денари.

Висината на почетната месечна закупнина изнесува 0,5% од проценетата вкупна вредност на недвижната ствар од став 1 на овој член и истата изнесува 13.284,00 денари без ДДВ.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk

Член 3

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-950/3 22 јануари 2018 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
--	---

183.

Врз основа на член 36 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1

Со оваа одлука, се дава во закуп недвижна ствар - дел од кровна површина на објектот во зграда бр.2 влез 1, со површина од 10,25 м², кој се наоѓа на „Кеј Димитар Влахов“ бр.4 во Скопје, на КП бр.9521, КО Центар 1, запишан во Имотен лист бр.9099, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Давањето во закуп на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управа за имотно-правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената од Бирото за судски вештачења број СВV 4/18, од 16.1.2018 година во која е проценета вкупната вредност на недвижната ствар во износ од 2.269.350,00 денари.

Висината на почетната месечна закупнина изнесува 0,5% од проценетата вкупна вредност на недвижната ствар од став 1 на овој член и истата изнесува 11.347,00 денари без ДДВ.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk

Член 3

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-950/4 22 јануари 2018 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
--	---

184.

Врз основа на член 44, став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.1.2018 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на следните движни ствари – патнички моторни возила и тоа:

Реден број	Марка и тип на возило	Репаратурна станица	Сила на мотор (kW)	Работна зафатнина (cm ³)	Идентификационен број на мотор	Тип на мотор	Идентификационен број на возило	Година на производста
1.	Benetton 1.1	SK-604-02	44	1300	21074	AVK	VB622021074	2000
2.	Peugeot 306 1.8DT	SK-604-07	66	1800	10012011049	100120	VF10012011049	1999

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надоместок на Министерството за труд и социјална политика.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со министерот за труд и социјална политика, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-982/1
22 јануари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.**

185.

Врз основа на член 44, став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на следната движна ствар:

1. ХД Видео камера со постоље:
 - марка, SONY
 - тип и модел: CO 1/3 ЦМОС
 - година на производство: 2015
 - инвентарен број: 18641

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на времено користење, без надомест на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија, за период од две години.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со генералниот секретар на Владата на Република Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од членот 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-991/1
22 јануари 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.**

186.

Врз основа на член 11, точка 8 од Законот за јавни претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.1.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2018 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната инвестициона програма за 2018 година на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта, бр. 02-36/3, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 18.1.2018 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-138/1
23 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

187.

Врз основа на член 19 од Законот за берзи на земјоделско – прехранбени производи („Службен весник на Република Македонија“ бр.32/92, 83/92 и 139/08), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.1.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО-БЕРЗА – СКОПЈЕ ЗА 2018 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Финансискиот план на Јавното претпријатие за берзанско работење АГРО-БЕРЗА – Скопје за 2018 година бр.0202-13/2 од 5.1.2018 година, усвоен од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 5.1.2018 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-402/1 Претседател на Владата
23 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

188.

Врз основа на член 11, точка 8 од Законот за јавните претпријатија претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.1.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА НА ЈАВНОТО
ПРЕТПРИЈАТИЕ „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА ЗА 2018
ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната инвестициона програма на Јавното претпријатие „Стрежево“ – Битола за 2018 година, бр. 02-70/2 од 18.1.2018 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие на седницата, одржана на 18.1.2018 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-676/1 Претседател на Владата
23 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

189.

Врз основа на член 11, точка 8 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 06/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седница одржана на 23.1.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2018 ГОДИНА
НА ЈПВ „ЛИСИЧЕ“- ВЕЛЕС

Член 1

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната инвестициона програма за 2018 година на ЈПВ „Лисиче“ - Велес број 02-49/4 од 18.1.2018 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 18.1.2018 година.

Член 2

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-702/1 Претседател на Владата
23 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

190.

Врз основа на член 11 точка 8 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16, Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23.1.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИНВЕСТИЦИ-
ОНАТА ПРОГРАМА ЗА 2018 ГОДИНА НА ЈАВ-
НОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ
„СТУДЕНЧИЦА“ – КИЧЕВО

1. Со оваа одлука се дава согласност на Инвестиционата програма за 2018 година на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ - Кичево за 2018 година, бр. 02-1846/1-3/1, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 5.12.2017 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-821/1 Претседател на Владата
23 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

191.

Врз основа на член 8, став (2) од Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15 и 23/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.1.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ ЗА
УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната програма за работа на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија за 2018 година, број 01-31/1 од 16.1.2018 година, донесена од Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-845/1 Претседател на Владата
23 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

192.

Врз основа на член 21 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.1.2018 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ЈАВЕН ОГЛАС
ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА
ПОВРШНИ ДО 3 ХЕКТАРИ**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Јавниот оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари бр. 01/18 со архивски бр.17-541/1 распишан од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-914/1 Претседател на Владата
23 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

193.

Врз основа на член 21-а став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.1.2018 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ЈАВЕН ОГЛАС
ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ПОВРШНИ НАД 3 ХЕКТАРИ
ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО
ЈАВНО НАДДАВАЊЕ**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Јавниот оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање, бр.02/18 со архивски бр.17-543/1, распишан од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-918/1 Претседател на Владата
23 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

194.

Врз основа на член 8, став (2) од Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15 и 23/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.1.2018 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ
ПЛАН НА СОВЕТОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ
И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Финансискиот план на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија за 2018 година бр.

01-32/1 од 16.1.2018 година, донесен од Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-1034/1 Претседател на Владата
23 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

195.

Врз основа на член 4-а, став (11) и член 12 став (2) точка 29 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.1.2018 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНА ПОМОШ НА
ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И
УСЛУГИ ЦАГАТАЈ КАБЛО ОТОМОТИВ ЕЛЕКТРИК
СИСТЕМЛЕРИ ДООЕЛ ИЛИНДЕН – КОРИСНИК
НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА
РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги Цагатај Кабло Отомотив Електрик Системлери ДООЕЛ Илинден – корисник на Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8477/1-17 Претседател на Владата
23 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

196.

Врз основа на член 18 од Законот за основање на Агенција за енергетика на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05 и 41/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.1.2018 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА
ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за работа на Агенцијата за енергетика на Република Македонија за 2018 година, бр.02-685/2 донесена од Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Република Македонија на седницата, одржана на 20.12.2017 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8832/1-17 Претседател на Владата
23 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

197.

Врз основа на член 5 алинеја 1 од Законот за Геолошкиот завод на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 41/14 и 61/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.1.2018 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ОСНОВНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА ЗА 2018 ГОДИНА**

I

Со оваа програма се утврдува висината на средствата, намената и начинот за нивното користење, видот и обемот на Основните геолошки истражувања за 2018 година.

II

Средствата за финансирање на позициите предвидени во оваа програма се во износ од 4.080.000 (четири милиони и осумдесет илјади) денари, обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 2018 година, раздел - 10001, програма 2, потпрограма 21 - Геолошки завод, од кои 3.000.000 (три милиони) денари од категорија 48 - капитални расходи, ставка 485 - вложувања и нефинансиски средства и 1.080.000 (еден милион и осумдесет илјади) денари од категорија 42 - стоки и услуги, ставка 425 - договорни услуги.

III

Средствата по предложените проекти кои се предмет на реализација со оваа програма се со цел обезбедување на основните геолошки - хидрогеолошки карти и податоци за геолошко - хидрогеолошкиот состав и структура на земјината кора и ќе се користат за следните намени:

Ред. бр.	Вид позиција	Износ (денари)
1.	Изработка на Основна хидрогеолошка карта во размер 1 : 100 000, лист Качавик (I фаза на реализација)	3.000.000
2.	Стручна оцена (ревизија) на Проектот за натамошни активности за реализација на ОГК-2 на целата територија на Република Македонија, со акционен план и формирање на листовите/секциите во размер 1:50 000	60.000
3.	Стручна оцена (ревизија) на дигитални основни геофизички (гравиметриски и геомагнетни) карти на Република Македонија и толкувачи (IV фаза)	300.000
4.	Стручна оцена (ревизија) на Основна хидрогеолошка карта на Република Македонија (ОХГК) 1:100 000 за лист Охрид-Подградец	300.000
5.	Стручна оцена (ревизија) на Основната хидрогеолошка карта на Република Македонија (ОХГК) 1: 100 000 и Толкувачот за лист Гостивар	300.000
6.	Стручна оцена (ревизија) на проектите за усогласување на пограничната геологија помеѓу Република Македонија и соседните држави, и тоа: - Проект за усогласување на пограничната геологија помеѓу Република Македонија и Република Србија (прва фаза) - Проект за усогласување на пограничната геологија помеѓу Република Македонија и Република Косово (прва фаза) - Проект за усогласување на пограничната геологија помеѓу Република Македонија и Република Албанија (прва фаза) - Проект за усогласување на пограничната геологија помеѓу Република Македонија и Република Бугарија (прва фаза)	120.000
ВКУПНО:		4.080.000

IV

Реализацијата на проектот под реден број 1 од делот III на оваа програма ќе се врши врз основа на склучен договор со изведувач кој ќе се избере по објавување на јавен повик и спроведена постапка за доделување на договор за јавна набавка на услуги. Со најповолниот понудувач Геолошки завод на Република Македонија ќе склучи договор за јавна набавка. Стручната оцена (ревизија) на позициите под реден број 2, 3, 4, 5 и 6 од делот III на оваа програма ќе ја врши Комисија за вршење на стручна оцена (ревизија) на геолошката документација, формирана согласно член 34 од Законот за минерални сировини.

V

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-96/1
23 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

198.

Врз основа на член 36, став (5) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 23.1.2018 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА КОНКУРЕНТНОСТ, ИНОВАЦИИ И ПРЕТПРИЕМ- НИШТВО ЗА 2018 ГОДИНА

I

Со оваа програма се уредува намената на средствата за конкурентност, иновации и претприемништво во вкупен износ од 47.190.000,00 (четириесет и седум милиони и сто деведесет илјади) денари и тоа:

- 38.390.000,00 (триесет и осум милиони и триста и деведесет илјади) денари, обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 2018 година, - Потпрограма ДГ-Поддршка на развојот на мали и средни претпријатија, ставки 425, 426, 462 и 464, наменети за развој на мали и средни претпријатија;

- 3.800.000,00 (три милиони и осумстоини илјади) денари, обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 2018 година, - Потпрограма 11 - Индустриска политика, сметка 637, ставки 425 и 462, наменети за имплементација на мерки од индустриската политика на Република Македонија 2009-2020 и

- 5.000.000,00 (пет милиони) денари, обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 2018 година, - Потпрограма 11 - Индустриска политика, сметка 637, ставка 464, наменети за поддршка и развој на кластерското здружување во Република Македонија.

Средствата од Буџетот на Република Македонија за 2018 година наменети за реализација на оваа програма, ги распоредува Министерството за економија.

II

Програмата се состои од мерки во следните области:

A. ПОДДРШКА И РАЗВОЈ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

За мерките од областа А. Поддршка и развој на мали и средни претпријатија се наменети средства во износ од 38.390.000,00 (триесет и осум милиони и триста и деведесет илјади) денари и тоа за:

МЕРКА 1. Поддршка на занаетството во Република Македонија во вкупен износ од 3.410.000,00 денари.

1.1. Субвенционирање на трошоци на занаетчи и вршители на занаетска дејност во вкупен износ од 2.200.000,00 денари.

Предмет на мерката е субвенционирање на занаетчи и вршители на занаетска дејност преку кофинансирање до 70% од докажаните трошоци, но не повеќе од 150.000,00 денари, направени за следните активности:

- Набавка на опрема и алати;
- Уредување и подобрување на деловниот простор;

- Изработка на визуелен идентитет на производот/услугата (веб страна, дизајн на логотип, рекламен материјал);

- Дизајн на производ;

- Надоместување на трошоци за здобивање со титула мајстор и

- Стручно оспособување на занаетчиите.

1.2. Кофинансирање на проекти на занаетчиските комори и фондации и здруженија на граѓани за развој и промоција на занаетството во Република Македонија во вкупен износ од 1.210.000,00 денари.

Предмет на мерката е кофинансирање на проекти на занаетчиските комори и фондации и здруженија на граѓани кои се однесуваат на развој и промоција на занаетството во Република Македонија. Максималниот износ на кофинансирање на трошоците по проект изнесува 150.000,00 денари.

Финансиската поддршка се однесува за следните видови на проекти:

- Организирање на обуки;

- Организирање на форуми,

- Консултантски услуги и

- Промотивни активности (организирање на саеми и манифестации).

МЕРКА 2. Финансиска поддршка за микро, мали и средни претпријатија во вкупен износ од 20.000.000,00 денари.

Предмет на мерката е субвенционирање на микро, мали и средни претпријатија основани од државјани на Република Македонија, кои вработуваат над три лица преку субвенционирање на 70% од докажаните трошоци, но не повеќе од 300.000,00 денари, направени за следните намени:

- Набавка на опрема и алати;

- Дизајн на производ и изработка на визуелен идентитет на производот/услугата, веб страна, дизајн на логотип, рекламен материјал (70% од докажаните трошоци, но не повеќе од 60.000,00 денари) и

- Учество на домашни саеми во текот на 2017 година (70% од докажаните трошоци, но не повеќе од 60.000,00 денари).

МЕРКА 3. Финансиска поддршка за женско претприемништво во вкупен износ од 2.000.000,00 денари.

Предмет на мерката е субвенционирање на претпријатија во сопственост на жени (над 50%) и управувани од жени, државјани на Република Македонија, преку кофинансирање на 70% од докажаните трошоци, но не повеќе од 150.000,00 денари, направени за следните намени:

- Набавка на опрема и алати;

- Уредување/подобрување на деловниот простор и

- Дизајн на производ и изработка на визуелен идентитет на производот/услугата, веб страна, дизајн на логотип, рекламен материјал (70% од докажаните трошоци, но не повеќе од 60.000,00 денари)

МЕРКА 4. Надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за сертификација на системи за квалитет според ISO стандарди во вкупен износ од 800.000,00 денари.

Предмет на мерката е надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за сертификација на системи за квалитет според ISO стандарди и тоа 70% од

докажаните трошоци на деловните субјекти, но не повеќе од 100.000,00 денари поединечно за секој деловен субјект – барател на средствата.

МЕРКА 5. Финансиска поддршка за воведување и сертифицирање на ХАЛАЛ систем во вкупен износ од 2.200.000,00 денари.

Предмет на мерката е финансиска поддршка за воведување и сертифицирање на ХАЛАЛ систем, и тоа 70% од докажаните трошоци на деловните субјекти, но не повеќе од 200.000,00 денари поединечно за секој деловен субјект – барател на средствата.

МЕРКА 6. Кофинансирање на проекти за развој и поддршка на МСП и промоција на претприемништвото во Република Македонија во вкупен износ од 2.000.000,00 денари.

Предмет на мерката е кофинансирање на проекти на фондации и здруженија на граѓани кои се однесуваат на развој и поддршка на МСП како и проекти за промоција на претприемништвото во Република Македонија. Максималниот износ на кофинансирање на трошоците по проект изнесува 200.000,00 денари.

Финансиската поддршка се однесува за следните видови на проекти:

- Промоција и обуки за алтернативни извори на финансирање на МСП;
- Промоција, обуки и форуми за женско претприемништво;
- Б2Б средби;
- Вмрежување и
- Промотивни активности (организирање на саеми и манифестации).

МЕРКА 7. Кофинансирање на проекти за програмски активности на мрежите на бизнис ангели во вкупен износ од 1.000.000,00 денари

Предмет на мерката е кофинансирање на активности на мрежите на бизнис ангели во Република Македонија кои се во насока на промовирање на концептот на бизнис ангели како алтернативен инструмент за финансирање на малите и средни претпријатија и тоа 70% од докажаните трошоци, но не повеќе од 500.000,00 денари поединечно за секој барател.

МЕРКА 8. Финансиска поддршка за основање на 1 (еден) нов технолошки парк во рамки на универзитете во Република Македонија во вкупен износ од 1.500.000,00 денари.

Предмет на мерката е кофинансирање на трошоци за оснивање на технолошки парк во рамките на универзитетите и тоа 75% од потребните средства но не повеќе од 1.500.000,00 денари.

Право на аплицирање имаат сите регистрирани универзитети во Република Македонија кои ги исполнуваат следниве два минимални услови:

- Во рамките на универзитетот да има основано факултети од областа на техничките науки, технолошките науки и информатичките науки
- Да располага со простор од минимум 100 квадратни метри

МЕРКА 9. Кофинансирање на дел од трошоците за одобрени проекти по ЕУ програмите COSME во вкупен износ од 1.000.000,00 денари.

Предмет на мерката е кофинансирање на конзорциуми/компанији кои аплицираат или аплицираше во ЕУ Програмата COSME на проекти за поддршка на мали и средни претпријатија и тоа во висина до 20% од средствата потребни како средства потребни за кофинансирање на проектот од страна на апликантот но не повеќе од 1.000.000,00 денари.

Средствата ќе се распределат на крај на месец септември еднакво на сите апликанти. Доколку на јавниот повик се јави само еден апликант, проектот ќе биде поддржан од ова мерка со вкупниот предвиден износ односно до износ потребен за кофинансирање на проектот од страна на апликантот.

МЕРКА 10. Финансиска поддршка за МСП за користење на консултантски услуги во вкупен износ од 1.200.000,00 денари.

- Поддршка на проектот на Јапонската агенција ЈСА за реализација на проектот за менторство во износ од 600.000,00 денари.

- Поддршка на консултантски услуги за решавање на “тесни грла“ во производниот процес како и за подготовка на апликации, проекти врзани со развојот на малите и средни претпријатија или економскиот развој, во износ од 600.000,00 денари и тоа до 70% од докажаните средства но не повеќе од 60.000 денари

МЕРКА 11. Кофинансирање на претпријатија за дел од трошоците за купување на опрема, инструменти, алат кои ќе послужат и ќе се користат исклучиво за обука, настава на лица за стекнување на занимања во вкупен износ од 2.400.000,00 денари.

Предмет на финансиската поддршка е кофинансирање на претпријатија за дел од трошоците за купување на опрема, инструменти, алати кои ќе послужат и ќе се користат исклучиво за обука, настава на лица за стекнување на занимања и тоа до 50% од докажаните средства но не повеќе од 1.200.000,00 денари поединечно.

Апликантот треба да биде акредитиран од страна на Центарот за едукација на возрасни.

Доколку на Јавниот повик има повеќе апликанти, средствата ќе се распределат еднакво на сите нив. Средствата ќе бидат распределени во месец септември.

МЕРКА 12. Кофинансирање на дел од трошоците за едукација на вработените лица во вкупен износ од 600.000,00 денари.

Предмет на мерката е кофинансирање на дел од трошоците за едукација на вработени лица кои ќе посетат обуки значајни за нивната професионална надградба но и важна за развојот на претпријатието. Со ова мерка ќе се кофинансираат трошоци во висина од 50% од докажаните трошоци но не повеќе од 12.000,00 денари поединечно.

МЕРКА 13. Промотивни активности во вкупен износ од 280.000,00 денари.

Предмет на мерката е промовирање на оваа програма преку организирање презентации во осумте плански региони.

Постапката за доделувањето на средства од мерките 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 од оваа област ќе се изврши преку објавување на јавни повици на ВЕБ страната на Министерството за економија www.economy.gov.mk и www.konkurentnost.mk.

Б. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКАТА ПОЛИТИКА

За мерките од областа Б. Имплементација на индустриската политика се наменети средства во вкупен износ од 3.800.000,00 денари и тоа за:

МЕРКА 1. Поддршка за зголемување на конкурентноста на деловните субјекти од преработувачка индустрија во вкупен износ од 2.500.000,00 денари преку следните мерки:

1.1 Надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за развој на деловниот субјект, развој на производ и развој на пазар во вкупен износ од 2.500.000,00 денари.

Предмет на мерката е надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти и тоа во износ од 75 % од докажаните трошоци на деловните субјекти, но не повеќе од 180.000,00 денари поединечно за секој деловен субјект – барател на средствата за следните активности:

1.1.1 Изработка на техничка документација за нов производ односно за подобрување на постојниот производ и/или изработка на индустриски дизајн /редизајн на производ;

1.1.2 Изработка на идејно решение и/или печатење на: нова амбалажа, етикетање, лого на производ и промотивни печатени материјали;

1.1.3 Изработка на студии за истражување на пазарот и/или маркетинг стратегија и/или активности за развој на бренд;

1.1.4 Изработка на проекти за енергетска ефикасност и/или воведување на стандард за енергетски менаџмент ISO 50001;

1.1.5 Набавка на специфичен софтвер од значење за унапредување на деловните активности на претпријатието;

1.1.6. Кофинансирање на дел од трошоци за обезбедување на сертификат за сообразност на производ и

1.1.7. Изработка на техничка-проектна документација или студија за техничка изводливост за: планирани инвестициони проекти, подготовка на претпријатието за зголемување на енергетска ефикасност, воспоставување внатрешен систем за управување со отпад и систем за заштита на животна средина.

Финансиската поддршка е наменета за деловните субјекти за вршење на производствени дејности во рамки на секторот Преработувачка индустрија, согласно Националната класификација на дејностите – НКД рев. 2.

Деловните субјекти може да поднесат само едно барање од наведените активности.

1.2. Кофинансирање за организирање на специјализирани обуки - длабински и детални технолошки обуки во следните сектори: автомобилска, текстилна, прехранбена и металопреработувачка индустрија во вкупен износ од 600.000,00 денари.

Предмет на мерката е кофинансирање за организирање на специјализирани обуки – длабински и детални технолошки обуки во следните сектори: автомобилска, текстилна, прехранбена и металопреработувачка индустрија од страна на Министерството за економија, во

согласност со Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година, во износ од 600.000,00 денари.

За активностите од оваа мерка, делот на трошоците се надоместуваат согласно оваа програма, во висина од 75% од докажаните трошоци за организација и реализација на обуките и тоа:

- детален Извештај за реализација на обуките, со индикатори за успешност врз основа на прашалник дистрибуиран до учесниците, со број на учесници и име на компании;

- соодветни докази за реализација на обуките (фактури и сл.) и детален извештај за бројот на учесници и името на компаниите – учесници на обуките.

Постапката и критериумите за доделување на средства од мерка 1, точка 1.2 од оваа област ќе се изврши преку објавување на јавен повик на ВЕБ страната на Министерството за економија www.economy.gov.mk и www.konkurentnost.mk.

Трошоците наменети за реализација на оваа мерка, ќе им бидат исплатени на барателите во зависност од расположливите средства од Буџетот, по редоследот на нивното пријавување во архивата на Министерството за економија.

МЕРКА 2: Изработка на стратешки документи и анализи за потребите на индустријата, во вкупен износ од 700.000,00 денари.

Мерката вклучува ангажирање на консултанти за изработка на потребните стратешки документи и анализи. Постапката ќе се реализира преку процедура за јавни набавки.

В. ПОДДРШКА И РАЗВОЈ НА КЛАСТЕРСКОТО ЗДРУЖУВАЊЕ

За мерките од областа В. Поддршка и развој на кластерското здружување се наменети средства во вкупен износ од 5.000.000,00 денари и тоа за:

МЕРКА 1: Поддршка на проекти од кластерските здруженија „Кластери за иновативни и меѓународно ориентирани бизниси,, во износ од 5.000.000,00 денари кои ги вклучуваат активностите поврзани со:

- развој на заеднички услуги на кластерите,
- набавка на специфична опрема која ќе се користи од членките на кластерите,

- соработка на кластерите со универзитетите,
- развој на брендиран производ во рамките на кластерот (географско потекло),

- изработка или реализација на заеднички иновативни проекти кои се однесуваат на развој нови или подобрени производи, процеси или услуги,

- усовршување на кластерите и нивните членки преку организирање на специјализирани обуки, работилници и семинари за поттикнување и размена на знаење,

- промотивни активности за кластерите,

Постапката и критериумите за доделување на средства од мерка 1 од оваа област ќе се изврши преку објавување на јавен повик на ВЕБ страната на Министерството за економија www.economy.gov.mk и www.konkurentnost.mk.

Кластерските здруженија може да поднесат само по едно барање од наведените активности од мерка 1 од оваа област.

За активностите од мерка 1 од оваа област, делот на трошоците за оваа намена се надоместуваат согласно оваа програма во висина од 75% од проект, но не повеќе од 1.000.000,00 денари поединечно за секој барател по апликација.

Трошоците наменети за реализација на мерката 1 од оваа област, ќе им бидат исплатени на кластерските здруженија во зависност од расположивите средства од Буџетот.

III

За начинот и динамиката на реализирање на оваа програма ќе се грижи Министерството за економија.

IV

Министерството за економија, заклучно со 31 март 2019 година, до Владата на Република Македонија ќе достави извештај со финансиски показатели за реализација на програмата и наменско користење на средствата.

V

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-297/1
23 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

199.

Врз основа на член 57, став 1 од Законот за туристичката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/04, 89/08, 12/09, 17/11, 47/11, 53/11, 123/12, 164/13, 27/14, 116/15, 192/15 и 53/16) и член 9 став 2 од Законот за таксата за привремен престој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/96, 26/02, 51/03, 88/08, 17/11 и 192/15), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 23.1.2018 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ЗА 2018 ГОДИНА

I

Со оваа програма ќе се реализираат активности за развој на туризмот во Република Македонија за 2018 година.

Средствата за реализација на оваа програма се утврдени во Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/17), раздел 10001 – Министерство за економија, во Подпрограма 14 – Развој на туризмот во Република Македонија, на категориите 42 – стоки и услуги, 46 – субвенции и трансфери и 48 – капитални расходи планирани се во Буџетот на Република Македонија за 2018 година финансиски средства во износ од 38.700.000,00 денари.

II

Средствата од делот I од оваа програма ќе се користат за следните активности:

1. Меѓународна и билатерална соработка во туризмот

Зголемена и интензивирана соработка во доменот на меѓународната комуникација со големите и значајни туристички организации и институции кои придонесуваат за развој на туризмот како Светската туристичка организација, Европската патничка комисија, Централно европската иницијатива и др., учество на саеми, како и билатералните соработки во областа на туризмот (потпишување на договори, регионални конференции, средби и др.), како и плаќање на членарина за Светската туристичка организација.

Оваа активност ќе се реализира континуирано во текот на цела 2018 година.

2.500.000,00 денари

2. Едукација и тренинг обуки во туризмот и угостителството

Имајќи предвид дека секоја година до Министерство за економија пристигнуваат барања од здруженија и асоцијации за туризам за потребата од одржување на обуки и презентации за многу области во туризмот, министерството организира одржување на такви обуки со ангажирање на сите релевантни институции, факултети, меѓународни организации како и претставници од приватниот сектор.

Министерството за економија оваа активност планира да ја организира заедно со факултетите за туризам во Република Македонија, стопанските комори, додека целиот проект да биде под покровителство на Светската туристичка организација при Обединетите Нации, за кои Министерството за економија за 2018 година има обезбедено присуство на експерти од областа на туризмот.

Оваа активност ќе се реализира во периодот од месец март до месец мај 2018 година.

1.000.000,00 денари

3. Продолжување на Проектот за уредување на изложите и рекламите во Старата Скопска чаршија, Охридска, Битолска и Струшка чаршија

Имајќи предвид дека Министерството за економија во 2017 година подготви техничка документација за 150 дуќани во Старата Скопска чаршија, Охридска, Битолска и Струшка чаршија, истите ќе ги субвенционира во делот на уредување на изложите и рекламите, се со цел враќање на автентичноста на објектите – оваа година ќе продолжи со проектот со цел да бидат опфатени што е можно поголем број на дуќани.

Субвенционирање на трошоците за имплементирање на проектното решение за конзервација, санација и адаптација на изложите и рекламите во Старата скопска чаршија.

Пристигнатите барања по објавените јавни повици ќе ги разгледува Комисија формирана од министерот за економија а ќе бидат од различни институции, како и експерти од областа на архитектурата и луѓе од еснафот на чаршијата.

Разгледувањето на апликациите и утврдување на исполнувањето на условите од јавните повици Комисиите ќе го прават запазувајќи го принципот “прв дојден, прв услужен”, односно по редослед на поднесување на апликацијата, до исцрпување на средствата.

Увидот на лице место комисијата ќе го изврши во рок од два месеци по истекот на рокот за поднесување на барањата утврден во јавниот повик по што ќе следи исплата на средства од страна на Министерството за економија за подносителите на барањата кои во целост ги исполнуваат условите од јавниот повик.

Оваа активност ќе се реализира во периодот од месец февруари до месец август 2018 година.

16.500.000,00 денари

4. Организирање на Меѓународна конференција за Спа, велнес и бањски туризам, Винскиот туризам како и поддршка на зимскиот туризам преку организирање на регионална конференција

Меѓународните и Регионалните конференции се една од главните алатки за подобрување на туристичката клима, со организирањето на ваквите конференции ќе се овозможи заеднички пристап во подобрувањето на туристичката понуда во делот на Спа, велнес и бањски туризам во Република Македонија. Исто така конференциите имаат и едукативен карактер, ќе се видат искуствата од земјите во регионот и новите трендови во туризмот. Активноста ќе се реализира во Скопје и на истата ќе бидат поканети претставници од Меѓународните Спа, велнес и бањските организации, регионалните Спа центри, бањски центри како и претставници од Република Македонија кои имаат Спа хотели или бањски центри. На конференцијата ќе се покрене иницијатива во соработка со тур - операторите да се подготват Спа, велнес и бањски понуди за Република Македонија.

Имајќи предвид согласно Националната стратегија за развој на туризмот во Република Македонија како неизбежен потенцијал за развој на туризмот се зимскиот и винскиот туризам, сметаме дека организирањето на конференцијата за зимски туризам пред почетокот на сезоната ќе придонесе за промовирање на потенцијалите на Република Македонија за овој вид на туризам додека конференцијата за вински туризам е предвидено да се организира во регионот на Демир Капија, Кавадарци и Неготино со посебен акцент на Винските патишта и нивна промоција.

Во рамките на конференциите предвидено е и доделување на награди за најуспешните во областа како и на тие што придонеле за развој и промоција на туризмот во Република Македонија.

Оваа активност ќе се реализира во периодот од месец мај до месец септември 2018 година.

1.500.000,00 денари

5. Субвенции за разни туристички проекти, манифестации и форуми

Министерството за економија ќе субвенционира разни туристички манифестации и бизнис форуми кои се одржуваат од страна на туристичкото стопанство, за кои немаат доволно сопствени финансиски средства и бараат поддршка или субвенционирање од владините институции, а се интересни за развојот на туризмот.

За организација на оваа активност Министерството за економија ќе објави јавен повик.

Предмет на јавниот повик е кофинансирање на проекти, манифестации, и форуми од областа на туризмот, кои се одржуваат од страна на туристичкото стопанство, а се од значаен интерес за поттикнување и развој на туризмот во Република Македонија.

Право на учество на јавниот повик имаат сите заинтересирани субјекти, правни лица, владини и невладини организации од областа на туристичкото стопанство, фондации и здруженија на граѓани и бизнис центрите формирани во рамки на општините, основани за цели поврзани со поддршка и развој на туризмот.

Оваа активност ќе се реализира во периодот од месец февруари до месец април 2018 година.

3.000.000,00 денари

6. Изготвување на Студија за Пештерите во Република Македонија како туристичка атракција

Имајќи предвид дека Република Македонија има доста потенцијал за развој на пештерски туризам неопходна е една стратегија која ќе даде јасна слика колку пештери има во РМ кои имаат можност за развој на туризмот во Република Македонија.

За организација на оваа активност Министерството за економија ќе објави јавен повик.

Предмет на јавната набавка ќе биде истражување, анализа, и предлог решение за пештери кои имаат потенцијал за развој на туризмот во Република Македонија.

Право на учество на јавната набавка имаат сите заинтересирани субјекти, правни лица, фондации и здруженија на граѓани кои имаат потенцијал и можност за изготвување на студија согласно техничката спецификација која ќе биде предмет на набавката.

Оваа активност ќе се реализира во периодот од месец февруари до месец април 2018 година.

500.000,00 денари

7. Поставување на унифицирана Туристичка сигнализација низ целата држава

Поставување на туристички табли во позначајните туристички места во Република Македонија на регионалните и магистралните патишта. Одбележување на културни знаменитости и локалитети со адекватна туристичка сигнализација, како и замена на уништените табли и знаци со нови, во постоечките туристички локалитети.

Оваа активност ќе се реализира во периодот од месец март до месец август 2018 година.

1.500.000,00 денари

8. Субвенции за туристички цели на селски домаќинства

Со цел поттикнување на развој на туризмот во руралните средини во наредниот четиригодишен период за прв пат предвидуваме финансиска поддршка при градење или адаптација на селски домаќинства кои ќе даваат угостителски услуги во согласност со Правилникот за начинот и поблиските критериуми за добивање на ознаката во селските домаќинства во руралните средини.

Финансиската поддршка во износ од 60% од докажаните трошоци, но не повеќе од 200.000 денари за едно барање, ќе биде наменета за набавка на опрема и инвентар, како и за уредување на просторот на селски домаќинства. Критериуми кои треба да ги исполнат домаќинствата се: објектот да е уреден и опремен согласно традицијата на крајот во кој се наоѓа, да подготвува и послужува топли и ладни јадења, пијалоци и напивки вообичаени за крајот во кој се наоѓа селското домаќинство, да нуди услуги за сместување (најмногу до 5 соби), надворешниот изглед на куќата да биде без оштетување и знаци на дотраеност, а околината да биде уредена. Ваквите семејни домаќинства ќе добијат ознака на која има „сончоглед“, како потврда дека станува збор за селско домаќинство во рурална средина кои вршат угостителска дејност.

Со поддршка на селските домаќинства обезбедуваме самовработување на лица во рурални средини и зголемување на автентична туристичка понуда, со можност за промоција на локалните вредности.

Оваа активност ќе се реализира во периодот од месец февруари до месец октомври 2018 година.

1.500.000,00 денари

9. Финансиска поддршка за бизнис идеи за туризам креирани од студенти на факултетите за туризам

Со овој проект ќе се поттикнат студентите од факултетите за туризам и угостителство да се пријават на оглас со интересни идеи и предлози поврзани со проекти за развој на туризмот во Република Македонија. Најдобриот проект ќе биде награден со 60.000, второнаградениот со 40.000 и третиот најдобар проект со 20.000 денари. Условите кои ќе треба да ги исполнува проектот кој ќе биде оценет за најдобар е истиот да биде иновативен, да придонесува за зголемување на туристичката понуда и да биде апликативен. На тој начин органите на државна управа би добиле интересни проекти кои би им помогнале во развојот на туризмот, а од друга страна би им се дала можност на идните високообразовни работници во областа на туризмот да бидат креативни и вклучени во владините проекти.

Оваа активност ќе се реализира во периодот од месец мај до месец август 2018 година.

500.000,00 денари

10. Субвенционирање на седум општини за изработка на локални стратегии за развој на туризмот

Стратешките документи се значаен дел во развојот на општините имајќи предвид дека помалите општини немаат средства за изготвување на стратегии а имаат потенцијал со оваа мерка ќе се овозможи да се подготват стратегии за седум општини за развој на туризмот и истите ќе бидат поврзани со што ќе бидат поконкурентни на пазарот.

Министерството за економија за реализација на оваа активност ќе објави јавен повик за општините кои ќе бидат заинтересирани да изготват стратегии за развој на туризам.

На јавниот повик ќе можат да поднесат барање сите општини во Република Македонија кои немаат локални стратегии за развој на туризмот со предлог буџет за реализација на истите.

По завршување на повикот Министерството за економија ќе достави Информација со извештај до Владата на Република Македонија со предлог за седум општини за изработка на Стратегии за развој на туризам.

По извршениот избор, Министерството за економија ќе потпише договор со секоја општина посебно за реализација на активност.

Оваа активност ќе се реализира во периодот од месец февруари до месец април 2018 година.

1.700.000,00 денари

11. Проект „Планински велосипедски патеки“

Уредување, означување и одбележување на постојни и создавање на нови велосипедски патеки како и промоција на истите со цел збогатување на туристичката понуда на Република Македонија и развој на руралниот туризам, активниот и севкупниот туризам во државата.

Министерството за економија реализацијата на активност ја предвидува во две фази и тоа:

Во првата фаза Министерството за економија ќе објави Јавен повик за избор на фирма која ќе изготви Студија со потенцијал за изведба и создавање на Планински велосипедски патеки на целата територија на Република Македонија.

Предмет на јавата набавка ќе биде истражување, анализа и предлог решение за нови планински велосипедски патеки во Република Македонија.

Право на учество на јавната набавка имаат сите заинтересирани субјекти, правни лица кои имаат потенцијал и можат да подготват студија согласно техничката спецификација која ќе биде предмет на набавката.

Во втората фаза Министерството за економија ќе објави јавен повик за избор на фирма која ќе изврши уредување, означување и одбележување на планински велосипедските патеки.

Право на учество на јавната набавка имаат сите заинтересирани субјекти, правни лица, фондации и здруженја на граѓани кои имаат потенцијал за изведба во согласност со техничката спецификација која ќе биде предмет на набавката.

Оваа активност ќе се реализира во периодот од месец февруари до месец август 2018 година.

2.000.000,00 денари

12. Надградба на системот за електронско следење на регистрите

Министерството за економија почна со електронско водење на регистри за туристичка и угостителска дејност како и процедурите за поднесување на барање за добивање на лиценци за туристичка и угостителска дејност.

Имајќи предвид дека системот има можност и за воведување на електронско пријавување на број на туристи и ноќевања, потребно е негово надградување и давање на можност на туристичките и угостителските објекти да можат да се промовираат преку системот.

За организација на оваа активност, Министерството за економија има предвидено да објави јавен повик за надградба на системот за електронско следење на регистри.

Предмет на јавната набавка ќе биде истражување, воведување на електронско пријавување на број на туристи и ноќевања од страна на категоризираниите угостителски објекти.

Право на учество на јавната набавка ќе имаат сите заинтересирани домашни правни лица – понудувачи, кои се регистрирани за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка.

Оваа активност ќе се реализира во периодот од месец мај до месец август 2018 година.

500.000,00 денари

13. Одбележување на Светскиот ден на туризмот со доделување на признанија за најуспешните од областа на туризмот

По повод 27 септември – Светскиот ден на туризмот, се организира настан каде што се доделуваат признанија за најуспешните во категоријата: хотели, туристички агенции, ресторани, уредени плажи и манифестации.

Оваа активност ќе се реализира во месец септември 2018 година.

500.000,00 денари

14. Печатење на промотивни материјали од областа на туризмот

Оваа активност се однесува на печатење на веќе постоечкиот промотивен материјал за потребите на Министерството за економија и други органи и организации и тоа:

-Изработка (печатење) на промотивни туристички брошури по разни сегменти (изработка на брошура за рурален туризам, брошура за верски туризам, вински туризам) на повеќе странски јазици, флаери за туристичките потенцијали на Република Македонија, постери, кеси и папки.

Оваа активност ќе се реализира во периодот од месец март до месец мај 2018 година.

1.000.000,00 денари

15. Подготовка на Гастрономски водич за Македонија

Храната има двојна улога во туризмот, таа е неопходен елемент на секое патување бидејќи лицето во движење мора да ги задоволи сопствените потреби од една страна, а од друга страна за некои туристи локалната храна претставува атракција, што му дава посебен белег на поднебјето и придонесува за развој на туризмот. Во овој случај можеме да зборуваме за гастрономски туризам како една од селективните форми на туризмот. Терминот гастрономски или кулинарски туристи се однесува на сите оние кои патуваат да пробаат производи на локална кујна кои се карактеристични за една земја или регион. Таквите понуди претставуваат туристички атракции, како што е случај со други културни, историски споменици и сл., по кои нашата држава е препознатлива со традиционалната храна.

Оваа активност предвидува подготовка на гастрономски водич со традиционални јадења од Република Македонија. Водичот има за цел промоција на традиционалната кујна и спецификите за регионот.

За реализација на оваа активност Министерството за економија има предвидено да објави јавен повик за подготовка на гастрономски водич.

Предмет на јавната набавка ќе биде подготовка на гастрономски водич со традиционални јадења од Република Македонија на македонски и четири странски јазици.

Право на учество на јавната набавка ќе имаат сите заинтересирани домашни правни лица – понудувачи, кои се регистрирани за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка.

Оваа активност ќе се реализира во периодот од месец март до месец мај 2018 година.

500.000,00 денари

16. Набавка на Дигитални инфо пунктови

На позначајните туристички локалитети да се постават дигитални инфо пунктови со цел туристите да ги добијат потребните информации.

Активноста е предвидена за туристичките центри во Скопје, Охрид, Струга, Битола, Тетово и Маврово.

На самите пунктови е предвидено да има апликација за проверка на туристичките и угостителските места како и онлајн резервација во угостителските објекти, музеи, театри и манифестации.

За реализација на оваа активност Министерството за економија ќе објави јавен повик.

Предмет на јавната набавка ќе биде набавка и монтирање на дигитални инфо пунктови со софтвер за воведување на податоци кои ќе бидат од големо значење на локалните самоуправи, угостителските објекти и туристите кои ќе ги посетуваат локалитетите каде ќе бидат поставени истите

Право на учество на јавната набавка ќе имаат сите заинтересирани домашни правни лица – понудувачи, кои се регистрирани за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка.

Оваа активност ќе се реализира во периодот од месец март до месец мај 2018 година.

2.500.000,00 денари

17. Набавка на мобилна апликација „Visit Macedonia“

Светски тренд е луѓето при посета на одредени дестинации да имат можност за симнување на мобилна (IOS, Android, Windows) апликација за туристичките потенцијали на земјата, како и можноста за резервација на: хотел, ресторан, културен настан, како и проверка на понудите за посета на одредени места во самиот регион.

Сите категоризирани, угостителски објекти како и туристичките центри ќе можат бесплатно да се рекламираат во самата апликација.

Истите ќе можат да хостираат информации и промоции кои ќе им користат на туристите при резервација.

За реализација на оваа активност Министерството за економија ќе објави јавен повик за набавка на IOS, Android, Windows мобилна апликација „Visit Macedonia“.

Право на учество на јавната набавка ќе имаат сите заинтересирани домашни правни лица – понудувачи, кои се регистрирани за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка.

Оваа активност ќе се реализира во периодот од месец март до месец мај 2018 година.

1.500.000,00 денари

ВКУПНО

38.700.000,00 денари

III

ДИНАМИКА НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ

Активност	Времени период	Начин на реализација
Точка 1	Текано целна година	Исплата на чланарина за СТО
Точка 2	Март - Мај	Во соработка со стопанските комори и факултетите за туризам
Точка 3	Февруари-Август	Со објавување на Јавен повик
Точка 4	Мај - Септември	Со објавување на Јавен повик
Точка 5	Февруари-Април	Со објавување на Јавен повик
Точка 6	Февруари - Април	Со објавување на Јавен повик
Точка 7	Март-Август	Со објавување на Јавен повик
Точка 8	Февруари-Октомври	Со објавување на Јавен повик
Точка 9	Мај-Август	Во соработка со факултетите за туризам
Точка 10	Февруари-Октомври	Со објавување на Јавен повик
Точка 11	Февруари - Август	Со објавување на Јавен повик
Точка 12	Мај - Август	Со објавување на Јавен повик
Точка 13	Септември	Со објавување на Јавен повик
Точка 14	Март - Мај	Со објавување на Јавен повик
Точка 15	Март - Мај	Со објавување на Јавен повик
Точка 16	Март - Мај	Со објавување на Јавен повик
Точка 17	Март - Мај	Со објавување на Јавен повик

IV

За начинот и динамиката на реализирање на оваа програма ќе се грижи Министерството за економија.

V

Министерството за економија, заклучно со 31.3.2019 година до Владата на Република Македонија ќе достави извештај со финансиски показатели за реализација на оваа програма, во кој ќе бидат опфатени постигнатите резултати и финансиски показатели како и образложението за евентуалните отстапувања од планираните активности.

VI

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-326/1

23 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

200.

Врз основа на член 16, ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.1.2018 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА АКТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА МАЈКИТЕ И ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА

I. Цели на Програмата

Општа цел

Општа цел на оваа програма е континуирано унапредување на здравјето на децата и жените во репродуктивен период во насока на намалување на доенчката и матернална смртност преку координирано спроведување на есенцијалните јавно-здравствени функции врз основа на дефинираните приоритети идентифицирани преку редовен мониторинг на нивната здравствената состојба, со посебен фокус на ранливите групи население и со почитување на принципот на еднаква достапност до сите на кои им е услугата потребна.

Специфични цели

1. Континуирано унапредување на системот на мониторирање на здравствениот статус на мајките и децата и ефикасноста на здравствената заштита;

2. Подигање на информираноста и едуцираноста на населението за здрави животни стилови и правилно здравствено однесување во преконаченски, антенатален, постнателен и во доенчкиот период, со фокус на ранливите категории на жени (жени Ромки, жени од руралните подрачја);

3. Унапредување на квалитетот и еднаквоста во пристапот до здравствените услуги за мајките и децата, со посебен фокус на ранливите категории жени;

4. Навремено откривање на заболувања кај новороденчињата, доенчињата и малите деца;

5. Јакнење на интерсекторската соработка и мобилизирање на партнерството во заедницата на сите релевантни партнери во идентификација и решавање на здравствените проблеми на мајките и децата особено во намалувањето на бариерите и зголемувањето на достапноста на услугите.

II. Мерки кои треба да се преземат за подобрување на состојбите

1. Активности за мониторирање на здравствениот статус на мајките и децата и проценка на ефикасноста и достапноста на здравствените сервиси:

- стручно-методолошки надзор-теренски посети за мониторинг на работата на превентивните тимови, поливалентната патронажна служба и Ромските здравствени медијатори;

- функционирање на Државен центар за репродуктивно здравје; Стручно-методолошка помош од страна на Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство на породилиштата низ државата; Изработка на софтвер за внес на податоци и Подготовка на Перинатален Извештај.- евидентирање на податоци за секоја смртност на доенче и родилка од страна на здравствените установи и достава до Државен центар за репродуктивно здравје;

- собирање, обработка и анализа на доставените податоци од породилиштата за перинатална грижа од страна на Државен центар за репродуктивно здравје и задолжително доставување на квартални извештаи до Комитетот за безбедно мајчинство при Министерство за здравство.

- обезбедување на бесплатна Фолна киселина за секоја бремена

- функционирање на Центар за упатување на клинички третман на жртви од сексуална злоупотреба во трите града каде центрите се воспоставени и тоа во Скопје, Куманово и Тетово

- бесплатни прегледи и лабораториски прегледи во тек на бременост, поврзани со бременост, бесплатно породување за бремени неосигурани жени, жени Ромки, жени од социјално ранливи категории и лица без идентификација и бесплатно болничко лекување на доенчиња од неосигурани мајки, жени Ромки, жени од социјално ранливи категории и лица без идентификација и

- набавка на современи контрацептивни средства (орална контрацепција, спирали, кондоми) за жени од социјално-ранливи категории (Ромки, кориснички на социјална помош, жени со репетитивни абортуси).

2. Активности за здравствена промоција и унапредување на здравственото однесување:

Едукација на населението и промотивни кампањи

- промоција на Европската недела на имунизација, вклучително локални активности фокусирани на ромските заедници и руралните средини,

- спроведување на едукативни работилници во ромски и рурални средини за детско здравје, важност за имунизација, здрава бременост мајчинство, доене од страна на превентивните тимови и патронажни сестри со особен осврт на 11 општини во кои претежно живеат Роми: Шуто Оризари, Карпош, Винаца, Делчево, Пехчево, Битола, Прилеп, Тетово, Гостивар, Штип и Куманово со планиран опфат на околу 24.000 лица и

- промоција на Светската Недела на доене.

3. Јакнење на капацитетите на здравствени работници кои обезбедуваат здравствена заштита на деца и жени во репродуктивен период:

- обука на здравствени работници (матични лекари, медицински сестри, патронажа, матични гинеколози) за семејно планирање согласно подготвената тренинг програма,

- едукативни работилници за патронажни сестри и превентивни тимови за значењето на доењето за раниот детски развој,

- едукативен материјал (брошура) за здрава бременост и доење и дистрибуција на истата до бремените жени,

- изготвување на Информација за здравствената состојба на мајките и децата за 2017 година,

- обуки на здравствени работници од примарна здравствена заштита за превенција и менаџмент на родово базирано насилство,

- изработка на едукативни брошури за семејно планирање наменети за млади и жени на македонски и албански јазик и

- печатење на Прирачник за родители.

4. Активности за рана детекција на заболувања кај новороденчињата, доенчињата и малите деца:

- спроведување на тиреоиден скрининг кај сите новородени деца во Република Македонија,

- неонатален метаболен скрининг за целна популација за новородени сомнителни за метаболни заболувања,

- скрининг за цистична фиброза,

- обуки на здравствени работници кои работат во превентивни тимови за препознавање на аутизам,

- воведување на M-chat како задолжителен скрининг на сите деца на возраст од 18 и 24 месеци во задолжителни систематски прегледи на деца на предшколска возраст.

5. Јакнење на интерсекторска соработка и соработка со локалната заедница

- одржување на работилница за претставување на активностите на оваа програма, за мајки и деца на потенцијалните партнери во реализација на оваа програмата особено во работата со ранливите групи до кои е потешко да се пристапи,

- одржување на координативни состаноци со претставници од единиците на локалната самоуправа, граѓански здруженија, претставници на ромски заедници, ромски невладини организации, женски организации, ОН организации, Светската здравствена организација и УНИЦЕФ.

III. Очекувани резултати

Со целосно реализирање на активностите предвидени со оваа програма се очекува постигнување на следните резултати:

1. Идентифицирани приоритети за делување базирани на континуирано и ефикасно следење на здравствениот статус и обемот на здравствена заштита на мајките и децата,

2. Унапредени животни стилови и подобро здравствено однесување од аспект на безбедното мајчинство, со фокус на ранливите групи жени и деца (зголемен процент на жени кои имаат избрано матичен гинеколог, зголемен процент на мајки кои дојат ексклузивно, одржување на висок опфат со имунизација, навремена и редовна антенатална и постнатална заштита и др),

3. Подобрен пристап и квалитет на здравствените услуги за мајките и децата, со фокус на ранливите групи жени и деца,

4. Намалени бариерите и зголемена достапност до услуги преку зајакнато партнерство и соработка во заедницата,

5. Унапредено здравјето на децата, доенчињата и жените во репродуктивен период и намалени разлики кај одредени ранливи групи мерено преку индикаторите за морбидитет, морталитет и искористеност на здравствените услуги.

IV. Потребни финансиски средства за реализација на Програмата

Табела 1. Потребни финансиски средства за реализација на оваа програма

	Активности	Извршител	Количина	Цена	Вкупно
1.	Неонатален тироиден скрининг на цела популација	Универзитетска клиника за детски болести	25.000	120,00	3.000.000,00
2.	Неонатален метаболен скрининг за цела популација за новородени сомнителни за метаболни заболувања	Универзитетска клиника за детски болести	2000	1.000,00	2.000.000,00
3.	Воведување на неонатален скрининг за цистична фиброза	Универзитетска клиника за детски болести	12.000	170,00	2.040.000,00
4.	Обука на здравствени работници кон работат во превентивни тимови за препознавање на аутизам	Универзитетска клиника за детски болести	4	50.000,00	200.000,00
5.	Воведување на M-chat како задолжителен скрининг на сите деца на возраст од 18 и 24 месеци во задолжителни систематски прегледи на деца на предшколска возраст	Превентивни тимови од здравствените домови низ државата	1	100.000,00	100.000,00
6.	Фола киселина за секоја бремена	Здравствен дом Скопје	25.000	12,00	300.000,00
7.	Државен центар за репродуктивно здравје Национален координатор (12x6.000 денари) 25 медицински сестри / акушерки во породилницата кои внесуваат податоците (12x3.000 денари за секоја акушерка/медицинска сестра) Изработка на Софтвер	Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство и породилницата низ државата 16 Општи болници вклучувајќи ги и приватните породилници Управа за електронско здравство	1	1.328.000,00	1.328.000,00
8.	Обука на здравствени работници (матични лекари, медицински сестри, патронажа, матични гинекологички) за семејно планирање согласно подготвената тренинг програма	Медицински факултет Скопје- Центар за семејна медицина, Завод за Здравствена заштита на мајки и деца/Здравствен дом Скопје	4	50.000,00	200.000,00
9.	Промоција на Светската недела на доенето-печатење на постери и брошури	Завод за Здравствена заштита на мајки и деца/Здравствен дом Скопје, граѓански здруженија кои работат на промоција на доенето	1	100.000,00	100.000,00
10.	Едукативни работилници за патронажни сестри и превентивни тимови за значењето на доенето за ранниот детски развој	Завод за Здравствена заштита на мајки и деца/Здравствен дом Скопје	2	50.000,00	100.000,00
11.	Едукативен материјал (брошура) за здрава бременост и доене и дистрибуција на истата до бремените жени	Завод за Здравствена заштита на мајки и деца/Здравствен дом Скопје	25.000	20,00	500.000,00
12.	Изготвување на Информација за здравствената состојба на мајките и децата за 2017 година	Завод за Здравствена заштита на мајки и деца/Здравствен дом Скопје	100	1000,00	100.000,00
13.	Стручно-методолошки надзор-горескени посети за мониторинг на работата на превентивните тимови, позитивната патронажна служба и Ромски здравствени медијатори	Завод за Здравствена заштита на мајки и деца/Здравствен дом Скопје	10	5.000,00	50.000,00
14.	Промоција на Европската недела на имунизација	Завод за Здравствена заштита на мајки и деца/Здравствен дом Скопје	1	100.000,00	100.000,00

15.	Едукативен материјал (брошура) за детско здравје и имунизација и дистрибуција на истата до родителите	Завод за Здравствена заштита на мајки и деца/Здравствен дом Скопје	25.000	20,00	500.000,00
16.	Едукативни посети во ромски и рурални средини за детско здравје, важност за имунизација, здрава бременост, мајчинство, доене со особен осврт на 11 општини во кои претежно живеат Роми: Шuto Оризари, Карпош, Виноца, Делчево, Пехчево, Битола, Прилеп, Тетово, Гостивар, Штип и Куманово	превентивните тимови во Здравствените домови и патронажните сестри со особен осврт на 11 општини во кои претежно живеат Роми: Шuto Оризари, Карпош, Виноца, Делчево, Пехчево, Битола, Прилеп, Тетово, Гостивар, Штип и Куманово	20	10.000	200.000,00
17.	Обуки на здравствени работници од примарна здравствена заштита за превенција и менаџмент на родово базирано насилство	Медицински факултет - Центар за семејна медицина, УН агенции и граѓански здруженија	4	50.000,00	200.000,00
18.	Менаџирање на Центрите за упатување на клинички третман на жртви од сексуална злоупотреба од страна на координатори за менаџирање на центарот	ЈЗУ ГАК, ЈЗУ КБ Тетово, ЈЗУ ОБ Куманово	3	100.000,00	300.000,00
19.	Бесплатни прегледи и лабораториски прегледи во тек на бременост, поврзани со бременост, бесплатно породување за бремени неосигурани жени, жени Роми, жени од социјално ранливи категории и лица без идентификација и бесплатно болничко лекување на доенчиња од неосигурани мајки, жени Роми, жени од социјално ранливи категории и лица без идентификација	Јавни здравствени установи во државата	1	4.942.000,00	4.942.000,00
20.	Набавка на современи контрацептивни средства (орална контрацепција, спирални, кондоми) за жени од социјално-ранливи категории (Роми, кориснички на социјална помош, жени со репетитивни абортуси)	УК Гинекологија и акушерство Скопје, Клинички болници, Општи болници и Специјална болница за гинекологија и акушерство Мајка Тереза	2000	150,00	300.000,00
21.	Изработка на едукативни брошури за семејно планирање наменети за млади и жени на македонски и албански јазик	Медицински факултет Скопје - Центар за семејна медицина	2500	20,00	50.000,00
22.	Одржување на трибини за планирање на семејство во региони каде живеат ранливи групи	Медицински факултет Скопје- Центар за семејна медицина, граѓански здруженија	3	30.000,00	90.000,00
23.	Печатење на Прирачник за родители подготвен од Унисеф	Здравствен дом Скопје	200	500,00	100.000,00
24.	Едукативни и интерактивни работилници за бремени жени (и породени жени) и нивните партнери или лица за поддршка и практични вештини во врска со одржување на здрава бременост, лесно и свесно породување.	ЈЗУ КБ Тетово, КБ Штип КБ Битола и ЈЗУ ГАК во соработка со граѓански здруженија	4	50.000,00	200.000,00
Средства кои се обезбедени од Буџетот на Република Македонија					10.000.000,00
Буџет на самофинансирачки активности на Министерството за здравство					7.000.000,00
1-24 Вкупно					17.000.000,00

V. Финансирање

Активностите предвидени во оваа програма ќе се финансираат од Буџетот на Република Македонија за 2018 година.

Распределбата на средствата по оваа програма ја врши Министерството за здравство квартално на извршителите на активностите, врз основа на доставени фактури и извештаи за реализација на активностите содржани во Програмата. Неизмирени обврски во 2017 година ќе бидат исплатени во Програма за активна здравствена заштита на мајките и децата за 2018 година.

VI. Извршители на Програмата

Извршители на оваа програма се Министерство за здравство, Завод за здравствена заштита на мајки и деца, Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство-Скопје, Универзитетска клиника за детски болести-Скопје, Ромски здравствени медијатори, Државен центар за репродуктивно здравје, Управа за електронско здравство, Клинички Болници и Општи болници во Република Македонија, Здравствени домови во Република Македонија, Центар за семејна медицина, Специјална болница за гинекологија и акушерство Мајка Тереза Скопје, граѓански здруженија.

Следење на реализација на Програмата (мониторинг и евалуација)

Следење на спроведувањето на оваа програма врши Министерството за здравство.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-397/1
23 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

201.

Врз основа на член 16, ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.1.2018 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, СПРЕЧУВАЊЕ И СУЗБИВАЊЕ НА БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2018 ГОДИНА

I. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Генерална цел на оваа програма е спречување и сузбивање на бруцелозата кај луѓето на територијата на целата Република.

Притоа, основни цели на годишната Програма се:

1. Намалување на инциденцата на бруцелоза кај луѓето;
2. Спречување на појава на компликации, хронични форми и инвалидитет;
3. Спречување на појава на рецидиви;
4. Намалување на стапката на смртност;
5. Микробиолошка потврда на секој сомнителен случај;
6. Континуирана медицинска едукација, обновување на знаењата на здравствените и ветеринарните работници;
7. Информираност и здравствена едукација на општата популација и на професионално експонираните лица, со цел превенција на бруцелоза.

Овие цели, во 2018 година ќе се остваруваат преку следните активности:

1. Спроведување на мерките и активностите за спречување на појавата, понатамошно ширење на бруцелозата и нејзино сузбивање на територија на целата Република, особено во критичните региони;
2. Епидемиолошко следење и испитувања за рано откривање на изворите, патиштата и начинот на пренесување на заразата;
3. Рано и активно откривање на заболени лица, нивно пријавување до надлежните институции, анкетирање, информација и едукација;
4. Рано и адекватно лекување на заболени;
5. Задолжително лабораториско докажување на бруцелозата;
6. Континуирана медицинска едукација на здравствените работници;
7. Информирање и здравствено едукативна дејност.

II. АКТИВНОСТИ, ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ (ИНДИКАТОРИ НА УСПЕШНОСТ)

За остварување на целите утврдени со оваа програма, во 2018 година ќе се спроведуваат следните мерки и активности:

1. Изготвување на работни оперативни планови на регионално ниво, од страна на 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје (Скопје, Велес, Куманово, Тетово, Битола, Прилеп, Штип, Кочани, Струмица и Охрид), со квартално реализирање, локација и целна група на активностите за спречување и сузбивање на бруцелозата во 2018 година на територијата на подрачјето кое го покриваат, врз основа на епидемиолошката состојба на таа територија.

Извршители: 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје, во соработка со ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија (во натамошниот текст: ИЈЗ на РМ).

Индикатор: Број на изготвени и доставени оперативни планови до Министерството за здравство.

Рок на известување : 15 јануари 2018

2. Организирање на регионални советувања/работилници на тема бруцелоза – епидемиолошка и епизоотолошка состојба, на кои здравствените работници од

Републиката (епидемиолози, инфектолози, микробиолози, матични доктори, претставници од Државен санитарен и здравствен инспекторат и претставници од ветеринарната медицина) на регионално ниво ќе се запознаат со раширеноста на бруцелозата во Република Македонија, со епизоотолошката и епидемиолошката состојба, со клиничката слика, дијагностиката и другите карактеристики на бруцелозата, како и со мерките и активностите кои треба да се спроведуваат за нејзино сузбивање. ИЈЗ на РМ во соработка со Медицински факултет Скопје - Институт за епидемиологија со медицинска биостатистика подготвува и доставува детален план (датум, место на одржување, планирани здравствени институции - учесници) за 4-те семинари, агенда со теми планирани и листа на предавачи до Министерството за здравство.

Извршители: ИЈЗ на РМ и Медицински факултет Скопје - Институт за епидемиологија со медицинска биостатистика.

Индикатор: Доставен план, квартален извештај (број на учесници, датум, место) за организирани регионални семинари.

Рок на известување: 15.01.2018 година - доставен план, квартално.

3. ЈЗУ Центри за јавно здравје на својата територија организираат предавања за населението во руралните средини како и предавања за ризични групи на работници со цел запознавање на населението со оваа болест, начините на превенција и опасностите.

Извршители: 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје.

Индикатор: Доставен план, квартален извештај (број на учесници, датум, место) за организирани предавања.

Рок на известување: 15.01.2018 година - доставен план, квартално.

4. Активен епидемиолошки надзор на терен преку епидемиолошко извидување и епидемиолошки истражувања за секој откриен случај на бруцелоза кај луѓето или добиен податок од страна на ветеринарни инспектори од Агенцијата за храна и ветеринарство за заболел добиток на одредена територија, како и за рано откривање и дијагноза, евидентирање, пријавување и анкетирање на сите сомнителни и дијагностицирани случаи на бруцелоза со цел да се откријат сите заболени лица во таа населба и навреме да се подложат на медицински третман. 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје земаат материјали за серолошка дијагностика и изготвуваат информации.

Извршители: 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје, во соработка со ветеринарните инспектори од Агенцијата за храна и ветеринарство.

Индикатор: Број на епидемиолошки увиди за надзор и следење на бруцелозата и изготвување на информација за најдената состојба и број на епидемиолошки анкети, број на лабораториски тестирања.

Рок на известување: Квартално.

5. Секој случај на заболување од бруцелоза се пријавува задолжително до епидемиолошката дејност на територијата каде е регистрирана болеста. Епидемиолошките служби при 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје ги обработуваат и евидентираат пријавите и за секој случај ги известуваат –ИЈЗ на РМ, Државниот санитарен и здравствен инспекторат и ветеринарната инспекција надлежна за одредена територија.

10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје изработуваат епидемиолошка анкета за секој заболел и заедно со пријавата ги доставуваат до ИЈЗ на РМ, каде се врши внесување во датабаза, обработка и анализа на пријавите и епидемиолошките анкети на заболениите, врз база на што се изработуваат извештаи.

Извршители: Здравствените установи на сите нивоа на здравствена заштита, 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје, ИЈЗ на РМ.

Индикатор: Број на доставени и обработени пријави/анкети за заболени од бруцелоза.

Рок на известување: Квартално.

6. Здравствен надзор над ветеринарните работници, сточарите, работниците во кланиците, млекарниците и во кожарската индустрија ќе се врши преку систематски здравствени прегледи, во кои се вклучени клиничко-серолошки испитувања на бруцелоза.

Извршители: 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје и ИЈЗ на РМ.

Индикатор: Број на здравствени прегледи, број на лабораториски тестирања на професионално експонирани лица.

Рок на известување: Квартално.

7. Во случај на зголемен број на заболени или појава на епидемија на бруцелоза, 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје ќе прават епидемиолошки увиди за следење на состојбата на теренот во соработка со ИЈЗ на РМ и ќе предлагаат мерки за спречување на понатамошно ширење/сузбивање на епидемијата кои ги доставуваат во вид на информација до Министерството за здравство, Државниот санитарен и здравствен инспекторат и други надлежни институции.

Извршители: 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје во соработка со ИЈЗ на РМ.

Индикатор: Број на теренски увиди и доставени информации при епидемии.

Рок на известување: Квартално.

8. Микробиолошко - лабораториска дијагностика на бруцелозата кај луѓето ќе се врши во лабораториите на 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје и во лабораториите на ИЈЗ на РМ.

Извршители: Микробиолошките лаборатории при 10-те ЈЗУ Центри за јавно здравје и ЈЗУ Институт за јавно здравје - Скопје.

Индикатор: Извештај за број на направени тестови

Рок на известување: Квартално.

ИЈЗ на РМ подготвува и доставува квартални /тримесечни извештаи до Министерството за здравство во рок од десет дена по завршувањето на кварталот.

ЈЗУ Центри за јавно здравје годишниот извештај за реализација на активностите од оваа програма го доставуваат до ИЈЗ на РМ најдоцна до 15 јануари 2019 година.

ИЈЗ на РМ доставува до Министерството за здравство годишен извештај за реализираните мерки и активности, предвидени со оваа програма најдоцна до 25 јануари 2019 година.

V. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

За реализација на програмските активности за испитување на појавата, спречувањето и сузбивањето на бруцелозата кај луѓето за 2018 година, потребни се следните средства:

Број	Назив	Календарски години	Календарски години	Вкупно финанс. средства	Извор на средства
1.	Епидемиолошки истражувања на терен и истражувања	425	500,00	502.500,00	ИЗ на РМ
2.	Епидемиолошки истражувања	442	300,00	44.300,00	ИЗ на РМ
3.	ПАВ тест	497	220,00	197.340,00	ИЗ на РМ
4.	Визуелен тест	470	400,00	402.000,00	ИЗ на РМ, ИЗ на РМ
5.	PCR	50	2500,00	125.000,00	ИЗ на РМ
6.	Семинари стручни	6	25.000,00	150.000,00	ИЗ на РМ и Математика факултет - Скопје
7.	Предметна тематика по предметите: медицина и ветеринарна медицина	170	1.500,00	255.000,00	ИЗ на РМ
8.	Стручни семинари	10	5.000,00	50.000,00	ИЗ на РМ
9.	Специфична стручна литература: интерактивна презентација	2	25.000,00	50.000,00	Математика факултет - Скопје
10.	Печатење на фактури	16.256	10,00	162.560,00	ИЗ на РМ, ИЗ на РМ
	Средства обезбедени од сопствениот буџет			1.500.000,00	
	Буџет на специфични активности на Министерството за здравство			500.000,00	
ВКУПНО				2.000.000,00	2018 година

Исплатата на средствата по оваа програма ќе се врши квартално од страна на Министерството за здравство, врз основа на доставените фактури и извештаи за реализација на активностите содржани во оваа програма и согласно работниот план.

Фактурирањето ќе се врши по утврдени цени на Фондот за здравствено осигурување на Македонија и одобрени програмски цени.

Фактурирањето ќе се врши по утврдените програмски цени кои се составен дел на оваа програма, на стандарден образец за фактура, објавен на веб-страницата на Министерството за здравство со извештај во прилог.

Следење на спроведувањето на оваа програма врши Министерството за здравство и по потреба поднесува Извештај до Владата на Република Македонија.

Реализацијата на програмските активности на регионално и локално ниво ја спроведуваат ЈЗУ Центрите за јавно здравје.

Оваа програма ќе се реализира во рамки на обезбедените средства во Буџетот на Република Македонија за 2018 година во висина од од 2.000.000,00 денари, од кои 1.500.000,00 денари од основен буџет и 500.000,00 денари од сопствени средства на Министерството за здравство.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-398/1
23 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

202.

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.1.2018 година, донесе

ПРОГРАМА „ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ“ ЗА 2018 ГОДИНА

І. В О В Е Д

Кардиоваскуларните и респираторните болести се најчести заболувања кај населението како во светски рамки така и во Република Македонија.

Зголемениот крвен притисок, зголемени маснотии во крвта, дебелината, дијабетот, неправилната исхрана, недоволната физичка активност, злоупотребата на алкохол и тутун се најчести ризик фактори за настанување на кардиоваскуларните заболувања. Најзначајните ризик фактори за појава на незаразни болести, можат да се спречат и да се контролираат.

Масовните незаразни болести се водечка причина за смрт и инвалидитет ширум светот.

Причинители на висока зачестеност на масовни незаразни болести во последните децении од дваесеттиот век и почетокот на овој век се значајните и брзи промени во начинот и стилот на живот на современиот човек. Најмногу се изразени промените во начинот на исхрана, нивото на физичка активност, зголемената употреба на алкохол и тутун. Во интеракцијата на физичката активност, храната, исхраната и на здравјето на луѓето, вклучени се следните релевантни аспекти: енергетската потрошувачка преку физичката активност како важна компонента на енергетската рамнотежа што ја определува телесната тежина.

Превентивните прегледи за навремена контрола на крвниот притисок, телесната тежина, одредување шеќер и маснотии во крвта се битен елемент за навремено спречување на појава на кардиоваскуларни заболувања.

Едукација на населението за потребата од навремени превентивни прегледи за контрола на сопственото здравје е битен фактор за рано откривање и спречување болести.

Параметри на здравјето кои е потребно да се следат се: крвен притисок, телесна тежина, висина, индекс на телесна маса, шеќер и маснотии во крвта. На граѓаните потребно е во исто време да им се даваат и конкретни совети за грижа за сопственото здравје како совети за промоција на здрави животни стилови, поддршка за откажување од штетни животни навики, одвикнување од пушење, за начинот на исхрана и заштита од високите температури, важност на превентивните прегледи.

1. Спроведување на акции за бесплатни прегледи од страна на здравствени домови по една акција на секои два месеци - Со оваа активност на сите граѓани им се дава можност да извршат бесплатен превентивен преглед и тоа независно од нивниот статус на здравствено осигурување.

Активностите се состојат во бесплатни лекарски прегледи, мерење крвен притисок, телесна тежина и висина, индекс на телесна маса, одредување шеќер и маснотии во крвта и други лекарски совети. Резултатите од мерењата се соопштуваат на лице место.

При прегледите се даваат и совети за грижа за здравјето, начин на исхрана, заштита од високите температури, а се делат и промотивни печатени едукативни материјали за правилен начин на живот и исхрана.

Активностите се спроведуваат на отворен и затворен простор во зависност од временските прилики, а за местото, денот и времето на спроведување на прегледите, населението ќе биде известено преку локалните медиуми и месните заедници.

Секој Здравствен дом треба да обезбеди по шест акции на годишно ниво, во рурално подрачје.

Динамиката на спроведување на активностите ќе биде еднаш на два месеци и тоа по една акција во следните периоди- (од 01.01.2018 до 28.02.2018 год),(од 01.03.2018 до 30.04.2018 год),(од 01.05.2018 до 30.06.2018 год),(од 01.07.2018 до 30.08.2018 год),(од 01.09.2018 до 30.10.2018 год) и (од 01.11.2018 до 31.12.2018 год).

Здравствените тимови ќе бидат составени од лекар, медицинска сестра и возач.

Резултатот од анализата ќе се евидентира во евидентен лист и се доставува до Институтот за јавно здравје на Република Македонија.

Извршители: -Здравствените домови.

2. Обработка на податоци од мерењата при здравствениот преглед и извештај.

Извршители: -Институт за јавно здравје на Република Македонија.

3. Материјални трошоци- (кутии, алкохол, бензин, вода, безалкохолни пијалоци и друго.

Извршители: -Здравствените домови.

4.Активности за превентивни прегледи при топлотни бранови кои ќе бидат спроведени од страна на сите здравствени домови.

Извршители: -Здравствените домови.

5. Истражување, мониторинг и евалуација- Истражување за причини за немотивираност на пациенти за прекин на пушење

Извршители: -Институт за јавно здравје на Република Македонија.

6. Трошоци за гориво за Рурални Концесионери - (над 25 км оддалеченост од здравствениот дом до руралните концесионери и минимум 400 пациенти. За остварување на оваа активност ќе се обезбедат трошоци за гориво за руралните доктори (над 25 км оддалеченост и минимум 400 пациенти) со месечна исплата по реално направени трошоци (10% од цената на литар гориво за соодветното возило на поминат километар, сметано според видот на горивото што го користи возилото).

Извршители: -Руралните Концесионери.

7. Обуки за здравствени работници на тема сексуално и репродуктивно здравје во општини каде има поголем број лица со попреченост -За таа цел треба да се подготви модул и едукативен материјал, и да се одржат 8 семинари со кои ќе бидат опфатени гинеколози, матични лекари и сестри.

Извршители: - Институт за јавно здравје на Република Македонија и Медицински факултет Скопје - Центар за семејна медицина

8. Обуки за здравствени работници за работа со деца со пречки во развојот и лица со попреченост жртви на насилство во општини каде има поголем број на лица со пречки во развојот - За таа цел треба да се подготви модул и едукативен материјал, и да се одржат 8 семинари со кои ќе бидат опфатени гинеколози, матични лекари и сестри.

Извршители: - Медицински факултет Скопје - Центар за семејна медицина.

II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Целта на оваа програма е активен пристап до граѓаните од руралните средини, контрола на нивното здравје, навремено и соодветно лекување и препораки за превенција на здравјето.

III. ПОДГОТВИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ ЗА ИЗВРШИТЕЛИТЕ

За време на припремните активности за целосно и навремено спроведување на оваа програма се организираат средби со одговорните лица на здравствените установи – извршители на активностите. Воедно, навремено се обезбедуваат потребните медицински материјали, промотивни материјали и друг потребен инвентар. За таа цел ќе се спроведат следните активности:

Список со одговорни лица по здравствени установи и нивни телефонски броеви.

Координатори на активностите се Здравствените домови за своето подрачје.

Календар со локалитети за поставување на пунктови за вршење на превентивните прегледи (на два месеци).

Евидентен лист за индивидуалниот превентивен преглед, со содржината за антропометриските мерења за определување на индексот на телесна маса, мерење на нивото на шеќерот и холестеролот во крвта и крвниот притисок.

Набавка на апарати за анализа, ленти за одредување на шеќерот и холестеролот во крвта и ланцети.
Подготовка на анкетните листи во постоечкиот софтвер.

IV. ЕВАЛУАЦИЈА НА ДОБИЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВРШЕНИТЕ ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

Секој извршен превентивен преглед се евидентира во посебен евидентен лист кој се доставува до Институтот за јавно здравје Скопје.

По обработката на добиените индивидуални листи за вкупниот период Институтот за јавно здравје на Република Македонија изготвува студија за добиените резултати од превентивните прегледи по здравствени домови на ниво на државата со препораки за подобрување на здравствената состојба кај граѓаните.

V. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРОГРАМАТА

Табела 1.

Ред бр.	Активност	Единица/вредност	Извршители	Износ во денари
1	Надоместок за ангажирање на тимовите кои ќе одат на терен	3.000,00 ден (една посета - тим лекар, сестра и возач) (по 6 посети годишно) 33*6*3.000,00ден	33 Здравствени домови	594.000,00
2	Обработка на податоци од мерењата при здравствениот преглед и извештај	150.000,00 ден (годишно)	Институт за јавно здравје на Република Македонија	150.000,00
3	Материјални трошоци (кутии, алкохол, бензин, вода, безалкохолни пијалоци и друго)	33*30.000,00ден (годишно)	33 Здравствени домови	990.000,00
4	Активности за превентивни прегледи при топлотни бранови	33*15.000,00ден (годишно)	33 Здравствени домови	495.000,00
5.	Истражување, мониторинг и евалуација за причините за немотивираност на пациентите за прекин на пушење	Извештај од остварено истражување 100.000,00 ден (годишно)	Институт за јавно здравје на Република Македонија	100.000,00

6.	Трошоци за гориво за Рурални доктори (над 25 км оддалеченост и минимум 400 пациенти)	По поминат километар (10% од цената на литар гориво за соодветното возило на поминат километар, сметано според видот на горивото што го користи возилото)	33 Здравствени домови (руралните доктори)	1.871.000,00
7.	Обуки за здравствени работници на тема сексуално и репродуктивно здравје во општини каде има поголем број лица со попреченост	Подготвен модул ,печатени едукативни материјали и одржани 8 семинари со вклучени по 50 здравствени работници по семинар	Институт за јавно здравје на Република Македонија со Медицински факултет Скопје - Центар за семејна медицина	400.000,00
8.	Обуки за здравствени работници за работа со деца со пречки во развојот и лица со попреченост жртви на насилство во општини каде има поголем број лица со попреченост	Подготвен модул ,печатени едукативни материјали и одржани 8 семинари со вклучени по 50 здравствени работници по семинар	Медицински факултет Скопје- Центар за семејна медицина	400.000,00
	ВКУПНО			5.000.000,00 ден

Извршители на оваа програма се Здравствените домови, Институтот за јавно здравје на Република Македонија и Медицински факултет Скопје- Центарот за семејна медицина.

Неизмирениите обврски кон извршителите за 2017 година ќе бидат исплатени во текот на 2018 година.

Оваа програма ќе се реализира во рамки на обезбедените средства во Буџетот на Република Македонија за 2018 година во износ од 5.000.000,00 денари.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-400/1
23 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

203.

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија” бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.1.2018 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА КАРДИОВАСКУЛАРНИ
БОЛЕСТИ (КВБ) ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2018 ГОДИНА**

I. ВОВЕД

Болестите на срцето и крвните садови претставуваат голема, хетерогена група на заболувања и се на прво место како причини за смрт во генералната популација во Република Македонија. Ишемичната болест на срцето со своите четири клинички форми – ангина пекторис, акутен инфаркт на миокардот, ненадејна срцева смрт и ишемична кардиомиопатија, е најчеста болест од оваа голема група на заболувања, а настанува како последица на атеросклероза во коронарните артерии. Најновите испитувања покажуваат дека атеросклеротичните промени на крвните садови настануваат уште во најраната возраст (после втората година од животот) така што со превенција треба да се започне што е можно порано.

Од големо значење се и цереброваскуларните болести, особено цереброваскуларниот инфаркт, субарахноидалното, интрацеребралното и друг вид крвавење кои се вбројуваат во десетте најчести причини за смрт на населението, а се тесно поврзани со болестите на срцето.

Со Програмата за превенција на кардиоваскуларните болести (КВБ) за 2018 година се опфатени:

АДУЛТНА КАРДИОХИРУРГИЈА

Кардиохируршките операции се едни од најсложениите хируршки интервенции. Бројот на болни кои имаат потреба од кардиохируршка интервенција е во постојан пораст. Како кардиохируршки интервенции се подразбираат интервенциите на отворено срце помеѓу другите реконструкција на срцеви залистоци, замена на срцеви залистоци, аорто – коронарен байпас и ред други интервенции помеѓу кои врвот го зазема трансплантацијата на срце од кадаверичен дарител.

Како и секоја друга гранка од хирургијата, кардиохирургијата бара искусен тим од кардиохирурзи, васкуларни хирурзи, анестезиолози, кардиолози и други, како и среден персонал (инструментарки, медицински сестри, анестетичари, перфузионисти и други).

**ДЕТСКА КАРДИОХИРУРГИЈА И ПЕДИЈАТРИСКА
ХИРУРШКА ИНТЕНЗИВНА НЕГА**

Со цел навремено дијагностицирање и третман на кардиолошките заболувања кај педијатриските пациенти, Министерството за здравство интензивно вложува напори во растот и развојот на педијатриската кардиохирургија, како и интензивна хируршка нега.

Преку соработката со тимот на педијатриските кардиохирурзи од Америка, тимот при Институтот за здравствена заштита на мајки и деца, Белград, Србија, Клинички Центар Србија, Белград, Болница Звездара, Белград и други установи, се намалува бројот на интервенции на деца кои се лекуваат во странство, а воедно и се едуцира македонскиот тим. Тимот за неонатална кардиохирургија е составен од: кардиохирурзи, анестезиолози, интензивисти, интернисти, кардиолози, медицински сестри, перфузионисти, анестетичари, инструментарки и медицински сестри за во интензивна нега.

Со овие интервенции се врши трансфер на know-how на нашиот тим за неонатална кардиохирургија, со што овие интервенции во иднина би ги вршеле самостојно нашите специјалисти во Република Македонија.

ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ, ЕНДОВАСКУЛАРНА НЕВРОХИРУРГИЈА, СПИНАЛНА НЕВРОХИРУРГИЈА И ЕНДОСКОПИЈА НА ХИПОФИЗА

Од посебен интерес и значење се и цереброваскуларните болести, особено цереброваскуларниот инфаркт, субарахноидалното, интрацеребралното и друг вид крвавење кои се вбројуваат во десетте најчести причини за смрт на населението, а се тесно поврзани со болестите на срцето.

Министерството за здравство континуирано вложува напори во развојот на нови методи, техники и интервенции од областа на неврохирургијата како што се: ендоваскуларната неврохирургија, спинална неврохирургија и ендоскопија на хипофиза, кои ќе бидат од големо значење за граѓаните на Република Македонија, земајќи го во предвид фактот дека една од најчестите причини за смртност во државата е мозочниот удар, како и состојбите на опструирани крвни садови.

За таа цел Министерството за здравство во соработка со Универзитетската клиника за неврохирургија ќе ангажира неколкумина врвни странски лекари, еминентни медицински професионалци од медицински центри од Италија, Швајцарија, Германија, Турција, Србија и други, кои ќе ги изведуваат заедно со нашите лекари горенаведените процедури. Исто така во план е континуираната едукација на македонскиот кадар од Универзитетската клиника за неврохирургија во странски медицински центри со која ќе обезбедиме стекнување на најнови знаења и примена на најсовремени техники на лекување и преку екстерен облик на усовршување надвор од матичната установа, а ќе имаме за цел да го подигнеме нивото на стручно знаење и да го унапредиме квалитетот на здравствените услуги.

II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Главни цели на Програмата за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Македонија за 2018 година се:

- Превенција на факторите на ризик;
- Навремено препознавање на КВБ;
- Намалување на смртноста и инвалидитетот;
- Едукацијата на тимот од државната кардиохирургија од страна на едукатори кои со своето искуство и знаење ќе го надоградат и пренесат на останатите инволвирани колеги. Тимот се состои од специјалисти по кардиохирургија, анестезија и васкуларна хирургија, како и среден медицински персонал (медицински сестри, инструментарки, анестетичари и перфузионисти);
- Едукација на нашиот тим за неонатална кардиохирургија и интензивна хируршка нега од страна на тимот кој е составен од доктори (кардиохирурзи, анестезиолози, интензивисти, интернисти, кардиолози) и среден медицински персонал (медицински сестри, перфузионисти, анестетичари, инструментарки и медицински сестри за во интензивна нега)
- Едукација на тимот од Универзитетската клиника за неврохирургија од страна на странски едукатори од областа на ендоваскуларната неврохирургија, спинална неврохирургија и ендоскопија на хипофиза;
- Обезбедување поддршка на професионалците почесто практикување на ендоваскуларни и васкуларни интервентни процедури преку обезбедување едукација;
- Лекување на пациенти од цереброваскуларни болести, особено цереброваскуларниот инфаркт, субарахноидално, интрацеребрално и друг вид крвавење, со должина на болнички престој повеќе од 5 години;
- Подобрување во лекувањето на секундарно и терциерно ниво;
- Подобрување на квалитетот на живот кај пациентите со кардиоваскуларни болести
- Зајакнување на здравствениот систем на Република Македонија, како би бил во состојба да одговори на се поголемото оптеретување на населението со кардиоваскуларни болести.

III. НОСИТЕЛ НА ПРОГРАМАТА

- Министерство за здравство

IV. ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

- ЈЗУ Универзитетска клиника за државна кардиохирургија – Скопје
- ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија – Скопје
- ЈЗУ Универзитетска клиника за неврохирургија – Скопје
- ЈЗУ Општа болница „Борка Талески“ – Прилеп

V. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

За реализација на мерките и активностите предвидени со Програмата за превенција на кардиоваскуларните болести во Република Македонија за 2018 година потребни се следните средства:

	Активност	Носител/Извршители	Износ
1	Средства наменети за образовни и договорни услуги за тимот кој ја основаше државната кардиохирургија и континуирано работи на растот и развојот на државната кардиохирургија на Универзитетската клиника за државна кардиохирургија – Скопје	Министерство за здравство Универзитетска клиника за државна кардиохирургија – Скопје	3.100.000,00
2	Средства наменети за образовни и договорни услуги за тимовите кои континуирано ги воведуваат и развиваат неонаталните кардиохируршки интервенции и интензивната хируршка нега на Универзитетската клиника за детска хирургија – Скопје	Министерство за здравство Универзитетска клиника за детска хирургија – Скопје	4.030.000,00
3	Средства наменети за образовни и договорни услуги за тимот кој ќе работи на развојот на техниките од ендоваскуларната неврохирургија, спинална неврохирургија и ендоскопија на хипофиза на Универзитетската клиника за неврохирургија – Скопје	Министерство за здравство Универзитетска клиника за неврохирургија – Скопје	2.646.330,00
	Активност	Извршител	Износ
1	Лекување на пациенти од цереброваскуларни болести, особено цереброваскуларниот инфаркт, субарахноидално, интрацеребрално и друг вид крвавење, со должина на болнички престој повеќе од 5 години	ЈЗУ Општа болница „Борка Талески“ - Прилеп	500.000,00
2	Неизмирени обврски за реализирани програмски активности од 2017 година		14.723.670,00
	ВКУПНО:		25.000.000,00

VI. НАЧИН НА ФАКТУРИРАЊЕ НА УСЛУГИТЕ

Министерството за здравство месечно ќе ги распределува средствата на јавните здравствени установи, извршители на активностите, врз основа на доставени фактури и извештаи за реализација на активностите содржани во оваа програма.

Во прилог на фактурите јавните здравствени установи треба да достават:

- Пресметка за целиот тим на странски едукатори кои вршат теоретска и практична работа;
- Месечен извештај за дијагностички процедури и хируршки интервенции за тимот кој работел директно со пациентите;
- Месечен извештај на тимот кој е едуциран од страна на странските тимови;
- Шест месечен извештај за вид и обем на извршени здравствени услуги, број на дијагностички процедури, број на извршени хируршки операции, број на интервентни процедури и број на реоперации;
- Годишен извештај за вид и обем на извршени здравствени услуги, број на дијагностички процедури, број на извршени хируршки операции, број на интервентни процедури и број на реоперации.

VII. ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИ И РОКОВИ

Здравствените установи кои се извршители на оваа програма, најдоцна до 15ти во месецот доставуваат фактура и месечен извештај за реализирани активности до Министерството за здравство.

VIII. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА

Министерството за здравство ќе ги следи активностите од оваа програмата, ќе одржува редовни состаноци во јавните здравствени установи извршители на програмата, во делот на реализирани активности и ќе предлага мерки и решенија за надминување на одредени проблеми кои можат да произлезат во тековниот процес на работа.

Оваа програмата ќе се реализира во обем и содржина на средствата одобрени од Буџетот на Република Македонија за 2018 година во вкупен износ од 25.000.000,00 денари, од кои 5.000.000,00 денари од основниот буџет и 20.000.000,00 денари од буџетот за самофинансирачки активности на Министерството за здравство. Со оваа програмата ќе се врши и исплата на неизмирени обврски за реализирани програмски активности од 2017 година во висина од 14.723.670,00 денари.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-401/1
23 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

204.

Врз основа на член 16, став 1, алинеја 7 и став 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.1.2018 година, донесе

**П Р О Г Р А М А
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА
КРВОДАРИТЕЛСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА**

I. Крводарителството има нагласено општествено значење и претставува дејност од општ интерес за Република Македонија. Без потребните количества на крв и крвни продукти не е можно да се обезбеди современа и квалитетна здравствена заштита. Во Република Македонија крводарителството е доброволно и се спроведува преку крводарителски акции кои се организирани од Црвениот крст на Република Македонија, а со помош на стручни тимови од Институтот за трансфузиологија, Скопје.

Оваа програма претставува поддршка на крводарителството во Република Македонија, а во неа се содржани мерки и активности за организирање и спроведување на крводарителски акции, изготвување на здравствено-воспитни пропагандни материјали, мотивациски средства за крводарителите, надоместок на трошоци за организирање на крводарителски акции за општинските организации на Црвениот крст на Република Македонија по единица крв, активности на Институтот за трансфузиологија и партиципација при користење на здравствени услуги на дарители со над 10 крводарувања.

Недостаток во обезбедување крв во државата, ќе предизвика застој на хируршки и други интервенции за кои е потребно апликација на крв и спасување на многу животи.

II. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

За реализација на планираните мерки и активности во оваа програма потребни се следните финансиски средства:

1.1. За активности на Црвениот крст на Република Македонија

1.1.1. Организирање и подготвување на крводарителски акции

- Надоместок на трошоци за подготвување и организирање на крводарителски акции на општинските организации на Црвениот крст на Република Македонија:

За 2018 година се планирани 55.000 крводарувања, а за секоја единица крв е предвидено по 100,00 денари за организација за крводарувањето.

За планирани 55.000 крводарувања на ООЦК	100,00 ден	5.500.000,00
Вкупно:		5.500.000,00

Во рамките на изготвувањето на здравствено-воспитните, пропагандните материјали и мотивациските средства се планира реализација на следните активности:

1.1.2. Изготвување на здравствено-воспитни, пропагандни материјали

Реден број	Здравствено-воспитни и пропагандни материјали	Количина	Единечна цена	Вкупно
1	Плакат "нови"	10.000	5,00	50.000,00
2	Плакат за 17 Март	1.000	10,00	10.000,00
3	Евидентни листови за крвни вакци	10.000	2,00	20.000,00
4	Флаер/аплика	20.000	1,50	30.000,00
5	Картини за нови	40.000	0,60	24.000,00
6	Одбележување на 17 Март и 14 Јуни	-	-	100.000,00
7	Активности на дневен центар за крводарување	-	-	70.000,00
				304.000,00

1.1.3. Изготвување на мотивациски средства за крводарителите

Реден број	Јубилејни признанија и мотивациони средства	Количина	Единечна цена	Вкупно
1	Значка за 5-то дарување	1.500	40,00	60.000
2	Значка за 10-то дарување	1.000	40,00	40.000
3	Значка за 25-то дарување	800	40,00	32.000
4	Плакета за 50-то дарување	145	900,00	130.500,00
5	Плакета за 75-то дарување	50	900,00	45.000,00
6	Плакета за 100-то дарување	20	900,00	18.000,00
7	Признанија за општини со исполнет план за крводарителство	20	2000,00	40.000,00
8	Печатение на јубилејни благодарници	5.000	7,00	35.000,00
Вкупно:				400.500

1.1.4. Организирање на едукативни форми

Републички семинари за едукација на мотиватори на крводарителство вкупно 3 семинари	150.000,00
---	------------

1.2. Активности на Институт за трансфузиона медицина

Реден број		Количина	Единечна цена	Вкупно
1.	Медицински прашалници при секое дарување	55.000	1,00	55.000,00
2.	Крводарителски тилки	20.000	6,00	120.000,00
3.	Картони за евиденција на дарителите на крв	2.000	21,00	42.000,00
4.	Медицински потврди	20.000	1,00	20.000,00
Вкупно:				237.000,00

1.3. Средства за надоместок за партиципација

Средствата за надоместок за партиципација при користење на здравствени услуги на дарители со над 10 крводарувања се трансферираат квартално секое тромесечие до здравствените установи по пресметана партиципација за користење на здравствени услуги по крводарител и годишно се трансферираат средства во вкупен износ од 8.408.500,00 денари.

Партиципација за крводарители по приложени пресметки	8.408.500,00
--	--------------

ВКУПНО ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА:

1.1.1.	Организација на крводарителство	5.500.000,00
1.1.2.	Здравствено-воспитни и пропагандни материјали	304.000,00
1.1.3.	Јубилејни признанија и мотивациони средства	400.500,00
1.1.4.	Организирање на едукативни форми	150.000,00
1.2.	Активности на Институт за трансфузиона медицина	237.000,00
1.3.	Средства за партиципација	8.408.500,00
ВКУПНО:		15.000.000,00

III. ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА И НИВНИ ЗАДАЧИ

Министерството за здравство утврдува потреби на државата од единици на крв, крвни продукти и резерви, во соработка со Институтот за трансфузиона медицина и врши надзор над учесниците во спроведувањето на оваа програма и утврдува систем на квалитет.

Министерството за здравство ги обезбедува финансиските средства и врз основа на доставени фактури и извештаи, врши исплата.

Црвениот крст на Република Македонија во областа на крводарителството, при реализација на оваа програма, ги врши следните задачи:

- континуирана здравствено-воспитна и мотивациска работа кај населението;
- непосредна подготовка на крводарителските акции во сите средини;

- изготвување на информативно-пропаганден материјал;

- анкетирање и изготвување на списоци на потенцијални дарители на крв;

- учество на волонтери на самата акција за прифаќање на дарителите на крв;

- евиденција на крводарителските акции на посебни формулари;

- изготвување на периодични и годишни извештаи за работа, што ги доставува до Министерството за здравство;

- доделување на признанија на крводарителите.

Институтот за трансфузиона медицина и трансфузиолошките служби, при реализација на оваа програма, ги вршат следните задачи:

- ги утврдуваат потребите за крв и крвни продукти за населението во Република Македонија, заедно со Министерството за здравство;

- вршат организирано прибирање на крв од доброволни дарители со мобилни екипи и во службите за трансфузиологија при болничките центри;

- вршат контрола на крв, приготвување на крвни компоненти, нивно чување и експедиција;

- во соработка со клиниките или болничките центри при медицинските центри вршат контрола на употребените крвни продукти;

- обезбедуваат стандарди за прибирање на крв (стандарден состав на екипи, опременост, минимални ресурси за работа, стандарден број на единици кои треба да се прибираат дневно, месечно, годишно);

- вршат здравствена контрола и се грижат за здравјето на дарителите на крв;

- водат национален регистар за дарители на крв (според местото на давање, крвни групи, ретки крвни групи, типизирани, одбиени крводарители, дарители на плазма и клеточни елементи);

- изготвуваат книшка за дарители на крв (со код за секој крводарител, крвна група, картон за возач со крвна група);

- учествуваат во здравствено-воспитна, мотивациона, истражувачка работа за развој и унапредување на крводарителството;

- обезбедуваат унифициран благодарен оброк за дарители на крв.

Заеднички активности на Црвениот крст на Република Македонија и Институтот за трансфузиона медицина:

- планирање и организирање на крводарителските акции, како и изготвување на програма, оперативни планови, обврски и извештаи за реализација на оваа програма;

- планирање и утврдување на термин за изведување на крводарителска акција во одредена средина;

- редовни контакти и посети во средина во која се планира да се изведе акцијата;

- договор со организаторите за обезбедување на соодветен простор и услови за оптимално изведување на акцијата;

- евалуација на постигнатите резултати, на терен и во установите за прибирање крв;

- предлози за измени и дополнувања на оваа програма;

- прилагодување на новонастанати состојби и потреби од крв и крвни продукти (вонредни акции, сезонски потреби, ретки крвни групи);

- организирање на вонредни крводарителски акции во случај на недостиг на единици на крв;

- учество во работа на комисиите за крводарителство на разни нивоа;

- редовно информирање за сите крводарителски акции преку средствата за јавно информирање;

- постојано осовременување на промотивни материјали за крводарителство и соработка со размена на искуства од други земји;

- севкупна анализа и конкретен тримесечен увид во извршените активности и нивното финансиско обезбедување.

IV. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Вкупните средства за реализација на оваа програма изнесуваат 15.000.000,00 денари. Оваа програма ќе се реализира во рамките на обезбедените средства во Буџетот на Република Македонија за 2018 година во износ од 15.000.000,00 денари, од кои од кои 10.000.000,00 денари од основниот буџет и 5.000.000,00 денари од буџетот за самофинансирачки активности на Министерството за здравство.

V. РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА

Распределбата на средствата по оваа програма ќе ја врши Министерството за здравство квартално на Црвениот крст на Република Македонија и Институтот за трансфузиологија како извршители на активностите, врз основа на доставени извештаи и фактури за реализација на мерките и активностите содржани во оваа програма за активности во последниот квартал од 2017 година и за првите 3 квартали од 2018 година. Од овие средства ќе се плаќаат и неизмирените обврски од претходните години.

Црвениот крст на Република Македонија најдоцна до 31.01.2019 година доставува до Министерството за здравство годишен извештај за реализираните активности предвидени со оваа програма.

Црвениот крст на Република Македонија, согласно сопствената евиденција на податоци на крводарители (електронска обработка на податоци и пишани формулари) добиени од страна на општинските организации на Црвениот крст на Република Македонија за реализиран број на крводарувања, изготвува месечни прегледи за реализиран број на крводарувања во Република Македонија и квартално за секое тромесечие во годината подготвува извештаи и фактури и ги доставува до Министерството за здравство за контрола и исплата на средства.

VI. СРЕДСТВА ЗА НАДОМЕСТОК ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА

Средствата за надоместок за партиципација при користење на здравствени услуги на дарители со над 10 крводарувања се трансферираат квартално секое тромесечие до здравствените установи за 6.000 крводарители по пресметана партиципација за користење на здравствени услуги по крводарител, во вкупен износ од 8.408.500,00 денари.

VII. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА

Мониторинг и евалуација за спроведување на оваа програма континуирано во текот на годината ќе врши Црвениот крст на Република Македонија, и за тоа во извештаите ќе го информира Министерството за здравство.

Црвениот крст на Република Македонија во соработка со Институтот за трансфузиона медицина формира стручен тим кој заедно со комисијата за развој и унапредување на крводарителството при Црвениот крст на Република Македонија ќе ги следи и проценува зацртаните цели во оваа програма и ќе предлага мерки за надминување на одредени проблеми кои можат да произлезат во процесот на имплементација на утврдените задачи и активности во оваа програма.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-403/1
23 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

205.

Врз основа на член 42 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/17) и член 150-г став (1) од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.1.2018 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ И ЗА КОФИНАНСИРАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА, ОДНОСНО СУСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И ЗДРАВСТВЕНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВРАБОТЕНИ ВО ПРИВАТНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ, ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА И НЕВРАБОТЕНИ ЗА 2018 ГОДИНА

1. ВОВЕД

Министерството за здравство, за работа со новата медицинска опрема за дијагнос-тика и лекување која ја набави за потребите на јавните здравствени установи во Република Македонија, за стручните лица кои директно ќе работат со постојната опрема организира стручно оспособување и усовршување како во земјава, така и во странство. Целта на министерството е оптимална искористеност на опремата, зголемување на квалитетот на здравствените услуги и пред се инвестирање во она што е најважно, а тоа е едуциран и оспособен медицински кадар.

Заложбата на Министерството за здравство е и стручното усовршување, односно специјализацијата на медицинскиот кадар која долгорочно го подигнува квалитетот на здравствените услуги во државата. Во оваа област Министерството за здравство се фокусираше на недоволниот број на специјализации кој беше повеќегодишен проблем со кој се соочуваше здравствениот систем, така што дел од докторите воопшто немаа можност да бидат упатени на специјализација или повеќе години чекаа за истата. Токму затоа, се обезбедуваат што е можно поголем број специјализации за македонските доктори, имајќи предвид дека нивната специјализација овозможува и поголема достапност до специјалистички услуги за граѓаните, како и подобра искористеност на медицинската опрема.

Освен овие активности, а со цел стекнување на најнови знаења и примена на најсовремени техники на лекување, подигнување на нивото на стручно знаење и унапредување на квалитетот на здравствените услуги во сите облици на здравствена заштита во секојдневната пракса, како и продуцирање на нови стручни лица во државата, Министерството за здравство ангажира и врвни странски лекари, еминентни медицински професионалци од најразлични области од медицината.

Со Програмата за едукација на лекари и медицински персонал за 2018 година се опфатени следните области:

I. ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ ЗА 2018 ГОДИНА

Со оваа програма се опфатени потребите од едукација на лекари и медицински персонал од јавните здравствени установи во Република Македонија за 2018 година, со цел продлабочување на постојните знаења и стекнување на нови знаења и вештини во дијагностиката и лекувањето, воведување на нови методи, фокусирани обуки и др. со опфаќање на хируршките, интернистичките дејности, стоматологијата и фармацијата, и тоа:

1. Ортопедија и трауматологија
2. Урологија
3. Абдоминална хирургија
4. Кардиохирургија
5. Неонатална кардиохирургија
6. Торакална и васкуларна хирургија
7. Неврохирургија
8. Анестезија и интензивно лекување
9. Пластична и реконструктивна хирургија
10. Гинекологија и акушерство
11. Хематологија
12. Педијатрија
13. Физикална медицина
14. Офталмологија
15. Микробиолошка дијагностика
16. Интерна медицина (кардиологија, нефрологија, пулмологија, гастроентерохепатологија)
17. Оториноларингологија
18. Психијатрија
19. Неврологија
20. Ендокринологија
21. Дерматологија
22. Радиодијагностика
23. Клиничка биохемија
24. Инфективни болести
25. Фармакологија
26. Патологија
27. Радиотерапија и онкологија
28. Молекуларна биологија
29. Максифацијална хирургија
30. Нуклеарна медицина
31. Кардиологија
32. Стоматологија
33. Фармација
34. Симулациски Центар
35. Пет центар
36. Традиционална кинеска медицина и други

II. СПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ, СУСПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ НА ЛЕКАРИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СТРАНСТВО

Покрај едукациите на лекари и останатиот медицински персонал од Република Македонија во странство, со оваа програма опфатени се и специјализациите, супспецијализациите на лекари од јавните здравствени установи од Република Македонија во реномирани медицински центри/факултети/универзитети во странство.

III. АНГАЖИРАЊЕ НА СТРУЧНИ МЕДИЦИНСКИ ЛИЦА ОД СТРАНСТВО

Со оваа програма се опфатени трошоците кои произлегуваат од ангажирањето на стручни медицински лица кои доаѓаат од еминентни центри од странство во текот на 2018 година со цел едукации/практична работа/тренинзи/обука на медицинскиот кадар во јавните здравствени установи во Република Македонија.

IV. ЕДУКАЦИИ ВО УСТАНОВАТА МЕДИЦИНСКИ СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР СКОПЈЕ

Со оваа програма се опфатени и едукации кои се реализираат во установата Медицински симулациски центар Скопје, кои се наменети за стекнување практични вештини неопходни за стекнување на називот доктор на медицина, дел од процесот на полагање на практичниот дел од стручниот испит, дел од процесот на стекнување на практични вештини за стекнување со стручно звање специјалист и супспецијалист, дел од полагањето на практичниот дел на специјалистичкиот и супспецијалистичкиот испит и дел од процесот на продолжување на лиценца на докторите на медицина.

Средствата ќе се исплаќаат периодично, согласно потребата и динамиката на реализација на едукациите. Установата Медицински симулациски центар Скопје до Министерството за здравство ќе доставува месечни и/или периодични извештаи за сите едукации извршени во периодот за којшто се известува.

V. КОФИНАНСИРАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА, ОДНОСНО СУСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И ЗДРАВСТВЕНИТЕ СО-РАБОТНИЦИ ВРАБОТЕНИ ВО ПРИВАТНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ, ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА И НЕВРАБОТЕНИ

Покрај едукациите на лекари и останатиот медицински персонал и специјализациите, супспецијализациите на лекари од Република Македонија во странство, со оваа програма е опфатена и можноста за кофинансирање на здравствените работници и здравствени соработници кои не се вработени во јавна здравствена установа, односно дел од надоместокот за овие специјализации ќе го покриваат согласно оваа програма.

Средствата за кофинансирање ќе бидат определени во зависност од потребата за определени специјалистичко-консултативни услуги во конкретна општина, односно јавна здравствена установа, како и врз основа на податоците од електронската листа на закажани прегледи, како и бројот и старосната структура на специјалистите, односно супспецијалистите во општината или установата.

Со оваа програма се определува бројот на слободни места за специјализација или супспецијализација по општини и јавни здравствени установи, како и износот на средства за кофинансирање. Предвидено е запишување на специјализанти на кофинансирана приватна специјализација заради довршување на започната специјализација или пак целосно започнување и завршување на истата.

Докторите на медицина кои навреме ќе ја завршат специјализацијата, имаат гарантирано склучување на договор со Фондот за здравствено осигурување на Македонија за избран лекар педијатар, односно гинеколог, со гарантиран месечен надоместок и за нив капитацијата ќе се пресметува стимулативно во вредност од 1000 поени на месечно ниво.

Програмата за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени има за цел:

1) Да се постигне балансирана дистрибуција на специјалисти на територијата на целата држава, што сериозно ќе влијае на обезбедувањето на специјалистичка здравствена заштита и решавање на проблемот со недостатокот на специјалисти во некои општини во Македонија.

2) Значително да се подобри статусот на приватните специјализанти преку зголемување на нивните редовни приходи.

3) Да се стимулираат здравствените работници и здравствените соработници, а особено младите доктори на медицина да запишуваат специјализации по гинекологија и педијатрија и на тој начин да се надмине недостатокот на гинеколози и педијатри во секоја општина во Македонија.

4) Да се подигне стандардот на младите доктори кои преку учество во програмата за кофинансирање ќе добиваат загарантиран приход по завршувањето на специјализацијата, односно супспецијализацијата.

2. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Средствата за реализација на активностите предвидени со оваа програма се предвидени за:

- трошоци за обука (надоместок за едукацијата или котизација по доставена фактура или слично),
- надомест на трошоците за превоз (автомобил – признавање на трошокот во висина на автобуска карта, автобус, воз или авион до и од местото на обука),
- сместување во местото на обука,
- месечен надомест за престој по лице за времетраењето на обуката за лицата кои ќе заминат на обука во надлежна институција од областа на здравството во странство е во износ од 500 (петстотини) евра, освен за лицата кои ќе заминат во Република Франција и Обединетото Кралство кој е во износ од 800 (осумстотини) евра по лице и за лицата кои ќе заминат на двегодишна субспецијализација во Универзитетската болница во Кембриџ, Обединетото Кралство, кој е во износ од 1.500 (илјада и петстотини) евра по лице,
- сите трошоци кои произлегуваат од специјализациите/супспецијализациите во странство,
- дополнителни трошоци кои произлегуваат од законските прописи од земјата каде се обавува обуката, специјализацијата/супспецијализацијата со доставување на соодветен документ,
- трошоци поврзани со ангажирање на странски доктори/тимови од еминентни медицински центри од странство и тоа: трошоци за пат, сместување и надоместок за извршената едукација,

- трошоци за едукации кои се реализираат во установата Медицински симулациски центар Скопје после доставени месечни и/или периодични извештаи за сите едукации извршени во периодот во висина од 6.000.000,00 денари,

- трошоци за покривање на дел од средствата за спроведување на специјализацијата, односно супспецијализацијата и за полагање на специјалистички, односно супспецијалистички испит на здравствените работници и здравствените соработници преку кофинансирање на Универзитет Свети Кирил и Методи – Медицински факултет Скопје и Универзитет Гоце Делчев Штип – Медицински факултет Штип.

- дополнителните трошоци кои произлегуваат од едукацијата на лекари и други здравствени работници и соработници од Република Македонија во странство, трошоци за специјализации/супспецијализации во странство, ангажирање на странски доктори/тимови со цел едуцирање на нашите доктори и медицинскиот кадар, како и едукациите кои се обавуваат во Медицинскиот симулациски центар Скопје согласно склучените договори.

Програмата ќе се реализира во обем и содржина на средствата одобрени од Буџетот на Република Македонија за 2018 година во вкупен износ од 38.000.000,00 денари од кои 18.000.000,00 денари од основниот буџет и 20.000.000,00 денари од буџетот за самофинансирачки активности на Министерството за здравство. Заостанатите обврски од 2017 година ќе се измират во 2018 година.

3. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-405/1
23 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

206.

Врз основа на член 16, став 1, алинеја 5 и став 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.1.2018 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО БО- ЛЕСТИ НА ЗАВИСНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА МА- КЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА

Употребата и злоупотребата на различни психоактивни супстанции, легални и нелегални дроги, негативно се рефлектира на севкупното живеење и функционирање како на индивидуален, така и на професионален, семеен и социјален план, предизвикувајќи големи страдања и загуби.

Особено загрижувачко е постојаното намалување на просечната возраст на злоупотреба на недозволените дроги и возраста на започнување. Употребата на психоактивни супстанции помеѓу малолетните лица (лица под 18 годишна возраст) во Македонија станува сериозен проблем и за кој е потребен сериозен пристап од сите засегнати страни како од професионалните здравствени работници така и од креаторите на политиките.

Според достапните извори на податоци се претпоставува дека во Република Македонија вкупниот број на лица што употребуваат дроги е повеќе од 20.000-30.000 лица, а во рамките на која се и 6.000-8.000 зависници од хероин со сериозни здравствени и социјални проблеми. На ниво на град Скопје според проценката на Институтот за јавно здравје има 3600 (3200-4000) лица кои инјектираат дроги.

Од легалните психоактивни супстанции во Република Македонија најчесто и најмасовно злоупотребуван е алкохолот. Се смета дека околу 60.000 лица имаат проблеми поврзани со консумирање алкохолни пијалоци. Производите од алкохол се одговорни за околу 9% од вкупниот морбидитет во европскиот регион, зголемувајќи го ризикот за појава на хепатална цироза, одредени видови на карцином, хипертензија, инсулт и конгенитални малформации.

МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА

Третманот на лицата зависни од алкохол актуелно е со доминантна психијатријска ориентација и се одвива пред се во болнички услови, во трите големи психијатриски болници во државата (Скопје, Демир Хисар и Негорци), а се врши болнички и дневно-болнички на по-веќе од 400 лица.

Третманот на лицата зависни од дроги е расположливо во рамките на националната мрежа во здравствени установи.

Системот на лекување вклучува дневно-болнички третман, болничко лекување, детоксификација и третман со супституција. Најголемиот дел од корисниците на дроги кои се лекуваат се на дневно-болнички третман, каде се нуди третман со супституција, психо-социјални интервенции, индивидуално или групно советување и социјална и психо-терапија.

Во текот на 2017 година во овие установи со метадонска супституциона терапија беа вклучени околу 1500 пациенти во бесплатен државен програм. Во приватните здравствени установи пациентите самостојно се финансираат, односно не се дел од државаната програма за бесплатно лекување.

Во текот на 2017 година на Универзитетската Клиника за токсикологија – Скопје и ЈЗУ Психијатриска болница Скопје со терапија со бупренорфин беа вклучени околу 280 пациенти во бесплатен државен програм. Во приватните здравствени установи пациентите самостојно се финансираат, односно не се дел од државаната програма за бесплатно лекување.

МЕРКИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПРЕВЗЕМАТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА СОСТОЈБИТЕ

- планирање и понатамошно проширување на мрежата на служби преку отворање на нови служби за превенција и третман од злоупотреба на дроги во повеќе градови во земјата, според потребата (број на лица со нарушувања од употреба на дрога, оддалеченост од постоечките регионални центри и др.),

- Децентрализација на третманот со бупренорфин и подеднаква достапност на лекот бупренорфин до сите лица со нарушувања од употреба на дрога во земјата, вклучително и лицата лишени од слобода,

- Исполнување на стандардизирани услови за работа во однос на кадарот и обуката на кадарот во сите специјализирани центри во земјата, обезбедување мултипрофесионални тимови во сервисите за третман и нивна адекватна професионална квалификација,

- Развивање на специфични програми и ставање во употреба на протоколот за третман на деца кои употребуваат психоактивни супстанции,

- Обезбедување лекови според медицина заснована на докази, за третман на нарушувања од употреба на дрога и предозирање, во сите сервиси за третман на нарушувања од употреба на дрога и

- опфаќање на што поголем број на лица ХЦВ позитивни кои инјектираат дроги со програмите за лекување на Хепатит Ц и обезбедување терапија за истите.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Основна цел на програмата е вклучување на што поголем број на лица зависни од дроги во програмите за лекување со супституциона метадонска терапија и терапија со бупренорфин, со што ќе се намали употребата на илегални дроги, смртноста од предозирање, честотата на инјектирање, употребата на нестерилен прибор за инјектирање, ширење на инфекции со ХИВ/Хепатит Б и Ц и ќе се намалат криминалните активности. Ефикасноста на супституционата терапија на одржување со метадон се состои и во подобрување на квалитетот на животот, здравјето, можноста за вработување, социјалното функционирање и физичкото (телесното) функционирање.

Цел на програмата е на лицата што употребуваат дроги или се зависни од нив да им се пружи помош и поддршка преку широко достапни, ефикасни, флексибилни и индивидуално прилагодени интервенции што ќе го подобрат нивното здравје и ќе им овозможат социјално созревање и функционирање, без нивно натамошно стигматизирање и маргинализирање.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ (ИНДИКАТОРИ НА УСПЕШНОСТ)

Напредок во однос на намалување на листи на чекање преку отворање на нови Служби за превенција и третман од злоупотреба на дроги и вклучување на што поголем број на лица зависни од дроги во програмите за лекување со супституциона метадонска терапија и терапија со бупренорфин. Со овие мерки, ќе се овозможат:

- постигнување апстиненција,

- намалување на зачестеноста и острината на рецидивите,

- намалување на морбидитетот и на морталитетот предизвикани со злоупотреба на незаконската опиоидна дрога или како последица од тоа, особено ризикот од ХИВ, хепатитис Б и Ц и други по крвен пат преносливи болести од инјектирање со нестерилна опрема,

- подобрување на физичкото и психолошкото здравје;

- намалување на криминалното однесување за обезбедување на финансиски средства за злоупотреба на дрога;

- овозможување и поддршка за реинтеграција на работното место и во системот на образованието и

- унапредување на социјалното функционирање.

ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

Третманот на зависноста од дроги и лекувањето во дневни болници и болничко лекување на зависници од алкохол и дрога над 30 дена и зависници - судски случаи претставува комбинација на: фармакотерапија (биолошка терапија — лекови, лекови за смирување на болки, за подобрување на апетитот, регулирање на расположението, сонот и др, лекови со слично дејство на дрогата), психотерапија која се спроведува во зависност од проценката на потребите на зависникот и семејството и социотерапија која претставува учење на социјални вештини за возобновување или подобрување на социјалното функционирање.

Согласно, доктринарните ставови и медицината заснована на докази, финансиските трошоци за обезбедување на дневно-болничка и болничка здравствена заштита на лицата со болести на зависности опфаќаат:

	ПАКЕТИ ЗА ЗАВИСНОСТИ И АЛКОХОЛИЗАМ	Цена на пакет услугите
1.	ПАКЕТ БР. 1 (Услуги од доктор и медицинска сестра) - периферна интервенција - земени анамнеза и/или психичка болест (застрапувачки) - опсервација (следи се пациент при одредување на терапија) - скрининг и поставување на супституциона терапија - супституција при пилот на терапија - мерење на витални знаци (пулс и крвен притисок) - писмена согласност	1300,00 денари
2.	ПАКЕТ БР. 2 (Услуги од психијатар, доктор и медицинска сестра) - психотропски статус - периферна интервенција - земени анамнеза и/или психичка болест (застрапувачки) - опсервација (следи се пациент при одредување на терапија) - скрининг и поставување на супституциона терапија - супституција при пилот на терапија - мерење на витални знаци (пулс и крвен притисок) - писмена согласност	1600,00 денари
3.	ПАКЕТ БР. 3 (Услуги од доктор, психијатар, медицинска сестра, социјален работник или невладини) - периферна интервенција - земени анамнеза и/или психичка болест (застрапувачки) - опсервација (следи се пациент при одредување на терапија) - скрининг и поставување на супституциона терапија - супституција при пилот на терапија - мерење на витални знаци (пулс и крвен притисок) - течење работи од социјален работник, писмени и телефонски комуникации (психосоцијална поддршка) - писмена согласност	1900,00 денари
4.	ПАКЕТ БР. 4 Болничко лекување на пациентите - болнички ден за стандардниот пакет (сместување и поддршка на стандардни болнички услови, лекување со одредување на дигностички процедури и резултативни наредби и психосоцијален третман на пациентите)	150,00 денари

Во цената на пакетите не се влезени скрининг тестовите, потрошниот медицински материјал за ординирање на терапијата, лековите и лабораториските испитувања, кои дополнително ќе се фактурираат со пакетите.

За реализација на мерките и активностите предвидени со оваа програма предвидени се средства за:

1.	Метадон / бупренорфин	Количини
1.1.	Набавка на метадон за 1500 лица со болести на зависности	4 150 000 мг.
1.2.	Набавка на бупренорфин за 280 лица со болести на зависности Таблети од 2 мг. – 212 800 мг. Таблети од 8 мг. – 851 200 мг.	1 064 000 мг.
2.	Лекување во дневни болници и болничко лекување	
2.1.	Лекување во дневни болници на зависници од алкохол и дрога над 30 дена	
2.2.	Болничко лекување на зависници од алкохол и дрога над 30 дена	
2.3.	Лекување на зависници-судски случаи	
3.	Континуирана едукација на кадарот од Службите за превенција и третман од злоупотреба на дроги	
4.	Подготвување на софтверски програм за лицата со болести на зависност кои се на третман во јавните здравствени установи	
5.	Неизмирени обврски за реализирани програмски активности за 2017 година	
	ВКУПНО ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА:	79.000.000,00

Пресметките за потребните количини на метадон и бупренорфин се направени врз основа на податоците за бројот на пациентите и динамиката на потрошувачката на метадонска супституциона терапија и терапија со бупренорфин во 2017 година и залихите на бупренорфин. За да се добие проектирана вредност на фискалните импликации земени се цените на чинење на метадон и бупренорфин во 2017 година.

Доколку во 2018 година се отворат нови Служби за превенција и третман од злоупотреба на дроги во Република Македонија, лицата кои ќе бидат опфатени со метадонска супституциона терапија и со терапија со бупренорфин во истите, ќе бидат дел од Програмата за здравствена заштита на лица со болести на зависности за 2018 година и согласно порастот на бројот на пациентите и динамиката на потрошувачката на метадонска супституциона терапија.

ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Оваа програма ќе се реализира во обем и содржина согласно одобрените средства од основниот буџет наменети за оваа програма, во висина од 69.000.000,00 денари и 10.000.000,00 денари од буџетот на самофинансирачки активности на Министерството за здравство.

ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Извршители на оваа програма во третманот со метадонска супституциона терапија и терапија со бупренорфин се: Психијатриските болници Скопје, Демир Хисар и Негорци, Универзитетска клиника за токсикологија – Скопје и Службите за превенција и третман од злоупотреба на дроги кои функционираат во рамките на болниците во Тетово, Куманово, Струмица, Штип, Гевгелија, Охрид, Битола, Велес, Кавадарци, ГОБ 8-ми Септември Скопје КПУ Идризово - Скопје и КПУ Затвор Битола.

НАЧИН НА ФАКТУРИРАЊЕ НА УСЛУГИТЕ

Министерството за здравство месечно ќе ги распределува средствата на здравствените установи извршители на активностите врз основа на доставени фактури и извештаи за реализација на активностите содржани во оваа програма.

Во прилог на фактурите здравствените установи доставуваат пресметка за секој пациент поединечно согласно дадените упатства во чија цена ќе влезе соодветниот пакет за извршени услуги, набавената цена на скрининг тестовите, потрошниот медицински материјал за ординирање на терапијата, лековите и лабораториските испитувања.

Набавените количини на метадон и бупренорфин ќе се дистрибуираат до овластените здравствени установи - извршители на програмата, врз основа на извештај за извршени услуги и доставени потреби од количини на неделно/месечно ниво од страна на јавните здравствени установи.

ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИ И РОКОВИ

Здравствените установи кои се извршители на оваа програма, најдоцна до 15 во месецот доставуваат фактура и месечен извештај за реализирани активности до Министерството за здравство.

МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА

Министерството за здравство ќе врши редовни контроли на три месеци во јавните здравствени установи извршители на програмата, во делот на реализирани активности согласно оваа програма и контрола на динамиката на потрошувачката на супституциона терапија – метадон и бупренорфин и увид во медицинската документација.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-406/1
23 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

207.

Врз основа на член 16, став 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 184/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16) и член 63, точка 7 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 36/07 82/08, 98/08, 06/09, 67/09, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16, 120/16, 142/16 и 171/17), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.1.2018 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО
ДУШЕВНИ РАСТРОЈСТВА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА**

ВОВЕД

Проблемите во менталното здравје стануваат се поочигледни во светот. Тие претставуваат сериозен и сложен социо-медицински, но и општествен проблем, со бројни здравствени, социјални и економски последици по поединецот, семејството и општеството во целост.

Овие заболувања имаат економско влијание на општеството и големо влијание на квалитетот на животот како на поединците, така и на нивните семејства, а стануваат се поочигледни како во светот така и кај нас.

Околу 20% од вкупниот број на пациентите во примарната здравствена заштита имале едно или повеќе ментални заболувања. До 2020 година се очекува процентот на менталните заболувања да се зголеми до 50 %.

Ефикасното решавање на овие проблеми не е можно само со имплементација на здравствените мерки, туку е потребен сеопфатен, интегративен пристап со учество на програмски организирани активности на различни субјекти во општеството, во чија надлежност се ресорни институции и установи, со особен акцент на социјалниот сектор.

Значаен момент е и трендот на сè поголем број случаи на суицид во Република Македонија.

МЕРКИ И АКТИВНОСТИ НА ПРОГРАМАТА

1) Згрижување и лекување на лицата кои се сместени во психијатриските установи со изречена мерка од надлежен суд “задолжително лекување и чување во психијатриска установа”.

Во психијатриските болници се лекуваат околу 130 лица со изречена судска мерка. За овие пациенти болниците не се во можност да обезбедат средства и согласно Законот за извршување на санкции, трошоците за здравствената заштита на овие лица ги обезбедува Министерството за здравство преку соодветна програма.

2) Обезбедување на партиципација за дневно болничко лекување на пациенти во Центрите за ментално здравје

Во Република Македонија приближно 750 душевно болни пациенти се лекуваат дневно-болнички во следните центри за ментално здравје:

- 3 (три) Центри за ментално здравје на територијата на Град, Скопје во рамки на ЈЗУ Психијатриска болница “Скопје” – Скопје,

- Центар за ментално здравје во рамки на ЈЗУ УК за психијатрија Скопје,

- Центар за ментално здравје во рамки на ЈЗУ КБ Тетово,

- Центар за ментално здравје во рамки на ЈЗУ ЗД Струмица,

- Центар за ментално здравје во рамките на ЈЗУ ОБ Гевгелија,

- Центар за ментално здравје Демир Хисар во рамки на ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар и

- Центар за ментално здравје Прилеп во рамки на ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар.

3) Развој на Центрите за ментално здравје како во-неституционална форма на лекување.

Душевните растројства опфаќаат широк круг на заболувања, вклучувајќи ги органските, симптоматските, невротските, растројствата во расположението (афективни растројства), шизофрениите, шизотипните и налудничавите растројства, душевната заостанатост и другите душевни растројства.

Светските искуства покажуваат дека кај повеќе од една половина од вкупно дијагностицираните лица, овие растројства добиваат хроничен тек, т.е. периодите на подобрување се заменуваат со периоди на влошување и повторна појава на знаците на растројството. Поради природата на болеста, но далеку повеќе како резултат на општествениот став и предрасуди, во кои доминира неприфатеност, маргинализација и отфрлање, голем број лица со душевни растројства остануваат долготрајно, па дури и доживотно хоспитализирани, при што се создава таканаречен хоспитализам.

Поради наведените состојби, во изминатиот период, третманот на овој сериозен социо-медицински проблем беше скоро целосно препуштен на медицинските, т.е. психијатриските институции и се одвиваше на товар на здравството и здравственото осигурување, давајќи скромни резултати. Имено, долготрајниот болнички третман во психијатриските установи, во изминатиот период, од една страна беше поврзан со значителни финансиски средства кои претежно беа на товар на здравственото осигурување, а од друга страна придонесуваше долготрајно болнички третираните лица да бидат дополнително стигматизирани, маргинализирани и социјално исклучени. Ваквата хоспитализација предизвикуваше и дополнително влошување на здравствената состојба.

Ваквиот пристап се покажа како недоволно ефикасен, економски неоправдан и не успеа да обезбеди похуман пристап и третман на лицата со душевни растројства во нивната социјална средина.

Следејќи ги и препораките на СЗО, во Република Македонија се премина кон зајакнување на достапноста на овие услуги преку развивање на различни форми на вонболнички третман во локалната заедница, содржани во т.н. Центри за ментално здравје во заедни-

цата, со целосен сеопфатендневноболнички третман на пациентите. За целосно, адекватно, навремено, ефикасно и економично решавање на овие проблеми неопходно е вклучување на целата општествена заедница, пред се преку соодветните институции и установи во рамките на ресорните министерства, а во тесна соработка и координација со сите останати заинтересирани субјекти.

Во план е и отварање на нови центри за ментално здравје во Кичево и Битола, кои ќе функционираат во соработка со ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар, како и центар за ментално здравје во Штип кој ќе функционира во рамки на ЈЗУ Клиничка болница Штип.

4) Превземени обврски од Програмата за здравствена заштита на лица со душевни растројства за 2017 година.

5) Изготвување на Национална стратегија за ментално здравје 2018-2025 година.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Цели на оваа програма се:

- обезбедување на здравствена заштита и згрижување на пациентите кои се со од надлежен суд суд изречена мерка “задолжително лекување и чување“;
- обезбедување на здравствена заштита на близу 750 пациенти кои се лекуваат во Центрите за ментално здравје низ Републиката,
- развивање на различни форми на вонинституционално и вонболничко лекување и
- изготвување на Национална стратегија за ментално здравје 2018-2025 година.

МЕРКИ, АКТИВНОСТИ И ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Активностите во оваа програма претставуваат:

1) Лекување и згрижување на пациентите кои се со изречена мерка од суд “задолжително лекување и чување“, новкупоколу 135 и се наведени погоре во текстот од кои: 60 пациенти во ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар, 40 во ЈЗУ Психијатриска болница “Скопје“ Скопје и 30 во ЈЗУ Психијатриска болница “Негорци“ Гевгелија. Со оглед на фактот дека бројката на лицата со изречена мерка од суд “задолжително лекување и чување“ не претставува константна категорија и истата подлежи на варијации во болестите и бројот на пациентите, не е можно да се предвиди апсолутно точен број на заболените, така да е можно трансфер на средствата од една во друга позиција.

2) Обезбедување на средства за партиципација при лекувањето на пациентите во центрите за ментално здравје.

3) Организациски активности за отварање на нови Центри за ментално здравје низ републиката (во Битола и во Штип). Овие активности се во надлежност на Министерството за здравство и не побаруваат финансиски средства.

4) Активности на Комисијата за ментално здравје.

Со оглед на тоа дека здравствениот статус на населението не претставува константна категорија и истата подлежи на варијации во болестите и бројот на пациен-

тите, не е можно да се предвиди апсолутно точен број на заболените, така да е можно трансфер на средствата од една во друга позиција.

Извршители на Програмата се: Универзитетската клиника за психијатрија, Психијатриските болници и останатите здравствени установи кои имаат психијатриски одделенија или Центар за ментално здравје во својот состав.

Министерството за здравство месечно ќе ги распределува средствата на здравствените установи извршители на активностите врз основа на доставени фактури и извештаи за реализација на активностите содржани во Програмата.

Во прилог на фактурите здравствените установи имаат обврска да достават пресметка за секој пациент поединечно и листа на референтни цени на услуги на ФЗОМ согласно кои е извршено фактурирањето за оние услуги кои се предвидени со програмата.

Извршители на Програмата се:

- 1) Здравствените установи кои ги лекуваат лекуваат лицата со изречена мерка “задолжително лекување и чување“ (ЈЗУ Психијатриска болница “Скопје“ Скопје, ЈЗУ Психијатриска болница “Негорци“ Гевгелија и ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар).
- 2) Јавните здравствени установи кои имаат центар за ментално здравје како организациона единица.
- 3) Универзитетската клиника за психијатрија, Здружение на психијатри на република Македонија и Здружение на психолози на Република Македонија, Комисија за ментално здравје формирана од Министерот за здравство.

ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

1) Финансиските трошоци за обезбедување на болничка здравствена заштита на душевно болните лица кои се со изречена мерка од суд “задолжително лекување и чување“ опфаќаат:

- болнички ден (сместување и исхрана во стандардни болнички услови) за стационарни пациенти,
- лекување со спроведување на дијагностички процедури и рехабилитациони мерки,
- лекови кои се наоѓаат на болничката листа,
- потрошен материјал за ординирање на терапијата,
- психосоцијален третман на пациентите како и
- помош и нега на пациентите.

Министерството за здравство месечно ќе ги распределува средствата на здравствените установи извршители на активностите врз основа на доставени фактури и извештаи за реализација на активностите содржани во Програмата.

Во прилог на фактурите здравствените установи имаат обврска да достават пресметка за секој пациент поединечно и листа на референтни цени на услуги на ФЗОМ согласно кои е извршено фактурирањето за оние услуги кои се предвидени со програмата.

Здравствените установи кои се извршители на овие активности од Програмата, најдоцна до 15.01.2019 година да достават до Министерството за здравство извештаи за реализираните мерки и активности во 2017 година.

2) Финансиските трошоци плаќање на партиципација за лекување на пациентите кои ги посетуваат центрите за ментално здравје.

3) Финансиски трошоци за подмирување на неизмирени обврски од Програмата за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Македонија за 2017 година

За реализација на мерките и активностите предвидени со Програмата за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Македонија за 2018 година потребни се следните средства:

	Планс
1. Судски случаи (лица со изречена мерка задоволително чување и лекување)	9.000.000,00
2. Партиципација за пациентите кои се лекуваат во центрите за ментално здравје	2.000.000,00
3. Неизмирени обврски од 2017 година	36.000.000,00
ВКУПНО:	47.000.000,00

Оваа програма ќе се реализира во обем и содржина на средствата одобрени од Буџетот на Република Македонија за 2018 година во висина од 47.000.000,00 од кои 28.000.000,00 денари од основниот буџет и 19.000.000,00 денари од буџетот за самофинансирачки активности на Министерството за здравство.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-407/1
23 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

208.

Врз основа на член 16, став 1, точка 10 и став 3 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 23.1.2018 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ИНСУЛИН, ГЛУКАГОН, ИНСУЛИНСКИ ИГЛИ, ЛЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ ШЕЌЕР И ЕДУКАЦИЈА ЗА ТРЕТМАН И КОНТРОЛА НА ДИЈАБЕТЕСОТ ЗА 2018 ГОДИНА

Во Република Македонија Diabetesmellitus претставува едно од најчестите за-болувања и според податоците од Националниот систем за електронски евиденции од областа на здравството – Мој Термин дијагностицирани се околу 85,000 пациенти со дијабетес мелитус .

1.Diabetesmellitus-тип 1 Овој вид на дијабетес е вообичаено се јавува на помлада возраст и застапен кај околу 3000 лица.

2. Diabetesmellitus-тип 2 опфаќа 96% од сите дијагностицирани случаи од кои 47% се на инсулинска терапија, а останатите користат орална антидијабетична терапија.

1. СОСТОЈБА СО ИНСУЛИН ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Во состав на ЈЗУ постојат Кабинети за дијабетес (вкупно 41), кои се во состав на универзитетски клинки, клинички болници, општи болници и здравствени домови.

Бројот на регистрирани лица со дијабетес кои се на инсулинска терапија во моментот во Република Македонија е 40.000 од кои 3,000 се лица со тип 1 дијабетес и 37.000 со тип 2. Овој број секоја година расте. Согласно податоците од Интернационалната Дијабетолошка Федерација вкупната преваленца (дијагностициран и недијагностициран дијабетес) на дијабетесот изнесува 9.8% од населението на возраст од 25-70 години.

2. ПРЕДНОСТИ И ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОД СПРОВЕДЕНАТА ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ЈАВНА НАБАВКА НА ИНСУЛИН ЗА 2018 ГОДИНА

Министерството за здравство ја спроведува Програмата за обезбедување на инсулин за 2018 година преку придржување до измените на Законот за здравствена заштита во делот за дијабетес мелитус, активностите на Националната комисија за дијабетес, интегрирањето на грижата за дијабетесот во МојТермин, Националното упатство за третман на дијабетес мелитус тип 2, како и останатите упатства за третман на дијабетес мелитус, контролите на лице место во инсулинските аптеки, контрола на залихите на инсулини редовните состаноци со докторите, фармацевтите и медицинските сестри вклучени во процесот на издавање на инсулиноот.

3. ПОТРЕБНИ ТИПОВИ И КОЛИЧИНИ НА ИН- СУЛИН, ГЛУКАГОН, ИНСУЛИНСКИ ИГЛИ, ЛЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ ШЕЌЕР И ЕДУКАЦИЈА ЗА ТРЕТМАН И КОНТРОЛА НА ДИЈАБЕТЕС ЗА 2018 ГОДИНА

Износот на финансиски средства кои се потребни за обезбедување на инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење на шеќерот, потрошен материјал за инсулински пумпи за 2018 година се 620.000.000,00денари,

A10AB Хумани инсулини и аналози со краткодејство

Бр.	ATC kod	Генерика	Фармацевтска доозна форма	Јачина	Количинаво скапули
1	A101B01	Хуман кристален инсулин	Наполнето инјекциско пенкало/ патрон со пенкало за повеќекратна употреба*	100IE/1ml; 5*3ml	1482
2	A10AB05	Инсулин – аналог Aspart	Наполнето инјекциско пенкало/ патрон со пенкало за повеќекратна употреба*	100IE/1ml; 5*3ml	17,186
3	A10AB05 A10AB04	Инсулин – аналог Aspart Инсулин – аналог Lispro	Флакон	100IE/1ml; 10ml	873
4	A10AB06	Инсулин – аналог Glulisine	Наполнето инјекциско пенкало/ патрон со пенкало за повеќекратна употреба*	100IE/1ml; 5*3ml	5716
5	A10AB04	Инсулин – аналог Lispro	Наполнето инјекциско пенкало/ Патрон со пенкало за повеќекратна употреба*	100IE/1ml; 5*3ml	2003
6	A10AD01	Хуман со средно продолжено дејство комбиниран со хуман инсулин со кратко дејство (70/30 или 75/25) инсулин	Наполнето инјекциско пенкало/ патрон со пенкало за повеќекратна употреба*	100IE/1ml; 5*3ml	42.402
7	A10AD05	Хуман со средно продолжено дејство комбиниран со инсулин aspart(70/30)	Наполнето инјекциско пенкало/ патрон со пенкало за повеќекратна употреба*	100IE/1ml; 5*3ml	137.882
8	A10AD04	Хуман со средно продолжено дејство комбиниран со инсулин lispro(75/25) инсулин	Наполнето инјекциско пенкало/ патрон со пенкало за повеќекратна употреба*	100IE/1ml; 5*3ml	16.892
9	A10AD04	Хуман со средно продолжено дејство комбиниран со инсулин lispro(50/50) инсулин	Наполнето инјекциско пенкало/ Патрон со пенкало за повеќекратна употреба*	100IE/1ml; 5*3ml	4.688

10	A10AC01	Хуман инсулин со средно продолжено дејство	Наполнето инјекциско пенкало/ патрон со пенкало за повеќекратна употреба*	100IE/1ml; 5*3ml	42.052
11	A10AE05	*Инсулин аналог до долго дејство detemir	Наполнето инјекциско пенкало/ патрон со пенкало за повеќекратна употреба*	100IE/1ml ; 5*3ml	42.130
12	A10AE04	Инсулин аналог до долго дејство glargine	Наполнето инјекциско пенкало/ патрон со пенкало за повеќекратна употреба*	100IE/1ml ; 5*3ml	31.414

H04 Панкреатични хормони

Бр.	ATC kod	Генерика	Фармацевтска доозна форма	Јачина	Количина
13	H04AA01	Глукагон	Медицински инјекционен шприц прашок и везикулум за раствор за инјектирање	1mg/1ml	1335

Инсулински игли

Бр.	ATC kod	Генерика	Фармацевтска доозна форма	Јачина	Количина
14		Игла за инсулинско пенкало	Инсулинска игла	6-9mm	2.804.256

Ленти за мерење на шеќер во крв

Со Програмата за 2018 година потребно е да се обезбедат и ленти за мерење на шеќерот во крвта. Во Програмата се предвидени 125 ленти месечно за секој пациент со дијабетес тип 1. За лицата со дијабетес тип 2 предвидени се 350 ленти годишно.

Ленти за мерење шеќер

Ленти за мерење шеќер во крв (лицата со дијабетес)	Количина (испуштање/50 ленти)
	357.000

Во програмата за обезбедување инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетесот за 2018 година е предвидено снабдување на 180 пациенти со дијабетес тип 1, согласно медицината базирана на докази и важеките прописи, со инсулински пумпи и потрошни материјали.

Потрошен материјал за инсулински пумпи	Пациенти
Инсулински сет (5% или помал и 105/58 мм пластичен сет) A1/10	1.606
Резервоар за инсулин (1.830 мм) A1/10	1.606
Сопар за гликови мониторинг со игла од 90 степени	400
Систем за континуиран мониторинг на инсулин	25
Систем ленти за поддршка со сопар	6

1. Камп за едукација на деца со дијабетес–185.000,00 денари

Кампот е во организација на ЈЗУ УК за детски болести. Целта на кампот е едукација на лица со дијабетес тип 1 кај кои не е постигната добра гликорегулација, како и кај лица со дијабетес каде е потребно интервенција во терапијата. Основната идеја е преку едукативни сесии да бидат опфатени сите аспекти на дијабетес како што се прифаќање на состојбата, учење за правилна исхрана, физичка активност, подесување на доза на инсулин и секојдневно живеење со дијабетесот.

2. Едукација за исхрана и физичка активност на високообразовни установи, средни и основни училишта–60.000,00 денари.

Предвидено е одржување на едукативни сесии по основни и средни училишта со учениците и студентите од страна на специјалисти. Едукацијата се состои од т.н. структурирани едукативни сесии (дијабетес, хипогликемија, хипергликемија, инсулин, подесување на инсулинска доза за време на болести, физичка активност, исхрана, бременост, алкохол), спортски активности како и културни социјални настани. На овој начин се овозможува интервенција во иднината на младите, каде ќе се заштити нивното здравје. Едукацијата е во организација на Министерство за здравство во соработка со ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички болести-Скопје

3. Изработка на брошури и флаери за дијабетес–100.000, 00 денари

Изработка на брошури и флаери во боја со симптоми за хипогликемија и хипергликемија (ниско ниво на шеќерот во крвта и високо ниво на шеќерот во крвта), како би им се олеснило на лицата со дијабетес полесно да научат да ја препознаваат состојбата на хипогликемија

и на хипергликемија. Симптомите треба да бидат означени сликовито и со детален опис и како да се препознае кој симптом индицира хипогликемија, а кој хипергликемија. Изработка на брошура (цебно издание) каде што би се наброиле сите прехранбени артикли достапни на пазарот на Република Македонија, па и пошироко со тоа кој колку јаглени хидрати содржи и како делува врз нивото на шеќер во крвта. Брошурата е замислена да биде цебно издание како би можел секој оној што има дијабетес да може да ја носи со себе, секаде и во секое време.

Изработката е во организација на Министерство за здравство во соработка со ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички болести-Скопје

Реквизитур	Денари
Финансиски средства кои се потребни за обезбедување на инсулин, глумити, инсулински игли, ленти за мерење на шеќерот во крвта за 2018 година	619.655.000,00
Камп за едукација на деца со дијабетес	185.000,00
Едукација за исхрана и физичка активност на високообразовни установи, средни и основни училишта	60.000,00
Изработка на брошури и флаери за дијабетес	100.000,00
Вкупно потребни средства од буџетот на Република Македонија	620.000.000,00

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-410/1
23 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

209.

Врз основа на член 18 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година, („Службен весник на Република Македонија“, бр. 196/17), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2018 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИТЕ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИТЕ ОБЈЕКТИ И СЛУЖБЕНИ ПРОСТОРИИ НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА ВО 2018 ГОДИНА

I

Со оваа програма се определуваат активностите што ќе се преземат, висината на средствата за репрезентативните и резиденцијалните објекти и службените згради и службените простории кои што подлежат на инвестиционо одржување.

Средствата за реализација на Програмата за инвестиционо одржување на репрезентативните и резиденцијалните објекти и службените простории на органите на државната управа ќе се користат за:

1. Подобрување на функционалните и безбедносни услови во хангарот за авиони во Петровец,
2. Подобрување на функционалноста на системот за ладење на објектот на Нова Македонија,
3. Подобрување на функционалноста на лифтовите во објектот на Македонска радио телевизија,
4. Подобрување на функционалноста на опремата за непрекинато напојување со електрична енергија во објектот на Владата на Република Македонија,
5. Подобрување на работните услови во објектот Палата АСНОМ.

II

Средства за извршување на мерките и активностите од дел I на оваа програма се обезбедени од следните извори:

1. Буџет на Република Македонија за 2018 година, согласно со Раздел 040.02, Потпрограма 1А – Реконструкција на згради на владини органи

- ставка 481 – Градежни објекти 35.000.000

III

Средства од дел II на оваа програма, ќе се користат за следните намени:

СТАВКА 481 – ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ

А. СЛУЖБЕНИ ЗГРАДИ И ПРОСТОРИИ

1. Реконструкција на хангар за авиони во Петровец
15.553.151
2. Реконструкција на систем за ладење во објектот Нова Македонија
12.798.076
3. Реконструкција на два лифта во објект Македонска радио телевизија
6.265.800
4. Набавка, испорака и монтажа на уреди за ладење и вентилација во просторија во која е сместен системот за непрекинато напојување со електрична енергија во објектот на Владата на Република Македонија 30.387
5. Реконструкција на фекална канализација на објект Палата АСНОМ
352.586

ВКУПНО 481: 35.000.000

IV

За спроведување на оваа програма се грижи Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.

V

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-436/1 Заменик на претседателот
22 јануари 2018 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

210.

Врз основа на член 44 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/17), на Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.1.2018 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ЗА 2018 ГОДИНА

Член 1

За поттикнување на рамномерен регионален развој на Република Македонија во 2018 година, во Буџетот на Република Македонија за 2018 година, Раздел 280.01-Биро за регионален развој, Потпрограма ОА-Рамномерен регионален развој, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС, се утврдени средства во износ од 117.000.000 денари.

Член 2

Средствата од членот 1 од оваа програма се користат за следните намени:

Намена	Вкупно денари
1. Неизмирени обврски од 2017 година	11.500.000
2. Неповратно учество во финансирање проекти во планските региони	72.450.000
3. Неповратно учество во финансирање проекти во подрачјата со специфични развојни потреби	20.700.000
4. Неповратно учество за финансирање проекти за развој на селата	10.350.000
5. Исплата на средства за плаќање на придонесите за пензиско-инвалидско и здравствено осигурување за лица кои имаат стекнато право на плаќање	2.000.000
Вкупно:	117.000.000

Член 3

Средствата од член 2 точка 1 од оваа програма во износ од 11.500.000 денари ќе се користат за финансирање на неизмирени обврски од 2017 година (регионални проекти, проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби и проекти за развој на селата).

Член 4

Средствата од член 2 точка 2 од оваа програма во износ од 72.450.000 денари ќе се користат за финансирање проекти на планските региони, врз основа на предложени проекти од советите на планските региони.

Член 5

Средствата од член 2 точка 3 од оваа програма во износ од 20.700.000 денари ќе се користат за финансирање проекти во подрачјата со специфични развојни потреби, на предлог на Советот за рамномерен регионален развој согласно член 41 од Законот за рамномерен регионален развој.

Член 6

Средствата од член 2 точка 4 од оваа програма во износ од 10.350.000 денари ќе се користат за финансирање проекти за развој на селата.

За користење на средствата од ставот 1 на овој член за одобрени проекти од општина со седиште во град, локалната самоуправа обезбедува учество од 50% од вредноста на проектот.

Одобрените проекти од член 2 точка 4 од оваа програма од општина со седиште во село немаат обврска за кофинансирање на проектите.

Член 7

Средствата од член 2 точка 5 од оваа програма во износ од 2.000.000 денари ќе се користат за исплата на придонесите за пензиско-инвалидско и здравствено осигурување за лицата кои имаат стекнато право на плаќање заклучно со 31 декември 2007 година, согласно член 71 од Законот за рамномерен регионален развој и истите продолжуваат да го користат до остварувањето на правото на пензија согласно закон.

Член 8

Средствата од член 2 точки 2, 3 и 4 од оваа програма ќе се одобруваат согласно утврдените принципи, цели и приоритети на регионалниот развој во Република Македонија и дефинираните мерки, инструменти и финансиски и други средства за нивна реализација утврдени со Стратегијата за регионален развој на Република Македонија, Програмата за развој на планските региони, стратешките документи на општините и подзаконските акти за спроведување на Законот за рамномерен регионален развој.

Член 9

Средствата од член 2 точки 2, 3 и 4 од оваа програма, на предлог на Советот за рамномерен регионален развој се доделуваат, согласно член 42 од Законот за рамномерен регионален развој.

Член 10

Следење на користењето на средствата за поттикнување рамномерен регионален развој според оваа програма врши Бирото за регионален развој преку извештаи за реализација на проектите за кои се доделени финансиски средства подготвени од центрите за развој на планските региони и носителите на проектите.

Член 11

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-443/1
23 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

211.

Врз основа на член 43 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/17), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.1.2018 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ВО 2018 ГОДИНА

Член 1

Со оваа програма се уредува распределбата на средствата за поттикнување рамномерен регионален развој во Република Македонија, утврдени во Буџетот на Република Македонија за 2018 година, Раздел 191.01 - Министерство за локална самоуправа, Потпрограма ОА Рамномерен регионален развој, ставка 464 – Разни трансфери.

Член 2

Средствата од член 1 од оваа програма, се распределуваат според табелата бр.1.

Табела бр.1	
Вкупно средства во денари	210.000.000,00
1. Активности преку Министерството за локална самоуправа	
1.1 Финансирање на активностите и задачите на центрите за развој на планските региони за тековната година	9.600.000,00
2. Активности преку Бирото за регионален развој	
2.1 Неизмирени обврски од 2017 година	24.566.366,00
2.2 Неповратно учество во финансирање на проекти за развој на планските региони	123.083.544,00
2.3 Неповратно учество во финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби	35.166.727,00
2.4 Неповратно учество во финансирање на проекти за развој на селата	17.583.363,00

Член 3

Средствата од член 2 точка 1 потточка 1.1 од оваа програма, се распределуваат за осумте центри за развој на планските региони со намена финансирање на активностите и задачите на центрите за развој на планските региони за тековната година.

Од средствата од став 1 на овој член, за секој центар за развој на планскиот регион се распределуваат по 1.200.000,00 денари.

Активностите и задачите на центарот за развој на планскиот регион за тековната година се утврдуваат со договор склучен помеѓу Министерството за локална самоуправа и општините од планскиот регион, основачи на центарот за развој на планскиот регион.

Во договорот од став 3 на овој член, ќе се дефинираат конкретните активности и задачи за секој центар, со утврдени рокови и износи на средства за нивна реализација, како и начинот на трансфер на средства за спроведените активности и задачи.

Член 4

Средствата од член 2 точка 2 потточка 2.1 од оваа програма, ќе се користат за финансирање на неизмирени обврски од претходната 2017 година.

Член 5

Средствата од член 2 точка 2 потточка 2.2 од оваа програма, ќе се користат за финансирање на проекти за развој на планските региони, предложени од осумте совети за развој на планските региони.

Член 6

Средствата од член 2 точка 2 потточка 2.3 од оваа програма, на предлог на Советот за рамномерен регионален развој на Република Македонија, се доделуваат на општините во Република Македонија за финансирање на проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби, определени со акт од Владата на Република Македонија.

Член 7

Средствата од член 2 точка 2 потточка 2.4 од оваа програма, на предлог на Советот за рамномерен регионален развој на Република Македонија, се доделуваат на општините во Република Македонија за финансирање на проекти за развој на селата.

Општините со седиште во град обезбедуваат 50% учество за реализација на проекти од средствата од ставот 1 на овој член.

Член 8

За спроведување на оваа програма ќе се грижи Министерството за локална самоуправа.

Член 9

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-445/1	Претседател на Владата
23 јануари 2018 година	на Република Македонија,
Скопје	Зоран Заев, с.р.

212.

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/2011, 136/2011, 91/2013, 164/2013, 27/2014, 112/2014, 144/2014, 124/2015, 149/2015 и 37/2016), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.1.2018 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА

Со Законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/2011, 136/2011, 91/2013, 164/2013, 27/2014, 112/2014, 144/2014, 124/2015, 149/2015 и 37/2016), се уредуваат условите под кои можат да се земаат, чуваат, обработуваат, разменуваат, пренесуваат и пресадуваат делови од човечкото тело (органи и ткива) од живи или умрени лица заради лекување, условите што треба да ги исполнуваат здравствените установи што вршат работи на земање, чување, обработување, разменување, пренесување и пресадување делови од човечкото тело заради лекување, организацијата и спроведувањето на земањето и пресадувањето делови од човечкото тело, како и надзорот над спроведувањето на овој закон.

Земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување може да се врши само кога е тоа медицински оправдано, кога е тоа најповолен начин за лекување на болниот, кога не се загрозува животот на дарителот или не му се нанесува трајно оштетување на здравјето, во постапка и под услови утврдени со овој закон.

Дарувањето делови од човечкото тело заради пресадување е доброволно и без надоместок.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Програмата за трансплантација за 2018 година има за цел да го зголеми бројот на донори од починато лице преку зголемување на активностите, и тоа преку:

1. Олеснување на постапката на трансплантација на органи и ткива во интерес на пациентите;
2. Зголемување на бројот на пресадувања на органи и ткива од човечкото тело заради лекување;
3. Да се изгради систем кој ќе обезбеди и гарантира правичен пристап кон органите и ткивата преку:
 - формирање на листа на чекање според видот на органи кои ќе се базираат на транспарентни, објективни и медицински критериуми;
 - електронски систем за алоцирање на органи и ткива;
 - воспоставување на систем кој ќе гарантира квалитет, следливост и безбедност на постапките.
4. Подигање на свеста кај населението за донирање на органи и ткива, особено преку информирање на јавноста за важноста на трансплантацијата на органи и ткива;
5. Воспоставување на мрежа на болници спремни во секој момент да препознаат потенцијален дарител, болници кои можат да го извадат органот и да осигураат дека истиот ќе стигне во центрите каде би се изведувале трансплантациите;
6. Воспоставување и одржување на централен информатички систем за вршење на дејностите за земање, обработка, испитување на совпаѓање на ткивата, чување, заменување и пресадување.

МЕРКИ И АКТИВНОСТИ

Со донесувањето на Законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување и подзаконските акти, како и со предвидување на улогата на Национален координатор за трансплантација и негов заменик, како и Национален координатор за крвотворни матични клетки преку кои Министерството за здравство ги врши своите законски пропишани обврски, направени се сите предуслови, покрај трансплантацијата на бубрези од жив донор, да се започне и со трансплантација од кадавери, како и заживување на трансплантацијата на црн дроб.

Мерките и активностите на Програмата за следни:

1. Обезбедување на финансиски средства кои се наменети за ХЛА типизација и други лабораториски и дијагностички испитувања на пациентите кои се на дијализен третман и се подготвуваат за трансплантација на бубрег од жив дарител и/или починато лице. Паци-

ентите за сите испитувања се ослободуваат од партиципација, по обезбедена потврда за ослободување од партиципација за пациенти кои се подготвуваат за трансплантација на бубрег од жив дарител и/или починато лице, издадена од Министерството за здравство.

2. Изработка и операционализација на централен информатички систем за вршење на дејностите за земање, обработка, испитување на совпаѓање на ткивата, чување, заменување и пресадување.

3. Зголемување на свеста за значењето и придобивките од трансплантацијата на органи преку правилно информирање и медиумски кампањи за зголемување на јавната свест за самата постапка на пресадување на органи и подигање на јавната свест и едукација за придобивките од трансплантациите и за тоа што значи да се донираат органи, како кај населението така и кај здравствените работници и здравствените соработници.

4. Изготвување на проект за семинари на кои на здравствените работници од примарното и секундарното здравство, кои не се директно поврзани во мрежата за трансплантација, ќе им бидат образложени законските одредби кои го регулираат пресадувањето на органи, како и подзаконските прописи со кои детално се уредуваат поединечни делови од оваа област.

5. Зголемување на знаењето и комуникациските вештини на здравствените работници од областа на трансплантацијата.

6. Развивање на јавната свест кај групите за поддршка на пациенти, невладините здруженија на пациенти и новинарите кои можат да бидат вклучени во постапката за промоција на придобивките од постапките на пресадување на органи, а понатаму да бидат и промотори за донирањето на органи.

7. Организирање на кампањи за подигање на јавната свест, со презентација на информации кои се однесуваат на правата на граѓаните, а пред се на пациентите во однос на донирањето на органи.

ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА И ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Извршување на Програмата

Програмата за трансплантација во Република Македонија за 2018 година се врши од страна на:

- Министерството за здравство;
- ЈЗУ Здравствен дом Скопје;
- ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија;
- ЈЗУ Универзитетска клиника за урологија;
- ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија;
- ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија;
- Здравствени установи кои се овластени за пресадување на делови од човечкото тело заради лекување, согласно закон и се во мрежата на здравствени установи во Република Македонија.

Финансиски средства

За извршување на Програмата за трансплантација во Република Македонија за 2018 година се потребни следните финансиски средства:

1. Финансиски средства за трошоците за ХЛА типизација и други лабораториски и дијагностички испитувања на пациентите кои се на дијализен третман и се подготвуваат за трансплантација на бубрег од жив дарител и/или починато лице.

2. Финансиски средства за ангажирање на:

- Национален координатор за трансплантација преку соодветен договор;
- Заменик Национален координатор за трансплантација преку соодветен договор;
- Национален координатор за крвотворни матични клетки преку соодветен договор;

3. Финансиски средства за зголемување на свеста за значењето и придобивките од трансплантација на органи преку медиумски кампањи и промотивен материјал за органодарителство.

4. Финансиски средства за стимулација на тимовите за трансплантација и за други активности поврзани со унапредување, регулирање и евалуација на системот за трансплантација (едукации од областа на трансплантацијата, комисији, работни групи и друго). Висината на надоместокот за стимулација на тимовите за трансплантација, за секое лице кое учествува во трансплантацијата и за секоја извршена трансплантација (жив донор и/или починато лице) изнесува:

- за доктор специјалист по хирургија и доктор специјалист по анестезиологија.....во нето износ од 12.600,00 денари;
- за медицинска сестра-инструментарка.....во нето износ од 8.220,00 денари;
- за медицинска сестра-помошник инструментарка.....во нето износ од 6.600,00 денари;
- за медицинска сестра-анестетичарка.....во нето износ од 8.220,00 денари, и
- за болничар-транспортёр..... во нето износ од 6.000,00 денари.

Надоместокот за тимовите за трансплантација се исплаќа врз основа на доставените извештаи од ЈЗУ Универзитетска клиника за урологија - Скопје.

5. Финансиски средства за стимулација на болничките координатори односно донор координатори.

6. Финансиски средства за погребни трошоци за донаторот кој е починато лице-кадавер, согласно Закон.

7. Финансиски средства за неизмирени обврски за 2017 година.

Табела: Финансиски средства за реализација на Програмата за трансплантација во Република Македонија за 2018 година

Ред. бр.	Активност	Извршител	Износ (во денари)
1.	ХПА типизација и други лабораториски и дијагностички испитувања на пациентите кои се на дијализен третман и се подготвуваат за трансплантација на бубрег од жив дарител и/или починато лице	Министерство за здравство Универзитетски клиники и други ЈЗУ-а.	2.879.640,00
2.	Ангажирање на: -Национален координатор за трансплантација преку соодветен договор; -Заменик Национален координатор за трансплантација преку соодветен договор; -Национален координатор за крвотворни матични клетки преку соодветен договор;	Министерство за здравство ЈЗУ на РМ	300.000,00
3.	Медиумски кампањи за зголемување на свеста за значењето и придобивките од трансплантација на органи и промотивен материјал за органодарителство	ЈЗУ Здравствен дом Скопје; ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија;	250.000,00
4.	Стимулација на тимовите за трансплантација и за други активности поврзани со унапредување, регулирање и евалуација на системот за трансплантација (едукации од областа на трансплантацијата, комисији, работни групи и друго)	Министерство за здравство Универзитетски клиники Други ЈЗУ-а	4.000.000,00
5.	Стимулација на болничките координатори односно донор координатори	Министерство за здравство ЈЗУ на РМ	240.000,00
6.	Погребни трошоци за донаторот кој е починато лице-кадавер (5 кадавера по 66.072,00 денари)	Министерство за здравство ЈЗУ на РМ	330.360,00
	ВКУПНО		8.000.000,00

Програмата за трансплантација во Република Македонија за 2018 година ќе се финансира согласно одобрените средства во висина од 8.000.000,00 денари од буџетот за самофинансирачки активности на Министерството за здравство.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-446/1
23 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

213.

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.1.2018 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ХИВ ИНФЕКЦИЈА ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА

I. Вовед

Оваа програма ќе се спроведе во согласност со националните стратешки насоки во однос на превенцијата и лекувањето на ХИВ-инфекцијата, како и препораките од организациите на Обединети нации. Со Програмата за 2018 година, Министерството за здравство предвидува финансирање на најголем дел од активностите за превенција и рано откривање на ХИВ кај клучните засегнати популации – мажи што имаат секс со мажи, сексуални работници, лица кои инјектираат дрога, како и лица што живеат со ХИВ, кои повеќе од една деценија се спроведуваат во партнерство со граѓанските организации што работат на полето на ХИВ со овие популации.

II. Моментална состојба

Во периодот од 1987 до декември 2017 година, во Република Македонија се регистрирани вкупно 356 случаи на ХИВ-инфекција, од кои 83 лица се регистрирани како починати. Најзастапен начин на пренос на вирусот е незащитениот сексуален однос. Во последните 5 години се бележи пораст на бројот на новодијагностицирани случаи на ХИВ, пред сè кај мажите кои имаат секс со мажи (МСМ). Кај оваа популација преваленцата на инфекцијата е проценета на 1,9% во 2014 година.

Во 2017 година, заклучно со декември, регистрирани се 41 нови случаи на ХИВ, од кои сите се мажи. Кај најголем број (31) од случаите како начин на трансмисија е пријавен сексуален однос помеѓу мажи, додека кај 7 случаи е пријавено дека преносот бил по хетеросексуален контакт.

До ноември 2017 година во редовна здравствена грижа за ХИВ на ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби регистрирани се 200 пациенти кои се поставени на треман.

III. Цели на Програмата

Програмата се води од глобалните и национално прифатени цели до 2020 година и политичките заложби за ставање крај на епидемијата на ХИВ како јавно-здравствен проблем до 2030 година преку остварување на целта 90% од лицата кои живеат со ХИВ да го знаат својот ХИВ статус, 90% од лицата кои го знаат статусот примаат континуирана антиретровирусна терапија и кај 90% од нив е постигната супресија на вирусот во крвта.

Главна цел на Програмата е:

1. Одржување на ниска преваленца на ХИВ во Република Македонија преку универзален пристап до превенција, лекување, грижа и поддршка, базиран на почитување на човековите права и недискриминација.

Програмата е развиена врз основа на националното стратешко планирање за ХИВ за периодот 2017-2021 година, кое беше спроведено низ широк консултативен процес во првата половина на 2017 година. Програмата ги структурира активностите според следните области на делување:

- 1) координација;
- 2) собирање и употреба на стратешки информации, следење и проценка;

- 3) активности за превенција, рано откривање и поддршка со фокус на клучните популации засегнати од ХИВ и
- 4) лекување, грижа и психосоцијална поддршка за лицата што живеат со ХИВ.

Области на делување

1) Координација

Координацијата на сите активности и извршители подразбира спроведување на јавен повик за избор на здруженија имплементатори на компонентите од Програмата што се спроведуваат во партнерство со граѓанскиот сектор и склучување договори; прибирање, анализа и одобрување на годишни работни планови со буџети на сите чинители кои ја имплементираат Програмата за ХИВ инфекција; координативни состаноци и насочување на сите извршители на Програмата; како и редовна работа на мултисекторската национална комисија за ХИВ. Преку Националната комисија ќе се врши евалуација на спроведувањето на Програмата и напредокот во остварувањето на поставените цели и ќе се обезбеди транспарентност, отчетност, поширок консултативен процес и мултисекторски пристап со вклученост на сите релевантни институции, граѓанскиот сектор и агенциите на Обединетите нации, како и пристап заснован на докази и експертска расправа.

Националната комисија за ХИВ ќе изработи документи за работа на комисијата, истовремено ќе биде задолжена за надзор над изработката на стандарди и упатства за работа и едукативни материјали за здравствените професионалци и граѓанските здруженија вклучени во имплементацијата на програмата.

Во координациските активности, Министерството за здравство и Националната комисија за ХИВ ќе се раководат според резултати од активностите за следење и проценка, кои ќе ги спроведува Институтот за јавно здравје.

Имплементатор на задачите во оваа стратешка област е Министерството за здравство, преку Секторот за примарна и превентивна заштита-Одговорно лице за програмата и преку Националната комисија за ХИВ.

2) Собирање и употреба на стратешки информации, следење и проценка

Оваа област опфаќа собирање и анализа на стратешки информации поврзани со епидемијата на ХИВ во Република Македонија, како и податоци поврзани со имплементацијата на Програмата и проценка на постигнувањето на поставените цели за клучните активности. Обработените стратешки информации ќе служат како основа за стручна расправа во рамките на Националната комисија за ХИВ, вклучително и идно планирање на интервенциите во согласност со епидемиолошките и бихејвиоралните податоци, додека податоците од следењето и проценката ќе ја помогнат координацијата и менаџирањето на Програмата од страна на Министерството за здравство.

Имплементатор на задачите во оваа стратешка област е Институтот за јавно здравје на Република Македонија.

3) Активности за превенција, рано откривање и поддршка со фокус на клучните популации засегнати од ХИВ

Оваа област на делување опфаќа посебни програми развиени за секоја од клучните популации засегнати од ХИВ, кои вклучуваат теренски и стационарни сервиси и ги содржат следниве елементи:

- бесплатно и доверливо ХИВ-тестирање и советување за брз скрининг,
- дистрибуција на кондоми и лубриканти,
- дистрибуција на стерилни игли и шприцеви за намалување на штетата од употребата на дрога со инјектирање,
- поврзување со системот на здравствена заштита,
- услуги за дијагностика и третман на сексуално преносливи инфекции,
- услуги за сексуално и репродуктивно здравје
- позитивна превенција кај лица што живеат со ХИВ,

- психосоцијална и врничка поддршка и поврзување со системот на социјална заштита,
- едукација за заштита од ХИВ и други крвни и сексуално преносливи инфекции,
- дистрибуција на едукативни материјали.

Покрај тоа, во овој дел се вклучени и активности за подигнување на свесноста на населението за ХИВ и намалување на стигмата и дискриминацијата кон лицата со ХИВ и кон припадниците на клучните засегнати популации, како комплементарен дел на успешната превенција.

Овие активности за превенција на ХИВ кја клучните популации, предвидено е да ги спроведуваат избрани граѓански здруженија по претодно објавен јавен повик од страна на Министерство за здравство, со утврдени општи и посебни критериуми и детален план за имплементација на активностите.

Дополнително, со Програмата е предвидено обезбедување достапност на бесплатно доброволно и доверливо тестирање и советување за ХИВ за општата популација.

Со цел да се обезбеди подобра достапност и опфат, превентивните активности насочени кон клучните популации засегнати од ХИВ ќе продолжат да се спроведуваат во соработка со здруженија кои работат со овие популации. Доброволното и доверливо тестирање за ХИВ насочено на општата популација ќе го спроведуваат Универзитетската клиника за инфективни болести, Институтот за јавно здравје и Центрите за јавно здравје.

Имплементатори на задачите во оваа стратешка област се:

- здруженија на граѓани со соодветна експертиза и искуство во работата со клучните засегнати популации;
- Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни болести;
- Институтот за јавно здравје на Република Македонија;
- Центри за јавно здравје (Скопје, Тетово, Куманово, Охрид, Велес, Битола, Кочани, Струмица, Штип и Прилеп).

Клучни индикатори за следење на опфатот на клучните популации со активности за превенција, рано откривање на ХИВ и поддршка:

- Број на МСМ опфатени со основен пакет за превенција на ХИВ/СПИ Цел: **5000**
- Број на ЛИД опфатени со основен пакет за превенција на ХИВ/СПИ – Цел: **4750**
- Број на СР опфатени со основен пакет за – Цел: **1850**
- Лица со ХИВ опфатени со услуги за психосоцијална поддршка и позитивна превенција – Цел: **100**
- Број лица кои се на третман со супституција со метадон опфатени со ДСТ за ХИВ и едукативни сесии на – Цел: **700**
- Број на лица што живеат со ХИВ опфатени со услуги за позитивна превенција и поддршка , Цел - **80**
- Број на лица кои се лекуваат од зависност од дрога опфатени со услуги за психосоцијална поддршка – Цел: **300**
- Број на лица од клучните популации кои добиле услуги за доброволно советување и тестирање и го знаат резултат од тестот – Цел: **4.170** (2.250 МСМ, 984 ЛИД, 744 СР и 192 осудени лица кои издржуваат казна затвор)
- Број на лица од клучните популации кои добиле услуги за дијагноза и третман на сексуално преносливи инфекции – Цел: **1.164** МСМ, 480, 504 СР и ЛИД 180)
- Број на млади лица кои добиле услуги за дијагноза и третман на сексуално преносливи инфекции – Цел: **406**

4) Лекување, грижа и психосоцијална поддршка за лицата што живеат со ХИВ. Оваа област опфаќа набавка и обезбедување на антиретровирусна терапија и тестови за следење на инфекцијата за лицата што живеат со ХИВ и се лекуваат на Универзитетската клиника за инфективни болести и фебрилни состојби, како и обезбедување на континуирана психосоцијална поддршка за лицата со ХИВ, со цел задржување во здравствена грижа,

постигнување на висока адхерентност до терапевтските режими и надминување на проблемите од психолошки и од социјален карактер како резултат на предрасудите и дискриминацијата поврзани со ХИВ.

Задачи на Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби

- Набавка на антиретровирусна терапија за лицата кои живеат со ХИВ/СИДА и тестови за следење на ХИВ-инфекцијата според доставените побарувања за терапија од Универзитетската клиника за инфективни болести и фебрилни состојби;
- Администрирање на антиретровирусна терапија за лицата кои живеат со ХИВ/СИДА
- Обезбедување на психосоцијална поддршка за лицата кои живеат со ХИВ

Во обезбедувањето на психосоцијална поддршка за лицата кои живеат со ХИВ ќе бидат вклучени и здруженија кои работат со оваа популација, со дел од средствата кои веќе се обезбедени во Програмата за заштита на населението од ХИВ инфекција на Министерството за здравство.

Имплементатор на задачите во оваа стратешка област е:

- Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби
- Здруженија кои работат со лица кои живеат со ХИВ

IV. Мерки кои треба да се преземат за одржување и подобрување на состојбите

Во согласност со целите за одржлив развој и со цел да се задржи состојбата на ниска преваленција на ХИВ во земјата, програмите за ХИВ насочени кон клучните популации коишто беа воспоставени со поддршка на Глобалниот фонд за СИДА, туберкулоза и маларија, во 2018 година ќе бидат финансирани со националниот буџет на земјата, а преку Програмата за заштита на населението од ХИВ.

Наодите од тековните био-бихевиорални студии кои се спроведуваат кај клучните популации и се очекуваат да бидат финализирани во првата половина во 2018 година, и истите ќе бидат употребени како основа за планирање и надградба на програмите за ХИВ кај клучните популации во иднина.

V. Потребни финансиски средства (обем, цена и вкупни средства) - Табела 1

Бр.	Активност	Извршител	Количина	Цена	Вкупно
Координација, собирање и употреба на стратешки информации, следење и проценка					
1	Национален центар за управување со податоци - надзор и следење	Институт за јавно здравје	12	62.500,00	750.000,00
2	Мониторинг, следење и проценка	Институт за јавно здравје	6	36.000,00	216.000,00
3	Мониторинг посети – гориво	Институт за јавно здравје	1	123.000,00	123.000,00
4	Мониторинг посети – одржување возило	Институт за јавно здравје	1	48.000,00	48.000,00
5	Одржување дата база за известување	Институт за јавно здравје	12	9.225,00	110.700,00
6	Публикација и печатење на Упатства, стандарди едукативни материјали	Институт за јавно здравје, Комисија за ХИВ,	4	85.000,00	340.000,00
7	Обука на извршители за известување	Институт за јавно здравје, Комисија за ХИВ	4	30.000,00	120.000,00

Активности за превенција, рано откривање и поддршка кај клучните популации засегнати од ХИВ					
8	Набавка на кондоми и лубриканти	Министерство за здравство	1	739.860,00	739.860,00
9	Превенција на ХИВ кај клучните популации – програми за МСМ (во Скопје, Тетово, Охрид, Штип и Струмица)	Избрани здруженија	1	6.053.000,00	6.053.000,00
10	Превенција на ХИВ кај клучните популации – програми за ЛИД во Скопје (3), Тетово, Гостивар, Кичево, Охрид, Струга, Битола, Кавадарци, Струмица, Гевгелија, Прилеп, Штип, Велес и Куманово	Избрани здруженија	1	21.670.000,00	21.670.000,00
11	Превенција на ХИВ кај клучните популации – програми за СР во Скопје (2), Тетово, Гостивар, Охрид, Битола, Струмица, Гевгелија	Избрани здруженија	1	7.538.000,00	7.538.000,00
12	Позитивна превенција и психосоцијална поддршка кај лица со ХИВ и нивни партнери со превенција кај МСМ	Избрани здруженија	1	1.709.000,00	1.709.000,00
13	Активности за теренско ХИВ тестирање и советување кај клучните популации	Избрани здруженија	1	3.694.400,00	3.694.400,00
14	Психосоцијална поддршка кај лица што се лекуваат од зависност од дрога	Избрани здруженија	1	1.845.000,00	1.845.000,00
15	Активности за дијагноза и третман на СПИ и услуги за сексуално и репродуктивно здравје кај клучните популации и млади лица	Избрани здруженија	1	4.700.000,00	4.700.000,00
16	ДСТ-ХИВ и ХЦВ кај ЛИД на третман со супституција	ЈЗУ Општи болници - Центри за превенција и третман на зависности Психијатриска болница - Центри за превенција и третман на зависности	700	200	140.000,00

17	Доброволно и доверливо тестирање и советување за ХИВ	Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби	250	400	100.000,00
18	ХИВ ДСТ вклучувајќи новооткриени пациенти со туберкулоза	Институт за јавно здравје	280	700	196.000,00
19	Доброволно и доверливо тестирање и советување за ХИВ	10 Центри за јавно здравје	1200	500	600.000,00
20	Предавања за превенција на ХИВ кај лица кои издржуваат казна затвор и доброволно и доверливо тестирање и советување за ХИВ и	Центри за јавно здравје	60	2.000,00	120.000,00
21	Спроведување на стручни предавања за превенција на ХИВ/СИДА и СПИ помеѓу општа и младата популација	10 Центри за јавно здравје	110	2.000,00	220.000,00
22	Конфирматорна лабораториска дијагноза на ХИВ-инфекција	Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби	40	6.000,00	240.000,00
23	Конфирматорна лабораториска дијагноза на ХИВ-инфекција	Институтот за јавно здравје на Република Македонија	40	6.000,00	240.000,00
Лекување, грижа и психосоцијална поддршка за лицата што живеат со ХИВ					
24	Набавка на антиретровирусна терапија и тестови за следење на ХИВ-инфекцијата за лицата кои живеат со ХИВ	Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби	1	43.055.040,00	43.055.040,00
25	Психосоцијална поддршка за лицата што живеат со ХИВ	Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби	12	36.000,00	432.000,00
	Средства обезбедени од основниот Буџет				70.000.000,00
	Буџет на самофинансирачки активности на Министерството за здравство				25.000.000,00
	Вкупно				95.000.000,00

VI. Финансирање (извори на обезбедување на средствата – Буџет на Република Македонија донации и други извори)

Вкупните средства за реализација на оваа програма изнесуваат 95.000.000,00 денари. Оваа програма ќе се реализира во рамките на средства обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 2018 година, и тоа 70.000.000,00 денари од основен буџет и 25.000.000,00 денари од буџетот на самофинансирачки активности на Министерството за здравство, додека дел од активностите и мерките ќе се реализираат во рамките на постоечките буџети на јавните здравствени установи. Незимирените обврски кон извршителите за 2017 година ќе бидат исплатени во тек на 2018 година.

За дел од потребите на финансирањето на имплементацијата на Националната Стратегија за ХИВ/СИДА на Република Македонија, за период до 30.06.2018 фискална 2018 година се обезбедени средства од грантот подржан од Глобалниот фонд за ХИВ/СИДА, туберкулоза и маларија (Табела 2), според следната динамика на употреба на средствата:

Табела 2

опис на буџетска категорија	износ во МКД
Стоки и услуги	4.300.000,00
Капитални расходи	7.000.000,00
ВКУПНО за 2017 година:	11.300.000,00

VII. Извршители на Програмата

Извршители на оваа програма се Министерство за здравство, Националната Комисија за ХИВ, Институтот за јавно здравје на Република Македонија, Центрите за јавно здравје, Универзитетската клиника за инфективни болести и фебрилни состојби, здруженија со соодветна експертиза за спроведување на програми за ХИВ наменети за клучните популации.

VIII. Доставување на Годишни извештаи и рокови

Распределбата на средствата од оваа програма ќе ја врши Министерството за здравство, квартално кон извршителите на активностите, врз основа на доставени фактури изготвени според приложените формати за изготвување на фактури и барања за повлекување на средства со уредно пополнети наративни извештаи за имплементација на активностите, и прегледи на трошоци, поддржани со останати материјали (фотографии, аудио и видео снимки, написи, списоци на учесници, докази за извршена набавка, договори и друга документација дефинирана во договорите).

IX. Следење на реализација на Програмата (мониторинг и еволуација)

Следење на спроведувањето на оваа програма, врши Министерството за здравство во соработка со Институтот за јавно здравје на Република Македонија.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

214.

Врз основа на член 70 став 1 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија” бр. 2/06, 57/10, 170/13, 43/14, 166/14, 33/15, 98/15 и 11/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23.1.2018 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ОПРЕМУВАЊЕ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ И ВОСПИТНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА 2018 ГОДИНА

I

Со оваа програма се уредува финансирањето на изградба, реконструкција, одржување на објектите и опремување на казнено-поправните и воспитно-поправните установи, вкупните средства потребни за извршување на оваа програма во целина и изворот на средствата.

II

Во текот на 2018 година планирано е да се реализираат инвестициони активности во вкупен износ од 310.810.000,00 денари кои се обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 2018 година, од кои средства од основен буџет во износ од 83.450.000,00 денари, од самофинансирачки активности во износ од 910.000,00 денари и средства од заемот од Банката за развој на Совет на Европа во износ од 226.450.000,00 денари.

III

ГРАДЕЖНИ РАБОТИ И НАБАВКА НА МЕБЕЛ, ОПРЕМА И ВОЗИЛО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА КАЗНЕНО - ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА КОИ СЕ ПРЕДВИДЕНИ СРЕДСТВА ВО ВКУПНА ВИСИНА ОД 42.860.000,00 ДЕНАРИ ОД КОИ 41.950.000,00 ДЕНАРИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ И 910.000,00 ДЕНАРИ ОД БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ НА КАЗНЕНО - ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ

1. КПД ИДРИЗОВО

1.1 Санација, адаптација и надзор над санацијата и адаптацијата во дел од Установата

1.2 Набавка на мебел и опрема за потребите на Установата

2. КПД ШТИП

2.1 Изведба на пречистителна станица

3. ЗАТВОР СКОПЈЕ

3.1 Санација, адаптација и надзор над санацијата и адаптацијата во дел од Установата

4. ЗАТВОР ПРИЛЕП

4.1 Доработка на проектна документација и започнување со изведба на градежни работи и надзор на изведба на градежни работи за санација и доградба на Установата

5. ЗАТВОР ТЕТОВО

5.1 Набавка на опрема

6. ЗАТВОР СТРУМИЦА

6.1 Инсталирање на сончев колектор

7. ЗАТВОР БИТОЛА

7.1 Набавка на возило

IV

ПРОЕКТИРАЊЕ, РЕВИЗИЈА, ИЗВЕДБА И НАДЗОР НАД ГРАДЕЖНИТЕ РАБОТИ КАКО И НАБАВКА НА ОПРЕМА И МАШИНИ, МЕБЕЛ И ВОЗИЛО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА КОИ СЕ ПРЕДВИДЕНИ СРЕДСТВА ВО ВКУПЕН ИЗНОС ОД 267.950.000,00 ДЕНАРИ ОД ЗАЕМОТ И ОД БУЏЕТСКОТО УЧЕСТВО НА ЗАЕМОТ

1. КПД ИДРИЗОВО

1.1. Изведба на градежни работи, надзор над изведбата на градежните работи, проектирање, ревизија, набавка на опрема и машини како и возило.

2. ВОСПИТНО ПОПРАВЕН ДОМ ТЕТОВО

2.1. Изведба на градежни работи, надзор над изведбата на градежните работи, проектирање, ревизија, набавка на опрема и машини, мебел и возило.

V

За реализација на оваа програма ќе се користат средства обезбедени со Буџетот на Република Македонија за 2018 година, Раздел 07002 - Управа за извршување на санкциите,

сметка 637 Програма 3 - казнено - поправни установи, капитална потпрограма 3А - изградба, реконструкција и опремување на казнено-поправните установи, категорија 48 - Капитални расходи, ставка 480 - купување на опрема и машини во износ од 3.200.000,00 денари, ставка 481 - градежни објекти во износ од 5.000.000,00 денари, 483 - купување на мебел во износ од 32.450.000,00 денари и 486 - купување на возила во износ од 1.300.000,00 денари,

сметка 787 Програма 3 - казнено - поправни установи, капитална потпрограма 3А - изградба, реконструкција и опремување на казнено-поправните установи, категорија 48 - Капитални расходи, ставка 480 - купување на опрема и машини во износ од 410.000,00 денари, ставка 481 - градежни објекти во износ од 480.000,00 денари, ставка 482 - други градежни објекти во износ од 20.000 денари,

сметка 637 Програма 3 - казнено поправни установи, капитална потпрограма 3Б - реформи на казнено - поправните установи, категорија 48 - Капитални расходи, 480 - купување на опрема и машини во износ од 2.500.000,00 денари, ставка 481 - Градежни објекти во износ од 36.000.000,00 денари, 483 - купување на мебел во износ од 2.000.000,00 денари и 486 - купување на возила во износ од 1.000.000,00 денари и од заемот,

сметка 786 Програма 3 - казнено поправни установи, капитална потпрограма 3Б - реформи на казнено - поправните установи, категорија 48 - Капитални расходи, 480 - купување на опрема и

машини во износ од 24.000.000,00 денари, ставка 481 - Градежни објекти во износ од 177.700.000,00 денари, 483 - купување на мебел во износ од 19.150.000,00 денари и 486 - купување на возила во износ од 5.600.000,00 денари.

VI

За извршувањето на оваа програма се изготвува извештај во рокот предвиден за составување на годишна сметка на Управата за извршување на санкциите.

VII

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-453/1 Претседател на Владата
23 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

215.

Врз основа на член 16, ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16) и член 63 точка 7 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16, 120/16, 142/16 и 171/17), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.1.2018 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОДДЕЛНИ ЗАБОЛУВАЊА НА ГРАЃАНИТЕ И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РОДИЛКИТЕ И ДОЕНЧИЊАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА

Заради обезбедување на здравствена заштита на граѓаните од одделни заболувања, како и заради грижа во чувањето, следењето и унапредувањето на здравјето на родилките и на доенчињата се обезбедуваат средства за партиципација при користењето на здравствените услуги на товар на средствата од Буџетот на Република Македонија, и од сопствени приходи на Министерството за здравство.

За реализација на мерките и активностите предвидени во оваа Програма, се обезбедуваат средства, од Буџетот на Република Македонија и од сопствени приходи на Министерството за здравство, за покривање на партиципацијата при користењето на здравствена заштита на граѓаните на Република Македонија за заболувањата предвидени со оваа програмата.

Со донесувањето на оваа програма, се обезбедуваат средства за партиципација при користењето на здравствената заштита:

1. НА РОДИЛКИТЕ И ДОЕНЧИЊАТА ДО 1 ГОДИШНА ВОЗРАСТ, ЗА СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ:

- интрапартална заштита на родилки (неоперативно и оперативно породување)
- специјалистички лекарски прегледи на доенчиња
- ортопедски лекарски преглед со ЕХО на доенчиња
- лекување на доенчиња до една година во болнички услови

2. НА ЛИЦАТА КОИ СЕ ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАНИ, БЕЗ ОГЛЕД НА ВОЗРАСТА, ДОКОЛКУ НЕ СЕ ОПФАТЕНИ СО ДРУГА ПРОГРАМА ИМ СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ СРЕДСТВА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО ВРСКА СО ЛЕКУВАЊЕТО НА СЛЕДНИТЕ ЗАБОЛУВАЊА:

1. Ревматска грозница
2. Прогресивни, нервни и мускуларни заболувања;
 - Duchenne – ова мускулна дистрофија,
 - Паркинсонова болест,
 - Миотонии,
 - Митохондриални мниопатии,
 - Мијастении,
 - Спинални мускулни атрофии,
 - Амиотрофична латерална склероза – болести на моторен нервен,
 - Херeditарни сензомоторни невропатии;
3. Прогресивна системска склероза (Scleroderma);
4. Церебрална парализа;
5. Мултиплекс склероза;
6. Цистични фибрози;
7. Епилепсија;
8. Пемфигус и лупус еритематодес;
9. Дислексција, дисграфија и дислалија ;
10. Афонија (Aphonija)
11. Заразни болести:
 - ХИВ/СИДА,
 - беснило (Lyssa ; Rabies),
 - цревен тифус (Typhus abdominalis),
 - црвенка (Rubeola),
 - детска парализа (Poliomyelitis anterior acuta),
 - бруцелоза (Brucellosis)
 - дифтерија (Diphtheria),
 - дизентерија (Dysentery bacillaris),
 - туберкулоза (Tuberculosis)
 - ехинококоза (Echinococcosis),
 - заразно воспаление на мозочните обвивки (Meningitis),
 - заразно воспаление на мозокот (Encephalitis),
 - голема кашлица (Pertussis),
 - мали сипаници (Morbilli),
 - овчи сипаници (Varicella),
 - шарлах (Scarlatina),
 - тетанус (Tetanus),
 - хепатитис (Hepatitis),
 - заушки (Parotitis epidemica),
 - салмонелоза (Salmonellosis),
 - колера (Cholera asiatica),
 - маларија (Malaria),

- карантински заболувања (големи сипаници, вирусни хеморагични трески, чума),
- рововска грозница (Q – treska),
- 12. Испитувања за време на бременост
- здравствени услуги за бремени жени поврзани со бременоста, на сите нивоа на здравствена заштита.

3. НА БОЛНИ СО ХРОНИЧНА БУБРЕЖНА ИНСУФИЦИЕНЦИЈА И НИВНО ТРЕТИРАЊЕ СО ДИЈАЛИЗА

Основен критериум за започнување на лекувањето со дијализа претставува хроничната бубрежна инсуфициенција во терминален стадиум, односно потполно отсуство на функцијата на бубрезите. Единствен начин на надоместување на функцијата на бубрезите претставува дијализата, процес со кој се врши намалување на деградационите продукти (депурација и елиминација на вишокот на вода) од крвта, со цел овозможување живот на пациентот.

Согласно доктринарните ставови на медицинската наука, за успешно лекување на болните со хронична бубрежна инсуфициенција и нивното оспособување за вршење на секојдневните активности, оптимално секој пациент треба да биде три пати неделно третиран со дијализа, односно потребни се 156 дијализи за еден пациент годишно. За секоја дијализа потребен е: еден дијализер (се користи еднократно), потрошен материјал, лекови за процесот на дијализа и материјални трошоци. Исто така потребни се и редовни лабораториски анализи и дијагностички испитувања, кои се пропишани со Нормите и стандардите за водење на дијализата.

Пациентите дијализираат (амбулантски) во дијализните центри во Република Македонија и тоа: ЈЗУ ГОБ, 8-ми Септември“ Скопје, ЈЗУ У Клиника за нефрологија Скопје, ПЗУ Специјална болница за нефрологија и хемодијализа Диамед Скопје, ПЗУ - Центар за дијализа Диамед Македонија и ПЗУ - Центар за дијализа Систина Нефроплус Кавадарци.

За пресметување на вкупните средства кои се потребни за партиципацијата за сите пациенти кои се на дијализен третман, потребно е да се пресмета просечната цена на чинење на еднократна дијализа која варира во зависност од видот на дијализата и здравствената состојба на пациентот.

Вкупните трошоци по пациент на дијализа (дневна дијализа и обавезни трошоци) се 5.400,00 денари.

Со оглед на тоа што годишно за еден пациент потребни се 156 дијализи, просечно вкупните трошоци за еден пациент на годишно ниво се 842.400,00 денари.

По ова програма, за болните со хронична бубрежна инсуфициенција и нивно третирање со дијализа се признава 1 (еден) денар.

Бројот на заболени на оваа болест постојано е во пораст и моменталната состојба на заболени е 1500.

4. ТРАНСПЛАНТАЦИЈА НА ОРГАНИ

Планот и програмата за работа на Универзитетските клиници во Скопје, а почитувајќи ги просторните и кадровските можности и ограничувања, бројот на тран-

сплантациите зависи и од обезбедување на бубрези кои би можеле да се трансплантираат од жив донор или со кадаверична трансплантација.

За успешноста на трансплантацијата покрај кадровските, просторните и техничките можности, потребно е да се обезбедат и имуносупресивни лекови кои ќе го спречат процесот на отфрлање на трансплантатот – Micophenolic acid, Cyclosporine. Истите се примаат во континуитет во понатамошниот период.

Трансплантација на бубрези се врши на Универзитетската клиника за урологија во соработка со Универзитетската клиника за нефрологија и други клиници, а по претходна типизација на ткивата на давателот и примателот во Републичкиот завод за трансфузиологија. Посттрансплантациониот рехабилитационен третман ќе се обавува на Клиниката за нефрологија.

Во 2017 година планирано е да се извршат нови пресадувања на коскена срцевина. Трансплантацијата на коскената срцевина ќе се врши на Универзитетската клиника за хематологија. За успешноста на трансплантацијата на коскена срцевина за сите болни, потребно е да се обезбеди имуносупресивниот лек Cyclosporin.

Осигурените лица правата од здравствената заштита ги остваруваат врз основа на своето здравствено осигурување согласно Законот за здравствено осигурување. Секој што доброволно дарувал ткиво или орган се ослободува од плаќање на партиципација при користењето на здравствени услуги.

За прифаќање на трансплантатот се користат следните лекови:

Caps. Micophenolic acid a 250mg., filmtableti od 500mg., tabl. od 180mg, 360mg, како i Caps. Cyclosporine a 25mg., 50mg, 100mg., sol.Ciclosporin a 100mg/1ml.

5. МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА

Малигните заболувања претставуваат многу сериозен здравствен, социјален и економски проблем заради тежината на заболувањето, должината на лекувањето, долготрајната неспособност за работа како и лошата прогноза. Во Република Македонија, малигните заболувања се на второ место по застапеност веднаш по кардиоваскуларните болести.

Во лекувањето на заболени од малигни болести учествуваат Институтот за онкологија и радиотерапија, Клиниката за хематологија, Клиниката за детски болести, Хируршките клиници и други здравствени установи во Републиката. Здравствената заштита се состои од рано откривање и ефикасно лекување на заболени.

Програмата опфаќа лекување на малигните болести со хируршки третман, зрачење и апликација на хемотерапија (цитостатици). Видот и начинот на третманот зависи од природата и стадиумот на болеста.

Со оваа програма се обезбедуваат средства за партиципација за осигурените лица, а осигурените лица правата од здравствената заштита ги остваруваат врз основа на своето здравствено осигурување.

6. ШЕЌЕРНА БОЛЕСТ - ДИАБЕТЕС МЕЛИТУС

Диабетес мелитус е метаболен синдром на висок шеќер во крвта, како резултат на апсолутен или релативен недостаток на инсулин и/или инсулинска резис-

тенција со пореметен метаболизам на јаглени хидрати, масти и протеини и претставува едно од почестите заболувања во Републиката. Примарно се карактеризира со хипергликемија, како и појава на микроваскуларни (ретинопатија, нефропатија и невропатија) и макроваскуларни компликации (коронарна срцева болест, цереброваскуларна болест и периферна васкуларна болест), со зголемен морталитет и морбидитет и со намален квалитет на живот.

Истовремено се напоменува дека за секој инсулинозависник пациент потребно е на секои два месеци да се врши по еден специјалистички контролен преглед или годишно шест прегледи по пациент.

7. ХОРМОН ЗА РАСТ

Хормонот за раст се користи кај децата, кај кои што е пореметен процесот на растење пред се заради недостаток на овој хормон. Со неговата употреба се воспоставува рамнотежа на сите функции во организмот.

Во Република Македонија годишно околу 63 деца имаат потреба од хормонска терапија. Вкупната бројка на деца кои примаат хормон за раст се определува врз медицински критериуми. Хормонот за раст се користи за децата кај кои не е завршено затворање на епифизните рскавици.

Децата се третираат на клиниката за детски болести во Скопје.

За лекување на децата со проблеми во процесот на растење се користи Nordipin-nordilet ампули од 5мг - 1.5мл, 10мг - 1.5мл и 15мг - 1.5мл.

8. ХЕМОФИЛИЈА

Хемофилија А и хемофилија Б се наследни заболувања кои настануваат заради неспособноста на организмот да создава т.н. фактор VIII или фактор IX во доволни количини. Неспособноста на организмот за создавање на овие фактори предизвикува крварења од микро и макротраумите кои не можат да се сопрат освен со употреба на нив, така да доколку овие болни адекватно и навремено не се лекуваат, кај нив можат да настанат сериозни компликации, смрт како и траен инвалидитет.

Лекувањето на пациентите се врши во Републичкиот завод за трансфузиологија, Клиниката за детски болести, Клиниката за хирургија, Клиниката за хематологија и останатите здравствени установи во Републиката. Европската и светската асоцијација на хемофиличарите препорачуваат лекување со фактор VIII или фактор IX. Употребата на фактор VIII или фактор IX е неопходна во лекувањето на овие болни заради минимизирање на ризикот од трансмисија на вируси, особено на ХИВ - вирусот, поефикасно лекување на болните со што би се намалиле трошоците за болничко лекување, на-малување на последиците кај болните во однос на инвалидитет, можност за нивно вклучување во секојдневниот живот.

Покрај активностите на лекувањето на пациентите со хемофилија, потребен е и интегративен и сеопфатен пристап, со цел подобрување на состојбата на пациентите преку рано препознавање и навремено лекување на овие пациенти, едукација на нивните семејства и др. За таа цел Центарот за хемофилија при Институтот за трансфузиона медицина заедно со НВО ги проширува досегашните активности со цел прераснување во центар за сеопфатна грижа.

Превенција на компликации кај лицата со хемофилија во Македонија се спроведува со редовни (6-12месечни) контролни прегледи и континуирана едукација на медицинскиот персонал и лицата со хемофилија и членовите на нивните семејства.

Превентивните прегледи кај лицата со хемофилија се:

- контрола на присуство на вирусни маркери - а-HIV, а-HCV i HBsAg
- определување на нивото на коагулациските фактори
- определување на присуство на инхибитори
- хепатални иследувања.

Потребно е продолжување на континуираната медицинска едукацијата на медицинскиот персонал кој е вработен во Центарот за хемофилија, и зајакнување на соработката помеѓу Центарот за хемофилија и Граѓанското здружение на лицата болни од хемофилија – Хемолог.

9. ПРЕГЛЕДИ ВО СЛУЖБИ ЗА СПОРТСКА МЕДИЦИНА

Во програмата се планира ослободување од партиципација за основен пакет прегледи во службите за спортска медицина (партиципацијата е 80,00 ден.), за млади лица на возраст од 14-29 години кои ќе се занимаваат со рекреативни спортски активности.

Прегледите ќе се реализираат со упат од матичен лекар, во служби за спортска медицина, и тоа:

1. Здравствен дом Скопје
2. Медицински факултет Скопје
3. Здравствен дом Гостивар
4. Здравствен дом Прилеп
5. Здравствен дом Битола
6. Здравствен дом Струга
7. Здравствен дом Кавадарци
8. Здравствен дом Струмица

Целта на ослободувањето на партиципација на прегледи во служби за спортска медицина е да се подигне свесноста кај младите дека прегледите на спортска медицина се подеднакво важни за заштита на здравјето како и самата спортска рекреативна активност.

Многу е важно младите да ги следат препораките на лекарите за тоа кој вид на спортска активност им одговара според здравствената состојба и физичката подготвеност, за да можат навистина да ги почувствуваат здравствените придобивки од спортската рекреација.

ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

1. За здравствена заштита на родилките и доенчиња до 1-на годишна возраст потребни се средства за:

1. Интрапартална заштита на родилки	
а) неоперативно породување – х 1.250 денари	11.250.000,00
б) оперативно породување-царски рез – х 4.200	14.700.000,00
2. Специјалистички лекарски прегледи на доенчиња до 1 година - х 40 денари	700.000,00
3. Лекарски ортопедски преглед со ЕХО на доенчиња до 1 година – х 40 денари	700.000,00
4. Лекување на доенчиња до една година во болнички услови	4.000.000,00
Вкупно:	31.350.000,00

2. За лекување во врска со наведените заболувања од точка 2 на оваа програма, потребни се средства за :

1. Специјалистички лекарски преглед - х 40 денари	1.000.000,00
2. Основни дијагностички испитувања:	
- лабораторија ЛУ 1	300.000,00
- рендген	200.000,00
3. Лекување во болнички услови	3.500.000,00
4. Здравствени услуги за бремени жени поврзани со бременоста, на сите нивоа на здравствена заштита	8.000.000,00
Вкупно:	13.000.000,00

3. За болни со хронична бубрежна инсуфициенција и нивно третирање со дијализа од точка 3 на оваа програма потребни се средства за:

1.	Партиципација за осигурени лица кои се третираат со дијализа - х 1,00 денар	350.000,00
	Вкупно:	350.000,00

4. За трансплантација на органи од точка 4 од оваа програма, потребни се средства за:

1.	Партиципација за трансплантација	2.000.000,00
	Вкупно:	2.000.000,00

5. За малигни заболувања од точка 5 од оваа програма, потребни се средства за:

1.	Партиципација за осигурени лица - x 2.700,00 денари (максимум)	24.000.000,00
	Вкупно:	24.000.000,00

6. За шеќерна болест – дијабетес мелитус од точка 6 на оваа програма, потребни се средства за:

1.	Партиципација за специјалистички контролни прегледи x 40 денари	2.000.000,00
	Вкупно:	2.000.000,00

7. За хормон за раст од точка 7 од оваа програма потребни се средства за:

1.	Партиципација за осигурени 65 лица x 2.700,00 денари (просечна партиципација на годишно ниво)	100.000,00
	Вкупно:	100.000,00

8. За хемофилија од точка 8 од оваа програма, потребни се средства за:

1.	Партиципација за осигурени лица x 6.000,00 денари	1.500.000,00
2.	За секундарна и терцијарна превенција на хемофилија	500.000,00
	Вкупно годишно за хемофилијата се потребни	2.000.000,00

9. За прегледи во служби за спортска медицина од точка 9 од оваа Програма потребни се средства за:

1.	Партиципација за прегледи во служби за спортска медицина (за млади лица од 14-29 години) 80,00 денари	200.000,00
	Вкупно:	200.000,00

Вкупно за точка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 потребни се 75.000.000,00 денари и тоа: 25.000.000,00 денари од основниот Буџет и 50.000.000,00 денари од Буџетот на самофинансирачки активности.

Вкупно потребни средства за реализирање на оваа програма се 75.000.000,00 денари за партиципација на осигурените лица во врска со лекувањето на одделни заболувања, породувањата и здравствената заштита на доенчињата.

Средствата предвидени за партиципација во оваа програма, Министерството за здравство ги дозначува до јавните здравствени установи согласно планираните средства утврдени во табелите поединечно по основ на сите услуги на здравствена заштита врз основа на фактички документирана евиденција за ослободување од партиципација на корисниците на здравствените услуги за основите наведени во оваа програма.

Во програмата предвидени се средства за неизмирени обврски од 2017 година, средства кои ќе се измират согласно обезбедените средства за реализација на програмата.

Здравствените установи имаат обврска најдоцна до 25 јануари 2019 година да достават до Министерството за здравство извештаи за реализацијата на средствата и наменското користење на истите.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-514/1
23 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

216.

Врз основа на член 16 ставовите 2 и 3 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.1.2018 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ БЕЗ НАПЛАТА НА УЧЕСТВО (ПАРТИЦИПАЦИЈА) ЗА ПЕНЗИОНЕРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА

1. ВОВЕД

Програмата за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери во Република Македонија за 2018 година, обезбедува грижа во чувањето, следењето и унапредувањето на здравјето на пензионерите како и обезбедување на услови за лекување на пензионерите во болничките здравствени установи во Република Македонија.

Со Програмата се опфатени корисниците на старосна, инвалидска, семејна и земјоделска пензија, чияшто пензија е пониска од 12.600,00 денари и се со живеалиште на територијата на Република Македонија.

Со Програмата се опфатени случаите на болничко лекување во болничките здравствени установи во Република Македонија непосредно по акутно заболување, состојба и повреда или заради влошување на хронична болест.

Со Програмата не се опфатени членовите на семејството на корисникот на пензијата како и случаите на:

- специјализираната медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување
- сместување во геронтолошка установа и
- дневното болничко лекување (дневна болница)

За реализација на мерките предвидени во оваа програма, Владата на Република Македонија обезбедува средства од Буџетот на Република Македонија за покривање на учеството (партиципацијата) при користењето на болничката здравствена заштита на граѓаните односно пензионерите со пензија пониска од 12.600,00 денари.

2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Целта на донесувањето на оваа програма е обезбедување на грижа во чувањето, следењето и унапредувањето на здравјето на пензионерите како и обезбедување на услови за лекување на пензионерите во болничките здравствени установи во Република Македонија.

3. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Програмата ќе се реализира со финансиски средства во висина од 48.000.000,00 денари. Од основен буџет на Република Македонија за 2018 година одобрени се 18.000.000,00 денари, а останатите 30.000.000,00 денари од самофинансирачки средства на Министерството за здравство.

Во рамки на средствата ќе бидат измирани заостанатите обврски за 2017 година.

4. МОНИТОРИНГ НА ПРОГРАМАТА

Следење на спроведувањето на Програмата врши Министерството за здравство и по потреба ја известува Владата на Република Македонија.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-518/1
23 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

217.

Врз основа на член 16, ставови 2 и 3 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.1.2018 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РЕТКИ БОЛЕСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА

1. ВОВЕД

Со оваа програма се обезбедува медикаментозна/терапија за лицата со ретки заболувања во Република Македонија кои се вклучени во регистар на ретки болести и на пациенти кои боледуваат од ретки болести по основ на специфични критериуми и без разлика на статусот на осигурување.

Оваа програма обезбедува стандард на лекување на лицата со ретки болести сличен на стандардот на лекување на другите болести во здравствениот систем (ке се применуваат лекови препорачани за лекување на одредена болест и нема да опфаќа експериментална терапија или терапија без докажан ефект).

Оваа програма ќе ги покрива само лековите кои спаѓаат во листата на Орфандрагс, а нема да покрива лекови кои се применуваат во здравствениот систем преку Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија.

Согласно експертското мислење на Комисијата за ретки болести во „Регистар на ретки болести и на пациенти кои боледуваат од ретки болести“ се вбројуваат единствено заболувања кои се наведени во ОРФАН листата на ретки болести - ревидирана во јули 2014 година, каде како ретки болести се сметаат заболувања со различна инциденција (ретки и многу ретки) кои афектираат најмалку 1 во 2000 лица, но не надминуваат број од 20 заболени на ниво на Република Македонија.

Комисијата за ретки болести предлага отпочнување на терапија на лице со ретка болест врз основа на усвоена стручна процедура на Комисијата за ретки болести и соодветна документација и не може да одлучува ретроактивно откако е одобрена терапија на друго, повисоко ниво или откако е отпочната терапија преку донации.

Сите пациенти со ретки болести кои се регистрирани за лекување се внесуваат во „Регистар на ретки болести и на пациенти кои боледуваат од ретки болести“ и истиот се обновува во годишни интервали врз основа на ефектите од лекувањето.

2. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

За реализација на оваа програма за набавка на лекови кои се применувани во лекување на некој од ретките болести се очекува дека за 2018 година ќе бидат потребни средства во вкупен износ од 224.000.000,00 денари.

Со програмата се предвидува и исплата на неизмирени обврски за 2017 година.

3. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Вкупните средства за реализација на оваа програма изнесуваат 224.000.000,00 денари од кои 50.000.000,00 денари се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија за 2018 година и 174.000.000,00 денари се обезбедуваат од сопствени приходи на Министерство за здравство.

4. ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Лековите за терапија на лицата заболени од ретки болести ќе ги набавува Министерството за здравство врз основа на јавна набавка, а дистрибуирањето до јавните здравствени установи Универзитетски клиници каде се лекуваат пациентите со ретки болести, извршители на активностите, врз основа на доставена потреба за спроведување на терапијата, ќе го обезбедуваат добавувачите кои ќе бидат избрани како најповолни понудувачи.

Јавните здравствени установи Универзитетските клиници кои се извршители на активностите, водат евиденција за пациентите и дадената терапија согласно донесената процедура за дистрибуција и издавање на лекови/терапија донесено од страна на Министерството за здравство по предлог на Комисијата за ретки болести како стручно советодавно тело на министерот за здравство.

5. СЛЕДЕЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

Министерството за здравство го следи спроведувањето на оваа програма и по потреба поднесува извештај до Владата на Република Македонија.

6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

Јавните здравствените установи кои се извршители на оваа програма, најдоцна до 31.01.2019 година доставуваат до Министерството за здравство годишни извештаи за реализираните мерки и активности во 2018 година, предвидени со оваа програма.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-521/1
23 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

218.

Врз основа на член 16 ставовите 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.1.2018 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА УЧЕНИЦИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА

I. Вовед

Децата од училишна возраст се посебна популационa група која се карактеризира со интензивни физички, психолошки и социјални промени, што ги прави исклучително ранливи на неповолните ризик фактори од околината. Промените во правец на стекнување поголема независност придружено со склоноста кон ек-

спериментирање со нови животни стилови и активности, креираат нови здравствени ризици поврзани во прв ред со однесувањето. Поради тоа, раната детекција на здравствените како и на психо-социјалните, развојните и бихејвиоралните ризици треба да претставува приоритет во грижата за училишните деца и младина. Најчестите причини за морбидитет и морталитет кај оваа возрасна група се намерните и ненамерни повреди, последиците од ризичното сексуално однесување, пореметувања на менталното здравје (депресија, анорексија, булимија), недоволна физичка активност и неправилна исхрана.

Класичен метод за скрининг на здравјето на училишните деца и младина се систематските прегледи, кои се вршат организирано во јавните здравствени установи од страна на службите за превентивна здравствена заштита и превентивна стоматолошка заштита на училишни деца.

При систематскиот преглед се врши и редовна имунизација против заразни заболувања според Календарот за имунизација на Република Македонија.

Посебно вулнерабилната група на деца и адолесценти е онаа која е надвор од образовниот систем. Здравствениот сектор во соработка со патронажната служба, Институтот за јавно здравје на Република Македонија и невладините организации превзема активен пристап во откривањето на овие деца и нивно упатување до превентивните тимови кои обезбедуваат превентивна здравствена заштита на децата. Овој проблем е особено голем кај децата Роми кои не ги посетуваат редовно основните и средни училишта.

Целта на систематскиот преглед е:

- Следење на физичкиот и психосоцијалниот развој,
- Рана детекција на здравствени проблеми и навремен третман,
- Рано препознавање на ризични видови на однесување - детекција на бихејвиорални ризици,
- Едукација за усвојување на здрави животни стилови,
- Едукација за важноста на наремената и целосна вакцинација.

Возраст на вршење на систематски прегледи:

Задолжителни систематски прегледи се вршат во 1-во, 3-то, 5-то, 7-мо одделение. Средношколците се опфатени со систематски прегледи во 1-ви и 4-ти клас (или 3-та завршна година), а студентите во 1-ва година. Содржината на систематскиот преглед зависи од возраста на ученикот.

Содржина на систематскиот преглед:

1. Општ лекарски преглед:

- мерење на телесната тежина и висина и одредување на ИТМ,
- преглед на кожата,
- согледување на постоење на деформитети на локомоторниот систем,
- општ лекарски преглед и преглед по системи (кардиоваскуларен, респираторен, дигестивен, нервен, урогенитален систем),
- мерење на пулсот и крвниот притисок,

- испитување на вид, слух и говорот,
- земање на податоци во врска со пубертетот кај двата пола и менарха (кај ученички и студентки),
- земање податоци во врска со сексуалната активност на адолесцентите и употребата на контрацепција и заштита од СПИ,
- земање на податоци за употреба и злоупотреба на супстанции (пушење, алкохол, таблети, дроги),
- земање податоци за рано откривање на знаци на депресија и други пореметувања на менталното здравје,
- земање на податоци за постоење на насилно однесување (булинг),
- давање препорака за понатамошни специјалистички прегледи доколку е потребно,
- прибирање на податоци од наставниците и психолозите за успехот и однесувањето на ученикот и давање на потребни совети и
- контрола на извршените вакцинации и ревакцинации и преземање мерки за комплетирање на вакциналниот статус.

Наодите од систематскиот преглед се евидентираат во Картонот за систематски прегледи на училишни деца, изготвен од Заводот за здравствена заштита на мајки и деца; отстапувањата се запишуваат во картонот со преземање на соодветни мерки за санирање и следење.

Контролни и целни прегледи: Во зависност од констатираните претходни состојби, се вршат контролни и целни прегледи за поедини видови на однесување или заболување/состојба.

2. Лабораториски преглед

- хемоглобин во крв и
- албумин и билирубин во урина

3. Стоматолошки преглед

- контрола и евиденција на состојбата на забалото (млечни, трајни заби, кариес, екстракција и пломба индекс),
- откривање на деформитети и неправилности во развојот на забите и вилиците,
- евиденција на констатираната состојба во здравствениот картон и
- задолжителен преглед за сите ученици секоја учебна година од прво одделение во основно образование до завршна година на образование во средното образование.

4. Превентивна стоматолошка заштита

Согласно Националната Стратегија за превенција на оралните заболувања кај децата до 14 години во Република Македонија за периодот 2008-2018 година, превентивните стоматолошки тимови од јавните здравствени установи-здравствени домови во Република Македонија ги спроведуваат следните превентивни активности, меѓу другите:

- залевање на фисурите и јамичките (кај сите деца кои посетуваат прво одделение), при што се залеваат 4-те први трајни молари и

- кај дел од децата со специјални потреби кај кои има висок кариес ризик, потребни се материјали за локална заштита на нивните заби со троен ефект.

За извршување на овие активности и набавка на потребните материјали одговорни се ЈЗУ Здравствени домови во Република Македонија и нивните превентивни тимови (стоматолог-сестра).

5. Превентивни прегледи за рана дијагностика на пречки во развојот на слух, говор и глас

Превентивните прегледи на децата од 4-6 годишна возраст ќе се спроведуваат во насока на рана дијагностика на пречки во развојот на слухот, говорот и гласот.

Прегледите ќе се спроведуваат од страна на стручните тимови на ЈЗУ Здравствен дом „Панче Караџов“ Штип, ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух говор и глас Скопје и ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух говор и глас Битола со рамномерно распоредување на прегледите на територијата на целата држава. Целта на овие прегледи е рано откривање на деца со:

- Пречки во развојот на говорот од полесна до најтешка форма
- Лесно до најтешко оштетување на слухот
- Ортодонтски аномалии
- Аутистичен спектар на симптоми и аутизам.

II. Моментална состојба

Според последните податоци добиени од Институтот за јавно здравје на Република Македонија, во учебната 2016/2017 година бројот на учениците од основно и средно образование, како и на студентите кои биле прегледани, согласно Програмата за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Македонија за 2017 година изнесува 99.733 или 97,1% од подлежащите. Опфатеноста на учениците со систематски прегледи во основните училишта е задоволителна и изнесува 97.5%. Опфатеноста кај учениците во средно образование изнесува 94%, а кај студентите е 100%.

III. Мерки кои треба да се преземат за подобрување на состојбите

Во насока на подобрување на здравствената состојба и квалитетот на превентивната здравствена заштита на децата од училишна возраст и младината, како и обезбедување на одржлив систем на надзор врз подобрување на здравјето, потребно е извршување на следните мерки:

1. Мерки за подобрување на превентивната здравствена заштита на децата од училишна возраст и младина

- систематски прегледи во 1-во, 3-то, 5-то, 7-мо одделение како и во 1-ва и 4-та година (завршна) година од средното образование,
- систематски прегледи на студенти во 1-ва година факултет,
- дополнителни превентивни контролни и целни прегледи кај учениците каде е најдено отстапување и
- превентивни стоматолошки прегледи.

2. Следење и евалуација на здравствената состојба на децата и адолесцентите:

- унапредување на системот на раководење со податоци за превентивна здравствена заштита на деца од училишна возраст и младина,
- воспоставување на систем за документирање на наодите од систематските прегледи преку примена на Картони за систематски прегледи кај училишни деца и
- изготвување на Извештај за здравствена состојба и заштита на децата со предлог мерки за унапредување на состојбата.

IV. Цели на Програмата

Главна цел на оваа програма е да обезбеди услови за зачувување и унапредување на здравјето на сите деца од училишна возраст и студентите преку превенција и рана детекција на здравствените ризици и нарушувањата на здравјето.

1. Специфични цели:

- 1.1. Превенција и рана детекција на здравствените ризици и нарушувањата на здравјето на учениците и студентите.
- 1.2. Документирање на податоци за здравствената состојба и здравственото однесување на учениците и студентите во национална база на податоци која ќе послужи како основа за креирање на навремени и соодветни јавно-здравствени интервенции.

V. Очекувани резултати (индикатори на успешност)

- 1.1. Обем на извршени систематски прегледи (над 90%)
- 1.2. Број на откриени и прегледани деца вон образовниот систем на терен
- 1.3. Број (процент) на залеани заби кај ученици од прво одделение во однос на вкупниот број на деца.

1. Проценка на бројот на ученици и студенти за 2018 година

Бројот на учениците и студентите кои треба да бидат систематски прегледани во 2018 година е добиен од Министерство за образование и наука.

1.1. Основно образование:

Во 2018 година со систематски прегледи треба да бидат опфатени 83.636 ученици од основните училишта, од кои:

- 21.213 ученици во 1 одделение.
- 21.695 ученици во 3 одделение.
- 20.567 ученици во 5 одделение.
- 20.161 ученици во 7 одделение.

1.2. Средно образование:

Во средните училишта во текот на 2018 година, со систематски прегледи ќе бидат опфатени 36.377 ученици и тоа:

- 19.280 ученици во први клас
- 17.097 ученици во четврти клас.

1.3. Високо образование:

Во 2018 година, со систематски прегледи ќе бидат опфатени 16.860 студенти од прва година високо образование.

Вкупно ученици (основно и средно) како и студенти кои треба да бидат опфатени со систематски прегледи се 100.496.

VI. Потребни финансиски средства

	ПРОГРАМА ЗА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ	Потребни финансиски средства
1	ПартICIPИПАЦИЈА за осигурани студенти и ученици како и за лица од 7-18 години неопфатени во образовниот систем за извршени систематски прегледи која се трансферира до ЈЗУ	5.070.000,00
2	Општ систематски преглед, систематски стоматолошки и лабораториски систематски прегледи на неосигурани лица од 7-18 години неопфатени во образовниот систем. 1000 прегледи x 400 ден.	400.000,00
3	Превентивни прегледи за рана дијагностика на пречки во развојот на слух, говор и глас кај деца 3500 прегледи x 500 ден.	1.750.000,00
4	4.1. Средства за стоматолошки материјал за заштита (завезување, запечатување) на првите трајни молари кај децата во прво одделение. 4.2. Средства за паста за локална примена кај деца со посебен потребен наменети за превенција од кариес (за деца со посебен потребен до 14 години и со тешко лиц на ментална и физичка попреченост во развојот).	2.000.000,00 1.500.000,00
5	Доставување на извештај со анализ и коментар за систематски прегледи извршени во 2018 година (ИЗ)	50.000,00
	Од основен Буџет на Република Македонија за 2018 година	7.000.000,00
	Од самофинансирани средства на Министерството за здравство	3.000.000,00
	Од донации	770.000,00
	ВКУПНО	10.770.000,00

VII. Финансирање

Програмата за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Македонија за 2018 година, ќе се реализира со финансиски средства во висина од 10.770.000,00 денари. Од основен буџет на Република Македонија за 2018 година одобрени се 7.000.000,00 денари, 3.000.000,00 денари се обезбедени од самофинансирани средства на Министерството за здравство, додека 770.000,00 денари обезбедени се од донации.

Во рамки на средствата ќе бидат измирени заостанатите обврски од 2017 година.

Распределбата на средствата по Програмата ја врши Министерството за здравство квартално на ЈЗУ - извршители на активностите, врз основа на доставени фактури и извештаи за реализација на активностите содржани во оваа програма.

VIII. Извршители на Програмата

Систематските прегледи ќе ги извршуваат превентивните тимови од ЈЗУ- здравствени домови (доктор-сестра), а за студентите од универзитетите систематските прегледи ќе ги извршуваат превентивни тимови од здравствените домови како и специјализирани тимови за таа дејност во рамките на универзитетите во градовите каде се наоѓаат универзитетите.

Превентивната стоматолошка заштита и набавката на потребните материјали ќе ја извршуваат превентивните стоматолошки тимови (стоматолог-сестра) од ЈЗУ здравствени домови.

Заводот за здравствената заштита на мајки и деца во соработка со поливалентната патронажна служба и Институтот за јавно здравје на Република Македонија ќе учествува во откривање на семејства кои имаат деца надвор од образовниот систем со цел вклучување на истите во здравствениот систем заради изведување на систематски прегледи вакцинација и унапредување на нивното здравје.

Прегледите за рана дијагностика на пречки во развојот на слухот, говорот и гласот ќе се спроведуваат од страна стручните тимови на ЈЗУ Здравствен дом „Панче Караџов“ Штип, ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас Скопје и ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас Битола.

Заводот за здравствената заштита на мајки и деца во соработка со превентивните тимови и членовите на локалните заедници и граѓанскиот сектор ќе учествуваат во здравствена едукација на деца од училишна деца и младина кои живеат во рурални средини или припаѓаат на ромските заедници и не посетуваат училиште.

IX. Доставување на Годишни извештаи и рокови

Заводот за здравствената заштита на мајки и деца во соработка со Институтот за јавно здравје на Република Македонија ќе достави Информација за извршување на мерките од Програмата до Министерството за здравство на Република Македонија најдоцна до 30.12.2018 година.

Институтот за Јавно здравје на Република Македонија ќе изготви извештај за наодите од систематските прегледи и ќе го достави до Министерството за здравство на Република Македонија најдоцна до 30.12.2018 година.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-522/1
23 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

219.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.196/17), а во врска со член 16 став (7) од Законот за игри на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15, 23/16 и 178/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.1.2018 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД ИГРИ НА
СРЕКА И ЗАБАВНИТЕ ИГРИ ЗА 2018 ГОДИНА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СПОРТ-
СКИ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОЕКТИ НА АГЕНЦИЈА-
ТА ЗА МЛАДИ И СПОРТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА
СПОРТОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

I. Со оваа програма Агенцијата за млади и спорт ќе партиципира во реализација на приоритетите кои произлегуваат од Програмата за работа на Владата на Република Македонија за 2018 година. Средствата ќе се насочат за реализација на приоритетни програми со кои се остварува јавниот интерес на државата утврден во членот 22 од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16), при што определба е одржување и модернизација на националниот систем на натпревари, поддршка на националните спортски федерации и реализација на проекти на Агенцијата за млади и спорт.

Средства од Буџетот на Република Македонија за 2018 година во износ од 59.200.000,00 денари, во раздел 161.01 – Агенцијата за млади и спорт се определува да се користат за:

I – а Раздел 161.01 – Агенција за млади и спорт
Програма 2
Потпрограма 20 – спорт
Ставка 463 – Трансфер до невладини организа-
ции

Реден број	Опис	Износ во денари
1.	Партиципација за финансирање на националните спортски федерации заради обезбедување нивна функционалност, работа на органите и телата на федерациите и функционирање на националниот спортски систем	10.000.000,00
2.	Партиципација за финансирање на младински рангирани клубови учесници во спортски системи организирани од националните спортски федерации	23.200.000,00
3.	Партиципација за финансирање на стручната работа во младинските рангирани клубови, учесници во националниот спортски систем, организирани од националните спортски федерации	3.000.000,00
4.	Партиципација за програмски активности за едукација и лиценцирање на тренери и други стручни лица во спортот (судии, спорски лекари, психолози, нутриционисти, физиотерапевти и др.)	1.000.000,00
5.	Партиципација за финансирање на проекти на националните спортски федерации и Агенцијата за млади и спорт за омовнување на спортот и поддршка на најталантираните млади спортисти	8.000.000,00
6.	Партиципација во програмските активности на националните спортски федерации за издавачка дејност, за стручна и научна литература од областа на спортот, европското и националното спорско право, како и меѓународните правила на меѓународните спортски асоцијации	1.000.000,00
7.	Партиципација за финансирање на проекти на националните спортски федерации за борбата против допингот во спортот	1.000.000,00
8.	Партиципација за финансирање на програмски активности на Македонски олимписки комитет, олимписки комитети, јуни спортски специјализации и други млади спортисти	6.000.000,00
9.	Партиципација за финансирање на проекти за поддршка на жените во спортот	2.000.000,00
10.	Партиципација за финансирање на проекти за поддршка на спортот во лица со пречки во развојот и посебни потреби	1.000.000,00
11.	Партиципација во програмските активности на националните спортски федерации за поддршка и развој на спортот со сите нивни услови за спортување на спорските ветерани и ветераните тимови	1.000.000,00
12.	Партиципација за поддршка на националните спортски федерации за вклучување на спортисти во спортот, репрезентации и поседници на учество на европски и светски првенства	2.000.000,00
Вкупно:		59.200.000,00

1. Партиципација за финансирање на националните спортски федерации заради обезбедување нивна функционалност, работа на органите и телата на федерациите и функционирање на националниот спортски систем Средствата се наменети за партиципација за поддршка на функција на органите и телата на федерациите и основите на организација на националниот спортски систем во Република Македонија за што се утврдени средства во износ од 10.000.000,00 денари.

2. Партиципација за финансирање на младински рангирани клубови учесници во спортски системи организирани од националните спортски федерации, одржлив спортски систем на натпревари со кои очекуваме квантитативен и квалитативен прогрес, како и континуирани тренажни и натренирувачки активности на младите од најрана возраст до сениорски категории во машка и женска конкуренција во Република Македонија за што се утврдени средства во износ од 23.200.000,00 денари.

3. Партиципација за финансирање на стручната работа во младинските рангирани клубови, учесници во националниот спортски систем, организирани од националните спортски федерации. Средствата ќе ги намениме за стручните лица активни во младинските рангирани клубови во националните спортски федерации за партиципација во финансирање на стручната работа при реализација на програмските активности, за што се утврдени средства во износ од 3.000.000,00 денари.

4. Партиципација за програмски активности за перманентна едукација и лиценцирање на тренери и други стручни лица во спортот (судии, спортски лекари, психолози, нутриционисти, физиотерапевти и др.) Во рамките на овие програмски содржини ќе поддржиме усовршување на млади тренери и други стручни лица за работа во репрезентациите и клубовите, за што се утврдени средства во износ од 1.000.000,00 денари.

5. Партиципација за финансирање на проекти на националните спортски федерации и Агенцијата за млади и спорт за омасовување на спортот и поддршка на најталантираните млади спортисти. Средствата ќе ги намениме за финансирање на програми на националните спортски федерации со кои се поддржува развој на спортот, негово омасовување и рана спортска специјализација за најталантираните млади спортисти. за што се утврдени средства во износ од 8.000.000,00 денари.

6. Партиципација во програмските активности на националните спортски федерации за издавачка дејност, за стручна и научна литература од областа на спортот, европското и националното спорско право, како и меѓународните правила на меѓународните спортски асоцијации, за што се утврдени средства во износ од 1.000.000,00 денари.

7. Партиципација за финансирање на програми на националните спортски федерации за борбата против допингот во спортот. Средствата се наменети за спроведување допинг контроли и управување со резултатите од извршените допинг контроли, како и за исполнување на обврските утврдени во меѓународните конвенции за борба против допингот во спортот за што се утврдени средства во износ од 1.000.000,00 денари.

8. Партиципација за финасирање на програмски активности за проктите на националните спортски федерации - Македонски олимписки надежи, со цел навремена селекција, рана спортска специјализација и обезбедување на двојна кариера на млади спортисти, за што се утврдени средства во износ од 6.000.000,00 денари.

9. Партиципација за финансирање на проекти на националните спортски федерации за поддршка на учеството на жената во спортот, како во тренажниот процес, рекретивните активности, така и во насока на нејзино зголемено учество како тренер, судија или како креатор на работата на органите и телата во клубовите, федерациите и националните асоцијации за што се утврдени средства во износ од 2.000.000,00 денари.

10. Партиципација за финансирање на проекти за поддршка на спортот на лица со пречki во развојот и посебни потреби, за што се утврдени средства во износ од 1.000.000,00 денari.

11. Партиципација во програмски активности на национални спортски федерации за поддршка и развој на спортот за сите, за младите од најрана возраст, како и обезбедување на услови за спортување на спортските ветерани и возрасните граѓани, за што се утврдени средства во износ од 1.000.000,00 денари.

12. Партиципација за поддршка на националните спортски федерации за набавka на опреma за екипи, репрезентации и поединци за учество на европски и регионaлни првенства за што се утврдени средства во износ од 2.000.000,00 денари.

I – 6 Раздел 161.01 – Агенција за млади и спорт
Програма 2
Потпрограма 20 – спорт
Ставка 464 – Разни трансфери

Реден број	Опис	Износ во денари
1.	Партисипација за финансирање програми за поддршка на талентирани млади спортисти и поддршка на програмските активности за рана спортска специјализација	9.700.000,00
Вкупно:		9.700.000,00

1. Партиципација за финансирање програми за поддршка на талентирани млади спортисти и поддршка на програмските активности за рана спортска специјализација. Средствата се наменети за партиципација за поддршка и промоција на проекти на националните спортски федерации за унапредување на спортот кои ќе промовираат и реализираат активности за откривање, рана спортска специјализација и грижа за млади талентирани спортисти во повеќе спортови. Во 2018 година, приоритет имаат развојот на училишниот спорт, реализацијата на спортски кампови организирани за талентирани млади спортисти од страна на националните спортски федерации за што се утврдени средства во износ од 9.700.000,00 денари.

П. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-528/1
23 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

220.

Врз основа на член 22 од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија” бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16) и член 41 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 196/17), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.1.2018 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТ И МЛАДИ ЗА 2018 ГОДИНА

1. Со планираните средства во оваа програма ќе се реализираат приоритетни активности со кои се остварува јавниот интерес на државата утврдени во член 22 став 2 од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија” бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16), при што определба е одржување на националниот систем на натпревари и учество на националните тимови и спортистите поединци во рамки на меѓународните натпревари, одржување меѓународни спортски натпревари и манифестации во Република Македонија, научна поддршка на спортот и реализација на проекти од областа на спортот.

Согласно утврдените средства од Буџетот на Република Македонија за 2018 година, во раздел 161.01 – Агенцијата за млади и спорт се определува истите да се користат за:

I. Програма 4, Потпрограма 40 – Меѓународен програм, ставка 463 – Трансфер до невладини организации за кои се утврдени средства во износ од 24.822.000,00 денари.

I. Раздел 161.01 - Агенција за млади и спорт
Програма 4

Потпрограма 40 - Меѓународен програм
Ставка 463 - Трансфер до невладини организа-
ции

Редни бр.	Опис	Износ во денари
1.	ПартICIPИПАЦИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА МЕГУНАРОДНИ ПРЕСТАНИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СПОРТОВИ ФЕДЕРАЦИИ	14.822.000,00
2.	ПартICIPИПАЦИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ТРАДИЦИОНАЛНИ МЕГУНАРОДНИ СПОРТОВИ НАПРЕДНИ И МАНИФЕСТАЦИИ	4.700.000,00
3.	ПартICIPИПАЦИЈА ЗА НАУЧНА ПОДДРШКА НА СПОРТОТ ЗА ИЗВУДУВАЊЕ НА ФЕДЕРАЦИОНАТА ИСТРАЖУВАЊА ВО СИТЕ СЕКТОРИ НА ДЕЈНОСТА СПОРТ – ИНСТИТУТ ЗА СПОРТ	1.000.000,00
4.	ПартICIPИПАЦИЈА ЗА ПРОГРАМИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СПОРТОВИ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ПОВРАЌАЊЕ СТУДИЈИЈА НА ТРЕНЕРИТЕ ОД ОЛИМПИСКИ И ВОЛИМЕОСКИ СПОРТОВИ	1.500.000,00
5.	ПартICIPИПАЦИЈА ЗА ПОДДРШКА НА СПОРТИСТИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО НА ЛЕТНИТЕ ОЛИМПИСКИ ИГРИ – ТОКИО 2020	800.000,00
6.	ПартICIPИПАЦИЈА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СПОРТОВИ И СВЕТСКИ ПРЕСТАНИ ПО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	2.000.000,00
	ВКУПНО:	24.822.000,00

1. Партиципација за финансирање на меѓународни програми на националните спортски федерации. Планирана е партиципација во реализацијата на програмите на националните спортски федерации за учество во меѓународниот систем на натпревари.

Во 2018 година, наши спортисти, национални тимови и спортски клубови ќе настапат во рамки на регионални првенства, европски и светски првенства, купови, отворени првенства и друг вид меѓународни натпревари за што се утврдени средства во износ од **14.822.000,00 денари**.

2. Партиципација за финансирање на традиционални меѓународни спортски натпревари и манифестации. Планирана е партиципација за реализација на програмите на националните спортски федерации за организација на традиционални меѓународни спортски натпревари и манифестации. Во Република Македонија се одржуваат поголем број традиционални спортски натпревари и манифестации во повеќе спортови. Некои од нив се дел од Календарите за натпревари на меѓународните спортски асоцијации, со што се валоризира и нивната вредност и значење, за што се утврдени средства во износ од **4.700.000,00 денари**.

3. Партиципација за научна поддршка на спортот за изведување на фундаментални истражувања во сите сегменти на дејноста спорт. Планирани се развојни и апликативни проекти од јавен и локален интерес за националниот и врвниот спорт, спортските клубови, училишните спортски клубови, националните спортски федерации и меѓународните спортски асоцијации – Институт за спорт за што се утврдени средства во износ од **1.000.000,00 денари**.

4. Партиципација за програми на националните спортски федерации за перманентна едукација на тренерите од олимските и неолимските спортови, за што ќе се реализира обука за тренери за сите возрастни категории и реализираат активности за воспоставување на лиценцен систем во 52 национални спортски федерации за тренерите што работат во нив, за што се утврдени средства во износ од **1.500.000,00 денари**.

5. Партиципација за подготовки на спортисти од Република Македонија за учество на Летните Олимписки Игри – Токио 2020. Планирана е партиципација за реализација на програмите на националните спортски федерации за подготовки на евидентните кандидати за учество на Летните Олимписки Игри – Токио 2020, за што се утврдени средства во износ од **800.000,00 денари**.

6. Партиципација за организација на европски и светски првенства во Република Македонија. Планирана е партиципација за реализација на програмите на националните спортски федерации за организација на европски и светски првенства во Република Македонија за што се утврдени средства во износ од **2.000.000,00 денари**.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-530/1
23 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

221.

Врз основа на член 172 став (4) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.1.2018 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА 2018 ГОДИНА

I

Со оваа програма се утврдува намената и се доделуваат средства за финансирање, кофинансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа на животната средина за 2018 година.

II

Средствата за реализирање на оваа програма се обезбедуваат од надоместоците утврдени со член 162 од Законот за животната средина, во износ од **98.000.000,00 денари**.

Дел од средствата од став 1 на овој дел ќе се доделуваат врз основа на Јавен конкурс којшто го објавува и спроведува Министерството за животна средина и просторно планирање, согласно Законот за животната средина, со склучување на договори за доделување на средства.

Дел од средствата од став 1 на овој дел ќе се наменат за кофинансирање на проекти од областа животна средина со склучување на договори за кофинансирање.

III

За начинот и динамиката на реализирање на оваа програма ќе се грижи Министерството за животна средина и просторно планирање.

IV

Средствата од дел II став 1 на оваа програма се распоредуваат за следните намени:

1. Изработка на техничка документација и изградба на канализациони системи и системи за одведување и пречистување на отпадни води во износ од **45.000.000,00 денари**;

2. Реализирање на проекти и активности за заштита на природата и биолошката разновидност во износ од **4.000.000,00 денари**;

3. Реализирање на проекти и активности за подигање на јавната свест, едукација и обука во областа на животната средина во износ од **8.000.000,00 денари**;

4. Поттикнување на образовни, истражувачки и развојни студии, програми и проекти за заштита и унапредување на животната средина и природата во износ од **6.000.000,00 денари**;

5. Кофинансирање на Проект за Развивање на капацитети за обезбедување на одржливост на Дојранското Езеро во износ од **2.000.000,00 денари**;

6. Кофинансирање на Проект за подготовка на техничка документација за приоритетна комунална инфраструктура во општина Сарај во висина од **2.000.000,00 денари**;

7. Поддршка на мерки и активности за намалување на загадувањето на воздухот во Република Македонија во износ од **10.000.000,00 денари**;

8. Реализација на проекти и активности одобрени согласно Програмите за инвестирање за 2015, 2016 и 2017 година во износ од **18.000.000,00 денари** и

9. Трошоци за спроведување на програмата во износ од **3.000.000,00 денари**.

V

(1) Средствата од дел II став 1 на оваа програма врз основа на поднесено и одобрено барање можат да се користат од следните субјекти:

1) Општини или здруженија на општини, општините во градот Скопје и градот Скопје можат да користат средства за намени од дел IV точка 1 на оваа програма;

2) Правни и физички лица, непрофитни и невладини организации, научни и образовни институции можат да користат средства за намени од дел IV точки 2, 3 и 4 на оваа програма.

(2) Средствата од дел IV точки 5 и 6 на оваа програма ќе се реализираат со потпишување на договори за кофинансирање.

(3) Средствата од дел IV точка 7 на оваа програма ќе се реализираат со спроведување на постапка за јавна набавка.

(4) Средствата од дел IV точка 8 на оваа програма ќе се реализираат согласно Договорите за доделување на средства од Програмите за инвестирање во животната средина за 2015, 2016 и 2017 година.

(5) Средствата од дел IV точка 9 на оваа програма ќе се реализираат за исплата на трошоци за стоки и услуги за спроведување на оваа програма.

VI

Со средствата од оваа програма можат да бидат финансирани сите видови на трошоци за реализација на програми, проекти и други активности од областа на животната средина, освен за:

- 1) Закуп на земјиште;
- 2) Закуп на постојни згради;
- 3) Трошоци направени пред 1 Јануари 2018 година;
- 4) Трошоци направени за да се покријат платите на вработените кои работат кај корисникот на средствата;
- 5) Трошоци за подготовка на Формуларот за аплицирање за добивање средства од Програмата;
- 6) Општи и административни трошоци на апликантот;
- 7) Камати на долгови, надоместоци за финансиски операции, и останати чисто финансиски трошоци;
- 8) Законските обврски, казни и пенали и
- 9) Трошоци за функционирање на проектот по неговата изведба, а кои не се поврзани со обуката на персоналот или пробното тестирање.

VII

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-585/1
23 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

222.

Врз основа на член 26 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/17), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.1.2018 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА 2018 ГОДИНА

I

Со оваа програма се утврдува намената на буџетски средства утврдени на Раздел 121.01 на Министерството за животна средина и просторно планирање, Подпрограма 21- Инвестиции во животната средина, за 2018 година.

II

Средствата за реализирање на оваа програма се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија за 2018 година од сметка 637-12, во износ од 173.700.000,00 денари.

Средствата од став 1 на овој дел ќе се реализираат врз основа на:

1) Јавни набавки кои ги објавува и спроведува Министерството за животна средина и просторно планирање, согласно Законот за јавни набавки. Средствата ќе се наменат за финансирање на тековни и нови проекти како и кофинансирање на тековни донаторски проекти од областа животна средина.

2) Наменски дотации за општините од средства остварени по основ на надоместок за производство на енергија од фосилни горива за 2017 година. Средствата ќе се наменат за финансирање на проекти од областа животна средина, доставени од општините: Новаци, Битола, Могила, Кичево, Гази Баба, Аеродром, Центар, Кисела Вода и Чаир.

3) Капитални дотации до единиците на локална самоуправа (во натамошниот текст: општина). Средствата ќе се наменат за изградба на колекторски систем Тимјаник во должина од 400 метри Општина Неготино; Реконструкција и санација на канал за наводнување од Гумена брана кај Карбинци до с. Караорман; Конзервирање на градската депонија во Струга и Изградба на детски парк во Нерези, Општина Карпош.

III

За начинот и динамиката на реализирање на оваа програма ќе се грижи Министерството за животна средина и просторно планирање.

IV

Средствата од дел II став 1 на оваа програма се распоредуваат за следните намени:

1. Кофинансирање на Проект за Третман на отпадни води во Кочани, со донација од Државниот секретаријат за економски работи на Швајцарија, SECO - Швајцарска Влада, и буџетски средства во износ од 25.000.000,00 денари за 2018 година.

2. Кофинансирање на повеќегодишен Проект за изградба на систем за водоснабдување и прочистување на отпадни води во Делчево - фаза 1 (со вкупна пресметковна вредност од 16.481.000 CHF, од кои 14.457.000CHF донација од Швајцарска Влада преку SECO и локална контрибуција од 1.194.000 CHF или 108.640.000,00 денари од МЖСПП и 840.002 CHF од Општина Делчево) во износ од 2.000.000,00 денари за 2018 година.

3. Изградба на доведен цевковод за водоснабдување на населени места од Општина Липково-Крак 2, Крак 3 и Крак 4 како и изградба на таложник за вода во вкупен износ од 102.700.000,00 денари.

4. Наменски дотации на општините Новаци, Битола, Могила, Кичево, Гази Баба, Аеродром, Центар, Кисела Вода и Чаир за проекти од областа животна средина во износ од 24.000.000,00 денари за 2017 година.

5. Капитални дотации до: Општина Неготино за изградба на колекторски систем Тимјаник во должина од 400 метри во износ од 2.000.000 денари; Општина Карбинци за реконструкција и санација на канал за наводнување од Гумена брана кај Карбинци до с. Караорман во износ од 3.000.000 денари; Општина Струга за конзервирање на градската депонија во Струга во износ од 12.000.000,00 денари и Општина Карпош за изградба на детски парк во Нерези во износ од 3.000.000,00 денари.

V

Средствата од дел II став 1 на оваа програма можат да се користат од правни лица врз основа на јавна набавка, за намени од дел IV точки 1, 2 и 3 на оваа програма.

Средствата од дел II став 1 на оваа програма можат да се користат од општините Новаци, Битола, Могила, Кичево, Гази Баба, Аеродром, Центар, Кисела Вода и Чаир врз основа на наменски дотации и спроведени јавни набавки од страна на општините, за намени од дел IV точка 4 на оваа програма.

Средствата од дел II став 1 на оваа програма можат да се користат од општина Неготино, општина Карбинци, општина Струга и општина Карпош, врз основа на спроведена јавна набавка, за намени од дел IV точка 5 на оваа програма.

VI

Исплатата на средствата од дел II став 2 точка 1 на оваа програма ќе се врши согласно договорите склучени меѓу Министерството за животна средина и просторно планирање и правните лица.

Исплатата на средствата од дел II став 2 точка 2 на оваа програма ќе се врши согласно договорите склучени меѓу Министерството за животна средина и просторно планирање и општините Новаци, Битола, Могила, Кичево, Гази Баба, Аеродром, Центар, Кисела Вода и Чаир.

Исплатата на средствата од дел II став 2 точка 3 на оваа програма ќе се врши согласно договорите што општините Неготино, Карбинци, Струга и Карпош ќе ги склучат со изведувачот за посочениот проект согласно Законот за јавни набавки.

VII

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-642/1
23 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

223.

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр 196/17), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.1.2018 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ЗА 2018 ГОДИНА**

1. Финансирањето на училишните објекти од основното образование се врши согласно член 162 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17).

Со оваа програма се планира завршување на градбите и реконструкциите на отпочнатите училишни објекти, отпочнување на нови градби, доградби, реконструкции, санации, обезбедување на стручно-технички надзор во процесот на градежните активности, изработка на техничка документација и ревизија на документација за училишните објекти во рамките на обезбедените средства во Буџетот на Република Македонија за 2018 година, врз основа на одредбите од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година.

Средствата за реализација на оваа програма во вкупен износ од 212.600.000 денари обезбедени се од Буџетот на Република Македонија за 2018 година, во Раздел 160.01 – Министерство за образование и наука, Потпрограма ТА – Изградба на основни училишта и Потпрограма ТБ- Реконструкција на основни училишта, ставка 482.

Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТА – Изградба на основни училишта:

ОПИС НА АКТИВНОСТИ	ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Продолжување на започнати градби и започнување на нови изградби, доградби и надградби на училишни објекти	159.100.000
Стручно-технички надзор при изградби, доградби и надградби на училишни објекти	2.500.000
Техничка документација, елаборати, ревизија на техничка документација и трошоци за обезбедување на податоци и услуги од страна на јавни институции	1.000.000
ВКУПНО	162.600.000

Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени на Потпрограма ТБ –Реконструкција на основни училишта:

ОПИС НА АКТИВНОСТИ	ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Реконструкција, санација и адаптација на училишни објекти	45.000.000
Стручно-технички надзор при реконструкција, санација и адаптација на училишни објекти	2.000.000
Техничка документација, елаборати, ревизија на техничка документација и трошоци за обезбедување на податоци и услуги од страна на јавни институции	3.000.000
ВКУПНО	50.000.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-687/1
23 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

224.

Врз основа на член 40 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/17), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.1.2018 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА
НА СРЕДНИ УЧИЛИШТА ЗА 2018 ГОДИНА**

1. Финансирањето на училишните објекти од средното образование се врши согласно член 101 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17).

Со оваа програма се планира отпочнување на нови градби, доградби, надградби, реконструкции, санации, како и завршување на отпочнати реконструкции на училишни објекти, обезбедување на стручно-технички надзор во процесот на градежните активности, изработка на техничка документација и ревизија на документација за училишните објекти во рамките на обезбедените средства во Буџетот на Република Македонија за 2018 година, врз основа на одредбите од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година.

Средствата за реализација на оваа програма во вкупен износ од 70.000.000 денари се обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 2018 година, во Раздел 160.01 – Министерство за образование и наука, Потпрограма ТГ – Изградба на средни училишта и Потпрограма ТД- Реконструкција на средни училишта, ставка 482.

Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТГ – Изградба на средни училишта:

ОПИС НА АКТИВНОСТИ	ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Изградба, доградба и надградба на училишни објекти	34.200.000
Стручно-технички надзор при изградби, доградби и надградби на училишни објекти	800.000
Техничка документација, елаборати, ревизија на техничка документација и трошоци за обезбедување на податоци и услуги од страна на јавни институции	5.000.000
ВКУПНО	40.000.000

Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени на Потпрограма ТД – Реконструкција на средни училишта:

ОПИС НА АКТИВНОСТИ	ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Реконструкција, санација и адаптација на училишни објекти	27.000.000
Стручно-технички надзор при реконструкција, санација и адаптација на училишни објекти	800.000
Техничка документација, елаборати, ревизија на техничка документација и трошоци за обезбедување на податоци и услуги од страна на јавни институции	2.200.000
ВКУПНО	30.000.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-689/1

23 јануари 2018 година
СкопјеПретседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

225.

Врз основа на член 40, став 4 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.196/17), а во врска со член 49 став 1 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 30/16 и 53/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.1.2018 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ЗА
2018 ГОДИНА**

I. Со оваа програма се финансираат активностите од научно-истражувачката работа, и тоа за:

1. Програми на јавните научни установи и единиците насочени кон науката при државните универзитети,

2. Национални научно-истражувачки проекти,

3. Билатерални научно-истражувачки проекти,

4. Издавачка дејност (печатење на научни книги),

5. Организација на научни собири,

6. Учество на домашни истражувачи на меѓународни научни собири во странство,

7. Студиски престои во странство и престој на странски научни истражувачи во Република Македонија,

8. Објавување на научни трудови во странство,

9. Објавување на научни трудови во странство (со импакт фактор),

10. Стипендии за млади научно-истражувачки кадри на втор и трет циклус во земјата и странство:

- стипендии и уписнини за студии од втор циклус во странство според Шангајската ранг листа,

- стипендии и уписнини за студии од трет циклус во странство според Шангајската ранг листа,

- еднократен надомест за одбрана на магистерски труд,

- еднократен надомест за одбрана на докторски труд,

- стипендии и уписнини за студии од втор циклус за студии во странство од областите на ликовната уметност, кинематографијата и филмската продукција, драмската уметност и музиката,

- стипендии за последипломски студии на Јавна научна установа Институт за филм, филмска академија-Охрид,

- стипендии и уписнини за постдипломски студии по старотурски јазик,

- стипендии и уписнини за студии од втор циклус за ФАМУ, Република Чешка,

- стипендии за втор циклус студии за Франклин универзитетот, Охајо САД подружница во Прилеп- Република Македонија,

- објавување на творечки субвенции за творечки дејности,

- стипендии за студии од втор и трет циклус на студии на странски државјани кои престојуваат во Република Македонија по основ на билателарна и мултилателарна меѓународна соработка,

- стипендии „Борис Трајковски“ студии од втор циклус за извршната MBA програма на Универзитетот Шефилд,

- стипендии и школарини за последипломски и докторски студии во согласност со Законот за правата на претседателот на Република Македонија и неговото семејство по престанување на функцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/04, 09/06 и 157/07),

11. Техничка култура,

12. Државна награда „Гоце Делчев“

13. Контрибуција разни членарини во меѓународни организации;

14 ЦЕЕПУС

15. Други расходи-исплата на експертски и советодавни тела, рецензии за проекти и наплата на фактури за објавени конкурси и други активности.

1. Програми на јавните научни установи и единиците насочени кон науката при државните универзитети

Од Програмата за научно-истражувачка работа за јавните научни установи и единиците насочени кон науката при државните универзитети ќе се финансираат следните научно-истражувачки активности: научно-истражувачки проекти, издавачка дејност, организирање на научни собири, учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири, студиски престои во странство, научно-истражувачка инфраструктура и престој на странски научни истражувачи во Република Македонија. Овие научно-истражувачки активности се од јавен интерес на државата од областа на историскиот и културниот идентитет на македонскиот народ, како и граѓаните кои живеат во нејзините граници кои се дел од албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот народ ромскиот народ, бошњачкиот народ и другите што живеат во Република Македонија.

2. Национални научно-истражувачки проекти

Континуираната научно-истражувачка работа низ научно-истражувачки проекти во природно-математичките науки, техничко-технолошките науки, медицинските науки и здравство, биотехнички науки, општествени науки и хуманистички науки, претставува перманентна ориентација. Државните високо образовни установи вршат фундаментално, развојно и применето истражување, а кои се од големо значење за афирмирање на научно-истражувачката работа во нашата држава. Покрај фундаменталното значење, вложувањата во научно-истражувачката работа се во функција на забрзаниот економски развој.

Од друга страна, активното вклучување на младите истражувачи во научно-истражувачката работа превентивно делува на „одливот на мозоци“ од државата, а користењето на потенцијалот на младиот научен кадар обезбедува временски далекусежно стабилен и континуиран развој на државата.

3. Билателарни научно-истражувачки проекти

Континуираната научно-истражувачка работа низ научно-истражувачки проекти во природно-математичките науки, техничко-технолошките науки, медицинските науки и здравство, биотехнички науки, општествени науки и хуманистички науки, претставува перманентна ориентација. Државните високо образовни установи вршат фундаментално, развојно и применето истражување, а кои се од големо значење за афирмирање на научно-истражувачката работа во билателарната соработка со: Словенија, Хрватска, Турција, Бугарија, Србија, Црна Гора, Кина, Албанија, Австрија, Полска, Чешка, Босна и Херцеговина, Франција и др. Покрај фундаменталното значење, вложувањата во научно-истражувачката работа се во функција на забрзаниот економски развој.

Од друга страна, активното вклучување на младите истражувачи во научно-истражувачката работа превентивно делува на „одливот на мозоци“ од државата, а користењето на потенцијалот на младиот научен кадар обезбедува временски далекусежно стабилен и континуиран развој на државата.

4. Издавачка дејност (печатење на научни книги)

Резултатите од научно-истражувачката работа се главен индикатор за активност на научните работници. Тие се верификуваат преку нивно објавување во форма на трудови во печатени научни книги и научни списанија, печатеното издаваштво е незаменлив начин на комуникација на научниот работник со соодветна научна јавност но и пошироко.

5. Организација на научни собири

Програмата предвидува финансиска поддршка за организирање на научни собири од национален и меѓународен карактер во Република Македонија каде што се презентираат најновите достигнувања во соодветна научна област преку презентација на научни трудови (орална и постер презентација).

6. Учество на домашни истражувачи на меѓународни научни собири во странство

Усовршувањето на домашни истражувачи на научни собири во странство се остварува преку нивно активно учество на конгреси, конференции, симпозиуми и семинари. За овие учества на научни собири во странство се покриваат дел од патните трошоци.

7. Студиски престои во странство и престој на странски научни истражувачи во Република Македонија

Еден од инструментите за поддршка на усовршувањето на домашните научно-истражувачки кадри во странство е кофинасирањето на студиските престои. Во доделувањето на овие средства ќе се применат критериумите за селекција на апликантите за ваков вид на поддршка врз основа на должината на престојот, статусот на институцијата каде ќе се престојува, програмата на престојот и др.

8. Објавување на научни трудови во странски научни списанија

Се доделуваат средства за објавување на научните трудови на наши научни истражувачи во странство кои се објавуваат во научни списанија кои се издаваат во странство.

9. Објавување на научни трудови во странски научни списанија (со импакт фактор)

Се доделуваат средства за печатење на научните трудови на наши научни истражувачи во странски научни списанија (вреднувани со импакт фактор).

10. Стипендии за млади научно-истражувачки кадри на втор и трет циклус во земјата и странство:

- стипендии и уписнини за студии од втор циклус во странство според Шангајската ранг-листа,
- стипендии и уписнини за студии од трет циклус во странство според Шангајската ранг-листа,
- еднократен надомест за одбрана на магистерски труд,
- еднократен надомест за одбрана на докторски труд,
- стипендии и уписнини за студии од втор циклус за студии во странство од областите на ликовната уметност, кинематографијата и филмската продукција, драмската уметност и музиката,
- стипендии за последипломски студии на Јавна научна установа Институт за филм, филмска академија Охрид,
- стипендии и уписнини за постдипломски студии по старотурски јазик,
- стипендии и уписнини за студии од втор циклус за ФАМУ, Република Чешка,
- стипендии за втор циклус студии за Франклин универзитетот, Охајо САД подружница во Прилеп- Република Македонија,
- објавување на творечки субвенции за творечки дејности,
- стипендии за студии од втор и трет циклус на студии на странски државјани кои престојуваат во Република Македонија по основ на билателарна и мултилатерална меѓународна соработка,
- стипендии „Борис Трајковски“ студии од втор циклус за извршната MBA програма на Универзитетот Шефилд,
- стипендии и школарини за последипломски и докторски студии во согласност со Законот за правата на претседателот на Република Македонија и неговото семејство по престанување на функцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/04, 09/06 и 157/07).

11. Програма за техничка култура за 2018 година

Потребните средства за поттикнување и помагање на техничката култура се определени врз основа на предлог-програми за работа/проектите, изготвени од носителите на техничката култура кои имаат јавни овластувања за вршење на оваа работа доделени од Министерството за образование и наука.

- Обука за техничка култура (програмски активности-програми за работа/проекти).

Средствата ќе се наменат за обука преку: организирање семинари и курсеви во домовите за техничка култура и струковите сојузи; организирање и учество на регионални, државни и меѓународни натпревари на талентирани ученици од основните и средните училишта во областа на природните и техничките науки; организирање и одржување собири, фестивали и изложби од државен и меѓународен карактер и други активности поврзани со развојот и унапредувањето на техничката култура.

Со средствата од Буџетот на Република Македонија за 2018 година ќе се поддржат и следните конкретни активности на државно ниво: Државен натпревар на млади техничари и природници; Државен натпревар,

„Наука на младите“; Државен натпревар на млади и возрасни трактористи; Државен собир на радиоаматерите; Државен собир на воздухопловните и ракетните моделари; Државна изложба; Денови на македонската фотографија; Државен фестивал на непрофесионалниот филм; летни фото и филмски школи; МАКИНОВА 2018; ЕКОНОВА 2018; Посета и организирање на самемски манифестации од областа на техничката култура на Државно и меѓународно ниво и Изложба на наградени истражувачки и иновативни проекти на ученици од основното и средното образование од областа на техничката култура.

Со средствата од Буџетот на Република Македонија за 2018 година ќе се финансираат и потребите за задолжителна котизација во меѓународните организации од областа на техничката култура.

- Материјални трошоци

Средствата за материјални трошоци за реалните потреби за остварување на програмските активности на носителите на јавни овластувања во техничката култура во Република Македонија за 2018 година се предвидува да се обезбедат од страна на носителите на работата.

12. Државна награда „Гоце Делчев“

Согласно Законот за државните награди („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/06, 54/07 и 74/12) преку Министерството за образование и наука, во Република Македонија се доделува државната награда „Гоце Делчев“, со која се оддава општествено признание за особено значајни остварувања од интерес за државата, во областа на науката. Во една календарска година се доделуваат најмногу три награди.

13. Контрибуција разни членарини во Меѓународни организации

Министерството за образование и наука преку уплатата на овие контрибуции-членарини во Меѓународните организации обезбедува учество на наши научни институции да можат да конкурираат за добивање на проекти од меѓународен карактер исто така се врши исплата на фактури за објавени конкурси.

14. ЦЕЕПУС

Ќе се подржува престојот на постдипломци, универзитетски професори во Република Македонија во рамките на ЦЕЕПУС програмата за 2018 година.

15. Други расходи-исплата на експертски и советодавни тела, рецензии за проекти, наплата на фактури за објавени конкурси и други активности

Се врши исплата на рецензии на научни работници кои извршиле рецензирање на нови проекти, годишни извештаи и завршни извештаи за национални и меѓународни проекти. Ќе се одвојуваат средства и за советодавни тела во областа на науката и др.

Табела 1. Преглед на распределба на средства за научно-истражувачката дејност за 2018 година

ПРЕГЛЕД
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА
ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЛНОСТ ОД ПРОГРАМАТА 7-НАУКА
ПОТПРОГРАМА 71-НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА ЗА 2018 ГОДИНА

РБР	АКТИВНОСТИ	БУЏЕТСКИ СТАВКИ							ВКУПНО
		420-Патни и дневни трошоци	421-Компјутерски услуги, трeseње, комуникации и транспорт	423-Материјали и ситен инвентар	424-Поправки и одржување	425-Договорни услуги	426-Други тековни расходи	464-Рамн трансфери	РАСПРЕДЕЛ НА БУЏЕТ - 2018
1	Програми за развој и работа на јавни научни установи (научните институти/научно-истражувачки проекти, научно-истражувачка инфраструктура, издавачка дејност, организирање на научни собири, учество на домашни научни истражувања на меѓународни научни собири и студиски престои во странство, престој на странски научни истражувачи во Република Македонија	0	500.000	100.000	100.000	200.000	0	0	900.000
2	Научно-истражувачки проекти-фактфети (издавачка)	0	500.000	100.000	100.000	200.000	0	0	900.000
3	Научно-истражувачки проекти (билансирани)	1.300.000	1.900.000	1.600.000	800.000	2.800.000	0	0	8.400.000
4	Издавачка дејност (научни книги)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Организирање на научни собири	0	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
6	Учество на домашни истражувања на меѓународни научни собири во странство	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000
7	Студиски престој во странство и престој на странски научни работници во Република Македонија	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Објавување на научни трудови во странски научни списанија	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Објавување на научни трудови во странски научни списанија (по волонтерски фактор)	0	0	0	0	8.000.000	0	0	8.000.000
10	Стипендии за истражување на истражувачки кадри на втор и трет циклус во земјата и странство: - Стипендии и уплатени за студии од втор циклус во странство според Шпанската ранг листа, - Стипендии и уплатени за студии од трет циклус во странство според Шпанската ранг листа, - Еднократен надомест за одбрана на магистерски труд, - Еднократен надомест за одбрана на докторски труд, - Стипендии и уплатени за студии од втор циклус за студии во странство од областите на ликовната уметност, кинематографијата и филмската продукција, драмската уметност и музиката, - Стипендии за постдипломски студии на Јавна научна институција Институт за филм, филмска издавачка-Општа, - Стипендии и уплатени за постдипломски студии по спортистички јазик	0	0	0	0	0	0	59.200.000	59.200.000

	- Стипендии и умензини за студии од втор циклус за ФАМУ, Република Чешка, - Стипендии за втор циклус студии за Францелин универзитетот, Оксфорд САД, подружница во Прилеп-Република Македонија, - Објавување на творечки субвенции за творечки дејности, - стипендии за студии од втор и трет циклус на студии на странски докторанти кои престојуват во Република Македонија по осоме на билатерална и мултилатерална меѓународна соработка, - Стипендии „Борис Трајковски“, студии од втор циклус за извршната МБА програма на Универзитетот Шефилд, - Стипендии и школарини за последипломски и докторски студии во согласност со Законот за правата на претседателот на Република Македонија и неговото семејство по претставување на функцијата.								
11	Тематска култура	0	0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000
12	Државни награди (награда Гоце Делчев)	0	0	0	0	300.000	0	500.000	800.000
13	Контрибуција за разни членови во меѓународни организации	0	0	0	0	0	7.800.000	0	7.800.000
14	ЦЕНТУС	0	0	0	0	300.000	0	300.000	500.000
15	Други расходи исплата на експертизи и советодавни тела, исплата на рецензенти, објавување на списи, конкурс и други активности	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
	БУЏЕТ ЗА 2018 ГОДИНА	2.500.000	2.900.000	3.800.000	1.000.000	17.000.000	7.800.000	40.000.000	95.000.000

II. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-691/1
23 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

226.

Врз основа на член 7 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15 и 30/16) и член 40, став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/17), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.1.2018 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО УЧЕНИЧКИОТ СТАНДАРД ЗА 2018 ГОДИНА

1. Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2018 година е изготвена согласно Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15 и 30/16), Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства („Службен весник на Република Македонија“ бр. 02/02, 17/03, 30/04 и 66/07) и Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/17).

Програма за поддршка на средното образование на Роми е целосно обезбедена согласно Стратегијата за Роми на Република Македонија 2014-2020 година и Националниот акционен план за образование 2016-2020 година.

Финансирањето на ученичките домови се врши согласно член 73, став 1 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15 и 30/16).

Во Република Македонија постојат 18 ученички домови, од кои четири ученички домови се наменети за ученици со посебни образовни потреби и тоа за ученици со оштетен вид, со оштетен слух и говор и ученици со пречки во развојот.

Сместувањето и исхраната на учениците во ученичките домови е организирано според Правилникот за начинот и постапката за прием на ученици во јавните ученички домови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/10, 49/11, 50/15 и 59/16).

Во ученичките домови во Република Македонија сместување и исхрана користат околу 2.700 ученици. Месечната цена за сместување и исхрана, која што ја плаќа Министерството за образование и наука, за еден ученик од средното образование е 7.500 денари, за најмногу 10 месеци во годината.

Со Програмата опфатени се следните видови на стипендии за ученици и тоа:

1. стипендии за талентирани ученици-спортисти од средното образование со месечна стипендија од 2.970 денари за девет месеци во учебната година;

2. стипендии за ученици со посебни потреби од средното образование во износ од 2.750 денари за девет месеци во годината;

3. стипендии за социјална поддршка на ученици од средното образование во износ од 2.200 денари за девет месеци во годината;

4. стипендии за ученици-деца без родители од средното образование во износ од 2.750 денари за девет месеци во годината;

5. стипендии за талентирани ученици од средното образование со месечна стипендија од 2.970 денари за девет месеци во учебната година;

6. стипендии за ученици-деца на бранителите од средното образование, кои се доделуваат согласно Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства („Службен весник на Република Македонија“ бр. 02/02, 17/03, 03/04 и 66/07) по основ на потпишани договори со Министерството за образование и наука и добиваат износ од 2.200 денари за девет месеци во годината;

7. стипендии за ученици-деца на починатите припадници на Армијата на Република Македонија и Министерството за внатрешни работи во хеликоптерската несреќа, по основ на потпишани договори со Министерството за образование и наука во износ од 2.200 денари за девет месеци во годината;

8. стипендии за ученици од средното образование кои реализираат наставни програми од угостителско-туристичка во износ од 2.200 денари за девет месеци во годината;

9. стипендии за ученици Роми од средното образование од прва категорија со месечна стипендија во износ од 2.200 денари за девет месеци во годината;

10. стипендии за ученици Роми од средното образование од втора категорија со месечна стипендија во износ од 1.500 денари за девет месеци во годината;

11. стипендии за ученици Роми од средното образование од трета категорија со месечна стипендија во износ од 1.000 денари за девет месеци во годината;

12. стипендии за ученици Роми од средното образование од четврта категорија со месечна стипендија во износ од 1.000 денари за девет месеци во годината;

13. стипендии за ученици Роми од средното образование од петта категорија со месечна стипендија во износ од 600 денари за девет месеци во годината и

14. стипендии по други основи по основ на потпишани договори со Министерството за образование и наука.

Со Потпрограмата 50 – Ученички стандард согласно расположивите средства за 2018 година се планираат културно-забавни, спортско-рекреативни и други активности како и субвенционирање на музички инструменти за најдобрите ученици во завршните години од средното образование кои учат во државните средни музички училишта, покривање на трошоци за учениците и нивните ментори за учество на меѓународни научни олимпијади и покривање на трошоци за ученици кои ќе учествуваат на меѓународни школи за млади истражувачи.

Со Потпрограмата 483, во 2018 година превидени се вкупно 50.000.000 денари за купување на мебел.

Со Потпрограмата ТИ – Реконструкција на ученички домови, предвидени се средства за реконструкција на ученички домови во износ од 30.000.000 денари.

Во Потпрограма 32 - Поддршка на средното образование на Ромите, согласно расположливите средства за 2018 година се планираат стипендии за ученици Роми од средното образование.

Согласно одобрените средства со Буџетот на Република Македонија за 2018 година, вкупните финансиски средства од раздел 16001 – Министерство за образование и наука за Потпрограма 50 – Ученички стандард, Потпрограма 32 - стипендии за ученици Роми од средното образование и Потпрограмата ТИ – Реконструкција на ученички домови, се следните:

Програма/ Потпрограма	Став ка	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Програма 5			ВКУПНО:	353.800.000
Потпрограма 50	421	Стоки и услуги	Комунални услуги, греење, комуникации и транспорт	3.000.000
Потпрограма 50	426	Стоки и услуги	Други тековни расходи	300.000
Потпрограма 50	464	Субвенции и трансфери	Разни трансфери, стипендии за поддршка на талентирани ученици, сместување и исхрана на ученици во ученички домови	300.000.000
Потпрограма 50	480	Капитални расходи	Купување на опрема и машини	500.000
Потпрограма 50	483	Капитални расходи	Купување на мебел	50.000.000
	Став ка	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Потпрограма ТИ			ВКУПНО:	30.000.000
Потпрограма ТИ	482	Капитални расходи	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЧЕНИЧКИ ДОМОВИ	30.000.000
	Став ка	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Потпрограма 32			ВКУПНО:	8.678.000
Потпрограма 32	426	Стоки и услуги	Други тековни расходи	150.000
Потпрограма 32	464	Субвенции и трансфери	Разни трансфери	8.528.000
			СЕ ВКУПНО Програма 5, Потпрограма ТИ и Потпрограма 32:	392.478.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-692/1
23 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

227.

Врз основа на член 8 од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16 и 178/16) и член 40 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/17), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.1.2018 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД ЗА 2018 ГОДИНА

1. Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2018 година е изготвена согласно Законот за студентскиот стандард, Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства („Службен весник на Република Македонија“ број 2/02, 17/03, 30/04 и 66/07) и Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/17).

Програмата за поддршка на високото образование на Роми е целосно обезбедена согласно Стратегијата за Роми на Република Македонија 2014-2020 година и Националниот акционен план за образование 2016-2020 година.

Финансирањето на студентските домови се врши согласно член 45 од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ број 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16 и 178/16).

Сместување и исхрана на студенти во Република Македонија се остварува во осум државни студентски домови, во три приватни студентски домови, како и во дел од сместувачките капацитети на ученичките домови. Во нив се сместуваат околу 5.550 студенти.

Сместувањето на студентите во студентските домови е регулирано со Правилникот за начинот на прием на студенти во државните студентски домови („Службен весник на Република Македонија“ број 89/13, 98/13 и 130/16).

Месечната цена за партиципација за сместување и исхрана, која ја плаќа Министерството за образование и наука изнесува 3.410 денари за еден студент, за најмногу 10 месеци во годината.

Министерството за образование и наука целосно ја плаќа цената за сместување и исхрана во студентските домови во износ од 6.820 денари за еден студент за најмногу 10 месеци во годината и тоа за студенти кои се сместени во студентските домови, а се: деца без родители и родителска грижа, деца со посебни потреби, деца на невработени родители, деца на самохрани родители, деца на корисници на социјална помош и постојана парична помош и деца на корисници на надоместок по основ на престанок на работен однос од деловни причини, за кои вкупните приходи во семејството се до нето минималната плата утврдена во Република Македонија. Бројот на овие студенти е најмногу до 40 % од вкупниот број на расположиви места во студентските домови.

За студентите согласно СЕЕПУС програма, Министерството за образование и наука ги покрива трошоците за сместување и исхрана во студентски домови за времето на престој во Република Македонија. Цената за еден студент е 6.820 денари месечно.

Со оваа програма опфатени се следните видови на стипендии за студенти, како и останати права на истите:

1. стипендии „Прва група“ - стипендии за студенти од социјалните категории со месечна стипендија од 3.300 денари за девет месеци во годината;

2. стипендии „Втора група“:

- стипендии за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи, за студенти кои постигнале особено висок успех во учењето од I-та до тековно запишаната студиска година од најмалку 8.50 за студентите запишани на техничките факултети и медицинските науки, а за студентите на факултетите од општествените науки и на факултетите од уметностите да имаат постигнато најмалку 9,00 просечен успех, со месечна стипендија од 4.400 денари за девет месеци во годината;

- стипендии за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи, кои постигнале особено висок успех во учењето од I-та до тековно запишаната студиска година најмалку 9,00 просечен успех и тоа за студенти запишани на студиски програми по информатика, со месечна стипендија од 6.050 денари за девет месеци во годината;

3. стипендии „Трета група“:

- стипендии за студенти кои се запишани на студиски програми од научните подрачја на природно-математичките, техничко-технолошките, биотехничките и/или медицинските науки со месечна стипендија од 3.300 денари за девет месеци во годината;

- стипендии за студенти кои се запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија, од научното подрачје на природно-математичките науки, на студиски програми по математика, хемија или физика, со месечна стипендија од 18.000 денари за девет месеци во годината;

4. стипендии за студенти - деца на бранителите, кои се доделуваат согласно Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства („Службен весник на Република Македонија“ број 2/02, 17/03, 30/04 и 66/07), со месечна стипендија од 3.630 денари за девет месеци во годината, додека за сместување и исхрана цената за еден студент е 6.820 денари месечно;

5. 25 стипендии за најдобрите студенти запишани на додипломски студии на Технолошко-металуршкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, со месечна стипендија од 5.150 денари за девет месеци во годината;

6. стипендии за редовни студенти Роми запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија;

7. стипендии за редовни студенти од прва година запишани на високообразовни установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование, кои биле корисници на стипендија за талентирани ученици од Министерството за образование и наука, со месечна стипендија од 6.050 денари за девет месеци во годината;

8. стипендии за студенти запишани на еден од првите сто рангирани универзитети, односно првите двеста рангирани универзитети од областа на техничките науки според последната објавена ранг-листа на глобални универзитети за високо образование од Институтот за високо образование при Шангајскиот Џио Тонг универзитет. На корисникот на стипендија му се надоместуваат трошоците за уписнина и еден авионски билет на почетокот на студиите и еден авионски билет по завршување на студиите, а месечната стипендија се исплаќа согласно Листата на индекси на малопродажните цени за животните трошоци, која е објавена од надлежните органи на Организацијата на Обединетите Нации и е важечка на денот на објавувањето на конкурсот за доделување на студентски стипендии на студенти кои студираат во странство;

9. стипендии за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус во прва година на Academy of Performing Arts (FAMU) во Прага, Република Чешка на студии од областа на филмската и музичката уметност која е од посебно научно и образовно значење за Република Македонија. На корисникот на стипендија му се надоместуваат трошоците за уписнина и еден авионски билет на почетокот на студиите и еден авионски билет по завршување на студиите, а месечната стипендија се исплаќа согласно Листата на индекси на малопродажните цени за животните трошоци, која е објавена од надлежните органи на Организацијата на Обединетите Нации и е важечка на денот на објавувањето на конкурсот за доделување на студентски стипендии на студенти кои студираат во странство;

10. стипендии за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус во странство од областите на ликовната уметност, кинематографија и филмска продукција. На корисникот на стипендија му се надоместуваат трошоците за уписнина и еден авионски билет на почетокот на студиите и еден авионски билет по завршување на студиите, а месечната стипендија се исплаќа согласно Листата на индекси на малопродажните цени за животните трошоци, која е објавена од надлежните органи на Организацијата на Обединетите Нации и е важечка на денот на објавувањето на конкурсот за доделување на студентски стипендии на студенти кои студираат во странство;

11. стипендии за студенти со македонско потекло кои живеат во државите на Балканскиот полуостров, со месечна стипендија од 3.300 денари за девет месеци во годината, додека за сместување и исхрана цената за еден студент е 6.820 денари месечно;

12. стипендии за студенти од други држави, кои одлично го познаваат англискиот јазик и ќе студираат на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ – Охрид, а потекнуваат од: САД, Организација на Американски Држави (ОАС), Фран-

цуска Република, Австрија, Германија, Полска, Чешка, Словачка, Кина, Русија, Украина, Унгарија, Шведска, Данска, Норвешка, Литванија, Латвија, Естонија, Финска, Монголија, Индија, Индонезија, Египет, Мароко, Казахстан, Португалија, Кипар, Шпанија, Ерменија, Белорусија, Тајланд, Израел, Јордан, Грузија, Романија, Грција (согласно листата на земји која ја изготвува Министерството за надворешни работи), со месечна стипендија од 5.000 денари месечно за девет месеци во годината, трошоци за сместување и исхрана во студентски дом (појадок, ручек и вечера во студентски дом) во месечен износ од 8.620 денари за еден студент, за 10 месеци годишно, како и за месеците јули и август доколку не замине во матичната држава, како и бесплатно школување, трошоци за виза, трошоци за дозвола за престој, примарно здравствено осигурување и повратен авионски билет;

13. стипендии за студенти од Француска Република, Австрија, Германија, Полска, Чешка, Словачка, Кина, Русија, Украина, Унгарија, Шведска, Данска, Норвешка, Литванија, Латвија, Естонија, Финска, Монголија, Индија, Индонезија, Египет, Мароко, Казахстан, Португалија, Кипар, Шпанија, Ерменија, Белорусија, Тајланд, Израел, Јордан, Грузија, Романија, Грција и Организација на Американски Држави (ОАС) (согласно листата на земји која ја изготвува Министерството за надворешни работи), со месечна стипендија од 5.000 денари месечно за девет месеци во годината, а доколку не замине во матичната држава и до 12 месеци во годината; трошоци за сместување и исхрана во студентски дом (појадок, ручек и вечера во студентски дом) во месечен износ од 8.620 денари за еден студент, за 10 месеци годишно, како и за месеците јули и август доколку не замине во матичната држава; бесплатно школување на македонски јазик на државните универзитети во Република Македонија, трошоци за виза, трошоци за дозвола за престој, примарно здравствено осигурување, повратен авионски билет, како и месечен автобуски билет во местото на школување доколку има организиран јавен превоз;

14. стипендии за студенти од странство кои се од интерес на државата, за изучување на македонскиот јазик и писмо и/или англискиот јазик преку посета на обуки/курсеви на некој од државните универзитети во траење од 1 до 3 месеци, со месечна стипендија од 5.000 денари, трошоци за сместување и исхрана во студентски дом (појадок, ручек и вечера во студентски дом) во месечен износ од 8.620 денари за еден студент, како и бесплатна обука/курс за изучување на јазик, трошоци за дозвола за престој, примарно здравствено осигурување и повратен авионски билет;

15. стипендии по други основи.

Со Програмата 6 – Студентски стандард согласно расположивите средства за 2018 година се планираат културно-забавни, спортско-рекреативни и други активности (субвенционирање на музички инструменти за најдобрите студенти, патување за најдобрите студенти од првите три најдобро рангирани високообразовни установи во Република Македонија, рангирани согласно со Законот за високото образование, покривање на трошоци на студенти за учество на меѓународни студентски натпревари во знаење).

Во Потпрограма ТК – Изградба и реконструкција на студентски домови се планира продолжување со реконструкција на дел од студентските домови.

Со Потпрограма 11 - Декада на Ромите, согласно расположливите средства за 2018 година се планираат стипендии за редовни студенти Роми запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија

Согласно одобрените средства со Буџетот на Република Македонија за 2018 година вкупните финансиски средства од раздел 16001 – Министерство за образование и наука за Програма ТК – Изградба и реконструкција на студентски домови и Потпрограма 11 – Декада на Ромите, се следните:

Програма/ Потпрограма	Ста вка	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Програма 6			ВКУПНО:	695.400.000
Потпрограма 6б	420	Стопки и услуги	Попли и дневни расходи	10.000.000
Потпрограма 6б	421	Стопки и услуги	Компјутални услуги, греење, комуникации	4.000.000
Потпрограма 6б	426	Стопки и услуги	Други тековни расходи	400.000
Потпрограма 6б	464	Субвенции и трансфери	Разни трансфери, стипендии за студенти, партиципација за сонување и исхрана на студенти во студентски домови	660.000.000
Потпрограма 6б	482	Капитални расходи	Други градежни објекти	16.000.000
Потпрограма 6б	483	Капитални расходи	Купување на мебел	5.000.000
	Ста вка	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Потпрограма ТК	482	Капитални расходи	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ	270.000.000
	Ста вка	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Потпрограма 11			ВКУПНО:	4.600.000
Потпрограма 11	424	Стопки и услуги	Поправки и тековно одржување	60.000
Потпрограма 11	426	Стопки и услуги	Други тековни расходи	100.000
Потпрограма 11	464	Субвенции и трансфери	Разни трансфери, стипендии за студенти роми од прв циклус на студии	4.500.000
			СЕ ВКУПНО Програма 6, Потпрограма ТК и Потпрограма 11:	970.000.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-693/1
23 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

228.

Врз основа на член 42 став 2 од Законот за квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 154/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.1.2018 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНИТОРИНГ ВО ОБЛАСТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ПРЕРАБОТКАТА, СКЛАДИРАЊЕТО, ДИСТРИБУЦИЈАТА, УПОТРЕБАТА И СООБРАЗНОСТА НА ЃУБРИЊАТА, БИОСТИМУЛАТОРИТЕ И ПОДОБРУВАЧИТЕ НА СВОЈСТВАТА НА ПОЧВАТА, КАКО И КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЃУБРИЊАТА, БИОСТИМУЛАТОРИТЕ И ПОДОБРУВАЧИТЕ НА СВОЈСТВАТА НА ПОЧВАТА ЗА 2018 ГОДИНА

I

Со оваа програма се спроведува мониторинг на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразноста на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата, како и контрола на квалитетот на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата, односно видовите на мониторинг, видовите и типовите на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата, вкупниот број на мостри за временскиот период на реализација на активностите и субјектите кои ќе ја спроведуваат програмата.

II

Средствата за реализација на оваа програма во износ од 398.160,00 денари се утврдени во Раздел 140.01-Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Програма 5- Заштита на растенијата и семе и саден материјал, Потпрограма 51- Заштита на растенијата, ставка 46 Субвенции и трансфери, подставка 464 Разни трансфери, сметка 637.

III

Средствата утврдени во дел II од оваа програма ќе се користат за:

1. Мониторинг на производство на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата во износ од 97.410,00 денари и
2. Мониторинг при внатрешен промет на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата, кој опфаќа земање на мостри од неоргански и органски ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата, како и исполнување на квалитетот и сообразноста на компоненти со декларирани податоци во износ од 300.750,00 денари.

Вкупниот број на мостри кои ќе бидат земени и анализирани изнесува 82 мостри.

IV

Средствата од дел III точка 1 од оваа програма ќе се користат за:

тип на субре	вкупен број на макрое	цена на единична макрое со вклучен ДДВ (18%) во денари	планирани средства од буџетот (денари)
еднокомпонентни неорганички ѓубрива (еден елемент)	2	2.950,00	5.900,00
двокомпонентни неорганички ѓубрива (два елемента)	2	4.130,00	8.260,00
трокомпонентни неорганички ѓубрива (три елемента N + P + K)	3	4.720,00	23.600,00
трокомпонентни неорганички ѓубрива со присуство на 1 секундарен макроелемент или микроелемент	1	5.220,00	5.220,00
трокомпонентни неорганички ѓубрива со присуство на 4 секундарни макроелемента или микроелементи	3	6.720,00	20.160,00
трокомпонентни неорганички ѓубрива со присуство на 6 секундарни макроелемента или микроелементи	1	7.720,00	7.720,00
органички ѓубрива	5	5.310,00	26.550,00
вкупно	19		97.410,00

V

Средствата од дел III точка 2 од оваа програма ќе се користат за:

тип на субре	вкупен број на макрое	цена на единична макрое со вклучен ДДВ (18%) во денари	планирани средства од буџетот (денари)
еднокомпонентни неорганички ѓубрива (еден елемент)	10	2.950,00	29.500,00
двокомпонентни неорганички ѓубрива (два елемента)	15	4.130,00	61.950,00
трокомпонентни неорганички ѓубрива (три елемента N + P + K)	10	4.720,00	47.200,00
трокомпонентни неорганички ѓубрива со присуство на 1 секундарен макроелемент или микроелемент	5	5.220,00	26.100,00
трокомпонентни неорганички ѓубрива со присуство на 2 секундарни макроелемента или микроелементи	5	5.720,00	28.300,00
трокомпонентни неорганички ѓубрива со присуство на 3 секундарни макроелемента или микроелементи	5	6.220,00	31.100,00
трокомпонентни неорганички ѓубрива со присуство на 4 секундарни макроелемента или микроелементи	5	6.720,00	33.600,00
органички ѓубрива	8	5.310,00	42.480,00
вкупно	63		300.750,00

VI

За реализација на оваа програма се грижи Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - Фитосанитарна управа.

Спроведувањето на мониторинг во областа на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразноста на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата ја координира Фитосанитарната управа, мострите ги земаат Државните инспектори за земјоделство, а лабораториските анализи ги спроведуваат акредитирани лаборатории во Република Македонија.

VII

Средствата од деловите IV и V на оваа програма ќе се исплаќаат врз основа на решение на министерот за земјоделство шумарство и водостопанство, по претходно доставен извештај за спроведените активности.

VIII

Оваа програма влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-696/1

23 јануари 2018 година
СкопјеПретседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

229.

Врз основа на член 29 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.196/17), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16,163/16 и 74/17), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13, 164/13, 151/14, 193/15, 213/15 и 39/16), член 12 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15, 39/16 и 172/16) и член 66 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.1.2018 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2018 ГОДИНА

I

Средствата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година во вкупен износ од 6.210.500.000 денари, обезбедени согласно Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.196/17) раздел 140.04 програма 2 потпрограма 20 ставка 464 разни трансфери ќе се користат според следните мерки:

Број на мерка	Мерка за поддршка во областа на земјоделските стопанства	Вкупен износ на мерката по години
1.	Директни плаќања за растително производство	1.500.000.000
2.	Директни плаќања за сточарско производство	1.100.000.000
Мерка за финансиска поддршка за развој на земјоделството (финансиска поддршка во земјоделството)		
3.	Помош за премин и осигурување	70.000.000
4.	Помош за заштита на земјоделското земјиште	1.000.000
5.	Помош за одредени категории носители на земјоделско стопанство	10.000.000
6.	Помош во сточарскиот сектор	12.000.000
7.	Помош за загуби предизвикани од природни непогоди и непогоди климатски настани кои се случиле во 2016 година	50.000.000
7-a.	Помош за загуби предизвикани од природни непогоди и непогоди климатски настани кои се случиле во 2017 година	50.000.000
8.	Дополнителна помош за загуби предизвикани од природни непогоди и непогоди климатски настани кои се случиле во 2016 година	50.000.000
8-a.	Дополнителна помош за загуби предизвикани од природни непогоди и непогоди климатски настани кои се случиле во 2017 година	50.000.000
9.	Финансиска поддршка за складирање на почеток од доволно производство од род 2018 година	1.000.000
10.	Материјални трошоци за спроведување на Програмата	15.000.000
11.	Застапени обврски од Програмите за финансиска поддршка во земјоделството од претходните години	3.201.500.000
Вкупно		6.210.500.000

II

Средствата од дел I мерка 1 од оваа програма наменети за директни плаќања за растително производство во износ од 1.500.000.000 денари ќе се користат според следните подмерки:

Бр. на подмерка	Име на подмерката
1.1.	Директни плаќања за обработлива земјоделска површина на сите поделени култури во екстензивна тип
1.2.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1. за обработлива земјоделска површина со плоштина од 2 до 50 хектари
1.3.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1. за обработлива земјоделска површина со добиточна улога
1.4.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1. за обработлива земјоделска површина со ситенски, прет и абион
1.5.	Директни плаќања за обработлива земјоделска површина за градинарско производство на отворено или виставање
1.6.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.5. за производство под контролирани услови на домат, гравлар, цвртанки и дини во виле
1.7.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.5. за градинарски култури произведени во преработнички капацитети
1.8.	Директни плаќања за обработлива земјоделска површина за производство на доволитни и брестовски салони
1.9.	Директни плаќања за обработлива површина за ситенски на постоечки системи
1.10.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.9. за отворени култури произведени во преработнички капацитети
1.11.	Дополнителни директни плаќања по површина за реконструкција околни каски за ситенски производ на ситенски структура
1.12.	Директни плаќања за обработлива земјоделска површина за одржување на постоечки околни каски
1.13.	Дополнителни директни плаќања за површина за реконструкција околни каски за ситенски производ на ситенски структура
1.14.	Директни плаќања за производство на ситенски на ситенски структура
1.15.	Директни плаќања за производство на ситенски на ситенски структура
1.16.	Директни плаќања за производство на ситенски на ситенски структура
1.17.	Директни плаќања за производство на ситенски на ситенски структура
1.18.	Директни плаќања за производство на ситенски на ситенски структура
1.19.	Дополнителни директни плаќања од подмерки 1.5, 1.9, и 1.12. за површина на површина на ситенски на ситенски структура

III

Средствата од дел I мерка 2 од оваа програма наменети за директни плаќања за сточарското производство во износ од 1.100.000.000 денари ќе се користат според следните подмерки:

Бр. на подмерка	Име на подмерката
2.1.	Директни плаќања за обезбедување грама говеда
2.2.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.1. за основно стадо за производство на говедско месо
2.3.	Директни плаќања за производство и преработка месо, месо и месо месо
2.4.	Директни плаќања за одгледување и засилин грама говеда во регистрирани клинички капацитети
2.5.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.4 за одгледување и засилин грама говеда во регистрирани клинички капацитети за производство на месо
2.6.	Директни плаќања за добиточна улога по пат на ВКО
2.7.	Директни плаќања за обезбедување грама овци од сите категории
2.8.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.7 за одгледување месо овци
2.9.	Директни плаќања за обезбедување грама кози
2.10.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.9 за одгледување месо кози
2.11.	Директни плаќања за засилин грама кози
2.12.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.11 за засилин грама кози
2.13.	Директни плаќања за одгледување и засилин грама кози во регистрирани клинички капацитети
2.14.	Директни плаќања за одгледување и засилин грама кози во регистрирани клинички капацитети
2.15.	Директни плаќања за засилин грама кози во капацитети за производство на месо
2.16.	Директни плаќања за засилин грама кози во капацитети за производство на месо
2.17.	Директни плаќања за засилин грама кози во капацитети за производство на месо
2.18.	Директни плаќања за засилин грама кози во капацитети за производство на месо
2.19.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.18. за засилин грама кози во капацитети за производство на месо
2.20.	Дополнителни директни плаќања за засилин грама кози во капацитети за производство на месо

IV

Средствата од дел I мерка 3 од оваа програма во износ од 70.000.000 денари за помош во премии и осигурување ќе се користат согласно член 98 од Законот за земјоделство и рурален развој со максимален износ на поддршка од 150.000 денари по земјоделско стопанство.

V

Средствата од дел I мерка 4 од оваа програма во износ од 1.000.000 денари ќе се користат за анализа на физичките и хемиските својства на почвата на земјоделски стопанства кои имаат извршени агрохемиски или педолошки анализи во 2018 година и тоа 70% од трошоците за анализа без данок на додадена вредност, но не повеќе од 9.000 денари по земјоделско стопанство.

VI

Средствата од дел I мерка 5 од оваа програма во износ од 10.000.000 денари за помош за одделни категории носители на земјоделско стопанство ќе се користат согласно член 102 од Законот за земјоделство и рурален развој како дополнителна помош која се доделува на земјоделски стопанства корисници на директните плаќања.

Дополнителната помош се доделува на следните категории носители на земјоделски стопанства:

-Дополнителна помош од 5% на правно лице регистрирано во Единствениот регистар на земјоделски стопанства како земјоделско стопанство кое е основано од носителот или членот на семејно-земјоделско стопанство со целокупниот земјоделски имот на семејно-земјоделското стопанство освен објекти за домување или престојување на земјоделски производители;

-Дополнителна помош од 10% на млад земјоделец носител на семејно-земјоделско стопанство;

-Дополнителна помош од 10% за членовите на земјоделски задруги на вкупниот пресметан износ на директни плаќања и

-Дополнителна помош од 20% на носител на семејно-земјоделско стопанство кој е регистриран вршител на земјоделска дејност согласно со Законот за вршење на земјоделска дејност или е регистриран како индивидуален земјоделец согласно со Законот за пензиското и инвалидското осигурување

Дополнителната помош од овој член се доделува на земјоделски стопанства кои имаат:

- минимални капацитети од втора група и максимални капацитети од трета група од член 70-а од Законот за земјоделство и рурален развој,

- засаени и ожнеани површини со градинарски култури со површина од минимум 0,7 хектари до максимум 1,5 хектари, односно од минимум 1,5 хектар до максимум 5 хектари за индустриско градинарско производство и

- кои поседуваат од минимум 50 до максимум 100 пчелни семејства.

VII

Дел од средствата од дел I мерка 6 од оваа програма во износ од 12.000.000 денари за помош во сточарскиот сектор се наменети за покривање на административни трошоци за воспоставување и одржување на матично

книговодство и трошоци за испитувања извршени за утврдување на генетскиот квалитет или приносот во сточарството, согласно член 103 став 2 алинеи 1 и 2 од Законот за земјоделство и рурален развој, а средствата ќе се реализираат со јавен конкурс согласно член 60-б од Законот за сточарство кој го спроведува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

VIII

Средствата од дел I мерка 7 на оваа програма во износ од 50.000.000 денари се наменети за помош за загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани кои се случиле во 2016 година во висина од 100% од утврдената загуба на приходи од продажба на земјоделски растенија и животни на земјоделски имот и штети на стакленици и пластеници кои се утврдуваат врз основа на доставен извештај и проценка од Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата настаната од природни непогоди и други несреќи.

VIII-a

Средствата од дел I мерка 7-а на оваа програма во износ од 50.000.000 денари се наменети за помош за загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани настанати во 2017 година согласно член 99 од Законот за земјоделство и рурален развој.

IX

Средствата од дел I мерка 8 на оваа програма во износ од 50.000.000 денари се наменети за дополнителна помош за загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани кои се случиле во 2016 година согласно член 99-б од Законот за земјоделство и рурален развој врз основа на Одлуката за дополнителна помош за настанати загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани.

IX-a

Средствата од дел I мерка 8-а на оваа програма во износ од 50.000.000 денари се наменети за дополнителна помош за загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани кои се случиле во 2017 година, согласно член 99-б од Законот за земјоделство и рурален развој врз основа на Одлуката за дополнителна помош за настанати загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани.

X

Средствата од дел I мерка 9 од оваа програма во износ од 1.000.000 денари се наменети за финансиска поддршка за складирање на пченица од домашно производство од реколта 2018 година.

Корисници на средствата од дел I мерка 9 од оваа програма се земјоделски стопанства евидентирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства кои имаат пријавена површина со пченица согласно подмерката 1.1. од оваа програма и ја имаат предадено пченицата на складиштење кај складиштарите во пери-

од од 1 август до 1 септември 2018 година, со исклучок на земјоделските стопанства кои складираат за сопствени потреби.

XI

Средствата од дел I мерка 10 од оваа програма во износ од 15.000.000 денари ќе се користат од страна на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството за покривање на материјални трошоци за спроведување на оваа програма и тоа за: услуги за печатење на образци и информативни материјали и огласи потребни за спроведување на Програмата, услуги за печатење и достава на известувања до барателите, набавка на гориво и патни трошоци за вршење на контролите на терен како и трошоци поврзани со одржување на возилата, услуги за изработка, прилагодување и одржување на софтверски решенија за спроведување на Програмата, услуги од надворешни експерти вклучително и ревизија на Програмата, услуги за обезбедување на сателитски снимки наменети за контролите на терен, набавка на информатичка и техничка опрема наменета за спроведување на програмата вклучително и опрема потребна за спроведување на контролите на терен.

XII

Средствата од дел I мерка 11 од оваа програма во износ од 3.301.500.000 денари ќе се користат за исплата на финансиски средства за заостанати обврски од Програмите за финансиска поддршка во земјоделството од претходните години.

XIII

Корисници на директни плаќања од дел I мерки 1, 2, 3, 4 и 5 од оваа програма се земјоделски стопанства кои ги имаат намирено сите финансиски обврски согласно член 14-а од Законот за земјоделство и рурален развој.

Корисниците на директни плаќања од дел I мерка 2 од оваа програма се земјоделски стопанства кои имаат подмирени надоместоци и обврски кои произлегуваат од годишните наредби за здравствена заштита на животните и Законот за идентификација и регистрација на животните.

XIV

Крајниот рок за поднесување на барања за директни плаќања за мерките 1 и 2 од оваа програма е утврден во член 4 од Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2018 година.

Крајниот рок за поднесување на барања за директни плаќања за мерката 3 од оваа програма е 31.08.2018 година.

Крајниот рок за поднесување на барања за директни плаќања за мерката 4 од оваа програма е 15.05.2018 година.

Крајниот рок за поднесување на барања за директни плаќања за мерката 5 од оваа програма е 15.05.2018 година со исклучок на периодите утврдени во член 4

точки 2 и 3 од Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2018 година.

Крајниот рок за поднесување на барања за мерката 9 од оваа програма е 15.9.2018 година.

XV

Крајниот рок за почетокот на исплата на средствата по мерки и подмерки од оваа програма ќе се извршува според следниот распоред:

Број на мерка	Број на подмерка	Почеток на исплата
1.	1.1, 1.2, 1.3, 1.4	октомври 2018
	1.5, 1.6, 1.8, 1.19	декември 2019
	1.7, 1.10, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18	мај 2018
	1.9, 1.11, 1.12, 1.13	октомври 2018
	1.14	април 2018
2.	2.1, 2.2, 2.3, 2.8, 2.9, 2.10	април 2019
	2.3, 2.15	октомври 2018
	2.4, 2.5, 2.6, 2.11, 2.12, 2.13, 2.20	мај 2019
	2.14, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19	мај 2019
	2	мај 2019
3.	3	мај 2019
4.	4	мај 2019
5.	5	јуни 2019
6.	6	декември 2018
7.	7	јуни 2018
7а.	7а	јуни 2018
8.	8	јуни 2018
8а.	8а	јуни 2018
9.	9	септември 2018
11.	11	јануари 2018

XVI

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-699/1
23 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

230.

Врз основа на член 42-а став (2) од Законот за производи за заштита на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 110/07, 20/09, 17/11, 53/11, 69/13, 10/15, 129/15 и 39/16), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 23.1.2018 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНИТОРИНГ ВО ОБЛАСТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ПРАБОТКАТА, СКЛАДИРАЊЕТО, ДИСТРИБУЦИЈАТА, УПОТРЕБАТА И СООБРАЗНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И РЕЗИДУИ ОД ПРОИЗВОДИ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ВО ПРОИЗВОДИ ОД ПРИМАРНО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 2018 ГОДИНА

I

Со оваа програма се спроведува мониторинг во областа на производство, преработка, складирање, дистрибуција, употреба и сообразност на производите

за заштита на растенијата и резидуи од производи за заштита на растенијата во производи од примарно земјоделско производство.

II

Средствата за реализација на оваа програма во износ од 800.000 денари се утврдени во Раздел 140.01 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Програма 5 Заштита на растенија и семе и саден материјал, Подпрограма 51 Заштита на растенијата, ставка 46, Субвенции и трансфери, подставка 464 Разни трансфери, сметка 637.

III

Мониторингот на производство, преработка, складирање, дистрибуција, употреба и сообразност на производите за заштита на растенијата и резидуите од производи за заштита во примарните земјоделски производи од растително потекло се спроведува на следните параметри:

1. Мониторинг на производство и преработка на производи за заштита на растенијата кој опфаќа:

- употреба на активни компоненти во процесот на производство и преработка на производи за заштита на растенијата.

2. Мониторинг во складирање, дистрибуција, употреба и сообразност на производите за заштитана растенијата, а со цел утврдување на неправилности кои опфаќа:

- испитување на сообразноста на декларираната количина на активна компонента во соодветниот производ за заштита на растенијата.

3. Мониторинг на употреба на производи за заштита на растенија и резидуи од производи за заштита на растенија во производи од примарно земјоделско производство од растително потекло со цел да се утврди употребата на производите за заштита на растенијата на правилен начин кој опфаќа:

- проверка на присуство на резидуи од производи за заштита на растенија кои се користени за заштита на примарните земјоделски производи од растително потекло.

Вкупниот број на мостри кои ќе бидат земени и анализирани согласно оваа програма изнесува 147 мостри.

IV

Мониторинг на производство и преработка на производи за заштита на растенијата во висина од 16.205,00 денари, се спроведува согласно следниот план:

IV

Мониторинг на производство и преработка на производи за заштита на растенијата во висина од 16.205,00 денари, се спроведува согласно следниот план:

активна супстанца	вкупен број на мостри	временски период за реализација на активноста	количество на мостра од секој прозвод кој ќе се земе
производи за заштита на растенија	4	континуирано	во оригинална амблажа
ВКУПНО	4		

Мониторинг во складирање, дистрибуција, употреба и сообразност на производите за заштитана растенијата, а со цел утврдување на неправилности во промет на големо и мало и на граничен премин во висина од 179.420 денари се спроведува согласно следниот план:

ред. бр	активна компонента	вкупен број на мостри	Вкупна цена на чинење во денари (единечна цена од анализа по активна супстанца е 6.645,20)
1	Pyrimethanil	5	6.645,20
2	Acetamiprid	5	6.645,20
3	Phenbuconazole	5	6.645,20
4	Captan	5	6.645,20
5	Chlorothalonil	5	6.645,20
6	Zeta-cypermethrin	5	6.645,20
7	Cymoxanil	5	6.645,20
8	Glyphosate	5	6.645,20
9	Difenoconazole	5	6.645,20
10	Dimethoate	5	6.645,20
11	Dithianon	5	6.645,20
12	Cypermethrin	5	6.645,20
13	Mancozeb	5	6.645,20
14	Metaxyl	5	6.645,20
15	Metrafenon	5	6.645,20
16	Methiocarb	5	6.645,20
17	Myclobutanil	5	6.645,20
18	Penconazole	5	6.645,20

19	Pendimethalin	5	6.645,20
20	Azoxystrobin	5	6.645,20
21	Chlorpyrifos	5	6.645,20
22	Propamocarb	5	6.645,20
23	Propiconazole	5	6.645,20
24	Linuron	5	6.645,20
25	Folpet	5	6.645,20
вкупно		125	166.130,00
ред. бр	Релевантна нечистотија во производи за заштита на растенијата	вкупен број на мостри	Вкупна цена на чинење во денари (единечна цена од анализа е 6.645,20)
1	Etylen thyourea во Mancozeb 25	2	13.290,40
	вкупно	2	13.290,40

VI

Мониторинг на правилна употреба на производи за заштита на растенија и резидуи од производи за заштита на растенија во производи од примарно земјоделско производство од растително потекло со цел да се утврди употребата на производите за заштита на растенијата на правилен начин и утврдување на површините со најголем ризик во однос на правилна употреба на производи за заштита на растенија во висина од 604.375,00 денари, се спроведува согласно следниот план:

Растение или растителен производ	Број на мостри	Временски период на реализација на активноста	Количина на примерок	Реон на земање на мостри	Вкупна цена на чинење (единечна цена за анализа е 4.835,00 денари)
ЗЕЛЕНЧУК					
домати	24	март - ноември	најмалку 10 единици (плодови)не помалку од 1 кг	Гевгелија Валандово Струмица Кочани и Штип	116.040,00
пиперки	10	март - ноември	најмалку 10 единици (плодови)не помалку од 1 кг	Гевгелија Валандово Струмица и Прилеп	48.350,00
краставици	15	март - ноември	најмалку 5 единици (плодови)не помалку од 2 кг	Струмица Гевгелија Валандово, Кочани и Штип	72.525,00

зелена салата	5	февруари - ноември	најмалку 10 единици (плодови) не помалку од 1 кг	Струмица Гевгелија Валандово Скопје и Кочани	24.175,00
зелка	5	февруари – ноември	најмалку 5 единици (плодови) не помалку од 2 кг	Струмица, Скопје Тетово Велес, Гевгелија, Штип и Валандово	24.175,00
лубеница/диња	5	јули - септември	најмалку 5 единици (плодови)	Гевгелија, Валандово, Струмица и Скопје	24.175,00
млад кромид	3	јуни - јули	најмалку 10 единици (плодови) не помалку од 1 кг	Струмица, Кочани и Гевгелија	14.505,00
ОВОШЈЕ					
грозје	15	јули-октомври	најмалку 5 единици (гроздови) не помалку од 2 кг	Кавадарци, Неготино, Велес, Скопје, Струмица, Гевгелија, Валандово и Штип	72.525,00
јаболка	24	септември-октомври	најмалку 10 единици (плодови) не помалку од 1 кг	Тетово, Ресен, Охрид, Струмица, Гевгелија, Скопје, Струга	116.040,00
праска	9	јуни-септември	најмалку 10 единици (плодови) не помалку од 1 кг	Росоман Кавадарци, Неготино Скопје, Струмица, Гевгелија, Валандово	43.515,00
цреша/вишна	5	мај - јули	1 кг	Охрид, Ресен, Струга	24.175,00
сливи	5	август - септември	најмалку 10 единици (плодови) не помалку од 1 кг	Скопје, Берово, Делчево Струмица, Гевгелија и Валандово	24.175,00
вкупно	125				604.375,00

Мониторинг на производство и преработка на производи за заштита на растенијата опфаќа земање на мостри кај производителот при самото производство и преработка на производот за заштита на растенијата непосредно пред полнењето на производот.

Мониторинг во складирање, дистрибуција, употреба и сообразност на производите за заштита на растенијата, а со цел утврдување на неправилности опфаќа земање на мостри при увоз и во објектите каде што се врши пласирање на пазар на големо и мало на производи за заштита на растенијата.

Мониторинг на употреба на производи за заштита на растенија и резидуи од производи за заштита на растенија во производи од примарно земјоделско производство од растително потекло со цел да се утврди употребата на производите за заштита на растенијата на правилен начин опфаќа земање на примероци на отворено поле или заштитени простори.

VIII

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - Фитосанитарна управа ја координира реализацијата на оваа програма. Надлежни институции за реализација на активностите од деловите IV, V и VI од оваа програма се Државниот инспекторат за земјоделство и Државната фитосанитарна лабораторија. Лабораториските анализи ги спроведува Државната фитосанитарна лабораторија, а мострите ги земаат инспекторите од Државниот инспекторат за земјоделство.

IX

Средствата од деловите IV, V и VI на оваа програма ќе се исплатат врз основа на решение на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство по претходно доставен извештај за спроведените активности.

X

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-701/1

23 јануари 2018 година

Скопје

Претседател на Владата

на Република Македонија,

Зоран Заев, с.р.

231.

Врз основа на член 96 од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр.64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 44/15, 147/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.1.2018 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА НА ШУМИТЕ ЗА 2018 ГОДИНА

I

Со оваа програма, согласно Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.196/17), Раздел 14001 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Програма 2 - Шумарство, Потпрограма 20 - Шумарство, Ставка 485 – Вложувања и нефинансиски средства, се утврдува изворот и износот на средствата, видот и обемот на работите и мерките кои ќе се финансираат, извршителите на работите, како и начинот на користење на средствата за извршени работи во 2018 година.

II

За извршување на работите и мерките од дел I на оваа програма, се утврдува изворот и износот на средствата и тоа од:

Ред. број	Извор	Износ (денари)
1.	Буџет на Република Македонија	19.500.000,00
Вкупно:		19.500.000,00

Средствата од делот II на оваа програма во износ од 19.500.000,00 денари ќе се користат за следните работи/мерки:

Ред. бр.	Вид на работа / мерка	Извршител	Количина и единична мерка	Цена по единична мерка (денари)	Износ (денари)
1.	Попушување на големи и ерозивни земјишта				
1.1	Во државна сопственост	ЈП „Македонски шуми“ и образовни институции од областа на шумарството	80,00 ха	60.000,00	4.800.000,00
1.2	Во приватна сопственост	Сопственици на приватни шуми	53,33 ха	60.000,00	3.200.000,00
2.	Нега со прореди	ЈП „Македонски шуми“	140,00 ха	15.000,00	2.100.000,00
3.	Отстранување на последиците од шумски пожари на површина над 50 ха во рамките на една шумско стопанска единица преку вештачка обнова	ЈП „Македонски шуми“	120,00 ха	70.000,00	8.400.000,00
4.	Заштита на шумите и шумските култури од растителни болести и штетници				
4.1	Превентивна заштита на шумите и шумските култури преку организирана Извештајно дијагностичко прогнозна служба (ИДП служба)	Шумарски факултет - Скопје	/	/	1.000.000,00
Вкупно:					19.500.000,00

Пошумување на голини и ерозивни земјишта со садници од точка 1 потточка 1.1 од табелата, ќе се врши првенствено на локации со поголема површина и кои се во состав или во непосредна близина на постоечките шуми, а пошумување на голини и ерозивни земјишта со садници од точка 1 потточка 1.2 од табелата, ќе се врши на локации кои се поголеми од 0,50 ха.

Нега со прореди од точка 2 од табелата, ќе се врши во шумски култури, насади подигнати со пошумување и на пренаменети природно пошумени површини до 30-годишна возраст.

Отстранување на последиците од шумски пожари од точка 3 од табелата, ќе се врши на површина над 50 ха во рамките на една шумско стопанска единица преку вештачка обнова со пошумување со садници.

За реализација на мерките од точките 1, 2 и 3 од табелата, извршителите на работите доставуваат до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за секоја работа посебна оперативна - стручна програма, во која се наведуваат основните податоци за локалитетот и подетални податоци за обемот и видот на работата, техниката, времето на реализација на работите и други важни податоци.

Заштита на шумите и шумските култури од растителни болести и штетници ќе се врши со превентивна заштита на шумите и шумските култури од потенцијални штетници кои можат да загрозат поголеми шумски простори, организирана преку Извештајно дијагнозно прогнозната служба (ИДП служба) за шумите во Република Македонија и преку следење на состојбата на шумите на биоиндикаторските точки поставени на 16-километарска мрежа на територијата на Република Македонија од точка 4 потточка 4.1 од табелата. Шумарскиот факултет – Скопје, до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ќе достави Извештај за здравствената состојба на шумите во Република Македонија за 2018 година со предлог мерки и Извештај за здравствената состојба на шумите на биоиндикаторските точки на територијата на Република Македонија за 2018 година.

IV

Исплата на средствата за реализација на работите од дел III на оваа програма, ќе се врши врз основа на склучени договори помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и извршителите на работите.

V

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-703/1

Претседател на Владата

23 јануари 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

232.

Врз основа на член 7 став (5) од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15 и 193/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23.1.2018 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛОВСТВОТО И ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ДИВЕЧОТ ПОД ЗАШТИТА ВО РЕПРОЦЕНТРИТЕ ЗА 2018 ГОДИНА

I

Со оваа програма се утврдува видот и обемот на активностите кои ќе се финансираат со средствата од Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/17), извршителите на работата, изворот и износот на средствата, како и начинот на користење на средствата за развој и унапредување на ловството и за одгледување и заштита на дивечот под заштита во репроцентрите за 2018 година.

II

За извршување на активностите од дел I на оваа програма, се предвидени средства во Буџетот на Република Македонија за 2018 година, раздел 14001 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Програма 2-Шумарство, Потпрограма 20-Шумарство, Ставка 485 – Вложувања и нефинансиски средства, во износ од 2.000.000 денари и тоа за:

вид на мерка	критериум и висина на поддршка	вкупно издвоени средства
Финансиска поддршка за развој и унапредување на ловството		
Исполнување на обврските на Владата на Република Македонија за управување на државните ловишта Лешница, Полаки, Јасен и Јасен I		
А. Финансирање на трошоци за храна на дивечот	<u>Критериум:</u> - <i>потпишан договор за управување со дивечот во ловиште</i> <u>Висина на поддршка:</u> <i>50% од трошоците</i>	2.000.000,00
Б. Финансирање на трошоци за изградба на ловнотехнички објекти (хранилишта, солишта, поилишта и др.).	<u>Критериум:</u> - <i>потпишан договор за управување со дивечот во ловиште</i> <u>Висина на поддршка:</u> <i>50% од трошоците</i>	
ВКУПНО:		2.000.000,00

III

Финансиските средства од оваа програма ги користат управувачите со дивечот во државните ловишта.

IV

Исплатата на средства се врши согласно договорот за управување со дивечот во државното ловиште потпишан помеѓу Владата на Република Македонија и управувачите на државните ловишта.

V

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-704/1
23 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

233.

Врз основа на член 57 став (2) од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија” бр.39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16 и 71/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23.1.2018 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ ВО 2018 ГОДИНА**

I

Со оваа програма се спроведува внесување на сорти на земјоделски растенија во националната сорта листа, контрола над производството на сертифициран семенски и саден материјал, чување на семенски и саден материјал, имплементација на подзаконски акти од областа на семенски и саден материјал и нивно изготвување и усогласување со ЕУ законодавството.

II

Средствата од оваа програма во износ од 2.000.000,00 денари се обезбедуваат од:

	денари
Буџетот на Република Македонија за 2018 година, Раздел 14001, Програма 5, Потпрограма 52, Категорија 46 - Субвенции и трансфери, Ставка 464 - Разни трансфери	2.000.000,00

III

Средствата утврдени во дел II на оваа програма ќе се користат за:

Намена	денари
1. Финансиска поддршка за внесување на сорти на земјоделски растенија во националната сорта листа	300.000,00
2. Финансиски средства за постконтрола на партии семе од домашно производство и увезени партии на семе	1.000.000,00
3. Финансиски средства за функционирање на ген банки	400.000,00
4. Финансиска поддршка за усогласување и имплементација од областа на семенски и саден материјал	300.000,00
ВКУПНО	2.000.000,00

IV

Средствата од дел III точка 1 на оваа програма во износ од 300.000,00 денари ќе се користат за:

Намена	денари
- Испитување на сорти од разни видови на земјоделски растенија на отворено поле и заштитен простор	140.000,00
- Надоместок за работата на Комисијата за национална сорта листа	30.000,00
- Изготвување, дизајнирање и техничка обработка на Билтен и Национална сорта листа на Република Македонија во електронска форма	100.000,00
- Статистичка обработка на добиените резултати од испитувања на сортите	30.000,00
Вкупно	300.000,00

Средствата од дел III точка 2 на оваа програма во износ од 1.000.000,00 денари ќе се користат за:

Намена	денари
- Организирање на постконтрола во опитни полиња на репрезентативен примерок од партии на семе, вклучувајќи и увезени партии на семе	600.000,00
- Електронска база на податоци за упис во регистрите на снабдувачи со семенски и саден материјал и евиденција на производството	400.000,00
Вкупно	1.000.000,00

Средствата од дел III точка 3 на оваа програма во износ од 400.000,00 денари ќе се користат за:

Намена	денари
- Чување и одржување на семенски и саден материјал во ген банка	400.000,00
Вкупно	400.000,00

Средствата од дел III точка 4 на оваа програма во износ од 700.000,00 денари ќе се користат за:

Намена	денари
- Измени и дополнувања на Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија, како и изготвување и изменување на подзаконски акти кои произлегуваат од овој закон	100.000,00
- Студиски посети во странство за поблиско запознавање со проблематика од областа на семенски и саден материјал	200.000,00
Вкупно	300.000,00

V

Исплатата на средствата од оваа програма ја врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Исплатата на средствата од оваа програма се врши врз основа на:

- а) договор што го склучува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство со правно лице за намените од дел IV став (1) алинеја 4 и став (3) алинеја 1 од оваа програма;
- б) решение на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство за намените од дел IV став (1) алинеи 1 и 2, став (2) алинеја 1 и став (4) алинеи 1 и 2 од оваа програма и
- в) договор за јавна набавка за намените од дел IV став (1) алинеја 3 и став (2) алинеја 2.

Средствата од дел IV став (4) алинеја 2 за реализација на студиски посети во 2018 година ќе бидат од следните модули:

- Процедури за сертификација на семенски и саден материјал на земјоделски растенија;
- Постконтрола на партии семе од домашно производство и увезени партии на семе;
- Постапки и методи за испитување на различноста, еднообразноста и стабилноста (DUS – тест) на сорти кај земјоделските растенија; и
- Функционирање на ген-банките во регионот и Европската Унија.

VI

Средствата од оваа програма се неповратни.

VII

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-705/1
23 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

234.

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за хидрометеоролошка дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 53/11, 51/15 и 149/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23.1.2018 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКАТА ДЕЈНОСТ ВО 2018 ГОДИНА

I

Средствата за реализација на оваа програма во 2018 година во износ од 98.909.000,00 денари, обезбедени со Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/17), раздел 14003-Управа за хидрометеоролошки работи (во понатамошниот текст: УХМР) ќе се користат за следните намени:

Ред. бр.	Назив на програмски активности	Износ на средства
1.	Програмски активности од областа на администрација	88.362.000,00
2.	Програмски активности од областа на хидрологија	3.776.000,00
3.	Програмски активности од областа на метеорологија	3.750.000,00
4.	Програмски активности од областа на прогноза и предупредување	1.381.000,00
5.	Програмски активности од областа на квалитет на води	1.640.000,00
	Вкупно:	98.909.000,00

II

Средствата од Дел I точка 1 од оваа програма во износ од 88.362.000,00 денари ќе се користат за следните намени:

Ред. бр.	Опис на активности	Износ на средства
1.	Активности за обезбедување на услови од правен, финансиски аспект, меѓународна соработка и активности од областа на човечки ресурси и внатрешна ревизија за реализација на другите програми во УХМР.	88.362.000,00

III

Средствата од Дел I точка 2 од оваа програма во износ од 3.776.000,00 денари ќе се користат за следните намени:

Ред. бр.	Опис на активности	Износ на средства
1.	Хидролошки набљудувања и мерења во мрежата на станици за површински и подземни води и спроведување специјални хидролошки мерења и набљудувања	2.000.000,00
2.	Хидрометрички и контролни хидролошки мерења во мрежата на станици за површински и подземни води и спроведување на договори и меѓународни активности	866.000,00
3.	Осовременување на хидролошкиот мониторинг систем за подобрување на хидролошките следења, мерења и информации, како и развој на методи од областа на хидрологијата	370.000,00
4.	Изработка на хидролошки извештаи и информации од мрежата на хидролошки станици за површински и подземни води	270.000,00
5.	Одржување на хидролошки станици за спроведување на континуирани хидролошки мерења на површински и подземни води	270.000,00

IV

Средствата од Дел I точка 3 од оваа програма во износ од 3.750.000,00 денари ќе се користат за следните намени:

Ред. бр.	Опис на активности	Износ на средства
1.	Мерења и набљудувања во мрежата на метеоролошки станици и спроведување специјални мерења и набљудувања во мрежата на метеоролошките станици	1.720.000,00
2.	Редовна обиколка, контрола и интервенции на метеоролошките станици во Република Македонија и спроведување на активности на меѓународен план во областа на метеорологијата	510.000,00
3.	Тековно одржување на мрежата на метеоролошките станици за спроведување на континуирани мерења на метеоролошките параметри	1.170.000,00
4.	Осовременување на метеоролошкиот набљудувачки систем за воспоставување на информативен систем за климатски услуги	150.000,00
5.	Изготвување на дневни, декадни, месечни, сезонски, годишни и повеќегодишни метеоролошки и климатолошки извештаи	200.000,00

V

Средствата од Дел I точка 4 од оваа програма во износ од 1.381.000,00 денари ќе се користат за следните намени:

Ред. бр.	Опис на активности	Износ на средства
1.	Одржување на системот за радарски мониторинг на облачните системи и меѓународни активности во областа на прогнозата на времето	220.000,00
2.	Изработка на редовни временски прогнози, метеоролошки билтени и информации, вооредни прогнози и предупредувања за опасни временски непогоди врз основа на радарскиот мониторинг, издавање на аларми во Европскиот систем METEOALARM	150.000,00
3.	Функционирање на системот за радарски мониторинг и информатичкиот систем	550.000,00
4.	Осовременување на радарскиот мониторинг и сателитскиот прием на податоци	461.000,00

VI

Средствата од Дел 1 точка 5 од оваа програма во износ од 1.640.000,00 денари ќе се користат за следните намени:

Ред. бр.	Опис на активности	Износ на средства
1	Меѓународни активности од областа на квалитет на води	180.000,00
2	Земање на примероци на вода од мрежата за квалитет на води во Република Македонија (12 пати годишно)	300.000,00
3	Спроведување на хемиски и биолошки анализи на површински води од мрежата за квалитет на води	910.000,00
4	Осовременување на теренски мерења	250.000,00

VII

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-707/1
23 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

235.

Врз основа на член 218 став (1) од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.1.2018 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ВОДИТЕ ЗА 2018 ГОДИНА**

I

Со оваа програма се утврдуваат средствата за извршување на работите согласно член 212 од Законот за водите и тоа за: управување и развој на водните ресурси и надоместување на трошоците за работење на органите на државната управа и органите и организациите кој имаат соодветни надлежности во управувањето со води, изградба на нови и одржување и унапредување на постојните јавни водоснабдителни објекти, изградба на нови и одржување и унапредување на постојните хидромелиоративните системи и хидросистеми, одржување и заштита на природните езера, одржување на водотеци, изградба и одржување на објекти за регулација на водотеци, заштита од штетните дејства на водите вон населени места, подготовка на планови за одбрана од поплави и замрзнување, планови за заштита од ерозија и порои, подготовка на соодветни планови за заштита од други штетни дејствија на водите вон населените места, контрола на состојбите и собирање и обработка на податоците за резерви на вода и нивно рационално користење, хидрогеолошки и други истражувања, подготовка на и организирање на спроведувањето на програмата за мерки за заштита на водите од загадување, преземање на мерки за извршување на определени работи за заштита од загадување, мониторинг и утврдување на состојбата со квалитетот и квантитетот на водите и мониторинг на безбедноста на водата за консумирање од страна на човекот, воспоставување и одржување на заштитни зони и изградба и одржување на објекти за заштита на водите од загадување.

II

Средствата за извршување на работите наведени во дел I на оваа програма, кои се утврдени во членовите 206, 213, 214 и 215 согласно Законот за водите ќе се остварат од следните извори:

Изворни приходи	
1.	Надоместок за користење на водите од:
1.1	Правни лица кои произведуваат електрична енергија од хидроелектрични центри за секој произведен киловат час 1,0% од производната цена
1.2	Правни лица кои произведуваат електрична енергија од термоелектрични центри за секој произведен киловат час 0,5% од производната цена
1.3	Правни лица кои користат вода од јавен или сопствен водоснабдителен систем, за консумирање, за секој употребен или искористен метар кубен искористена вода-2% од утврдената цена од давателот на услугата
1.4	Правните или физички лица, кои користат вода од јавен или сопствен водоснабдителен систем, за комерцијални цели (флаширање на вода) 0,5% од продажната цена на производот
1.5	Правните или физички лица, кои користат вода за производство на храна, пијалоци и технолошки потреби - 2% од цената на метар кубен

	искористена вода во јавниот водоснабдителен систем
1.6	Правни и физички лица кои користат вода од јавен или сопствен водоснабдителен систем на геотермални води 7 денари од утврдената цена за метар кубен искористена вода
1.7	Правните или физички лица, кои користат вода за одгледување на риби, во рибници и во кафези и водни птици- 3% од продажна цена на килограм риба, односно птици
1.8	Правни и физички лица кои користат вода за наводнување - 2% од утврдена цена на метар кубен од за хектар земјиште
1.9	Правни и физички лица кои користат вода за одводнување -1% од утврдена цена на метар кубен од давателот на услугата
1.10	Правни и физички лица кои користат вода за миеење и сепарирање на песок, чакал и камен - 2% од цената на метар кубен сепариран материјал.
2.	<i>Надоместок за испуштање на води од:</i>
2.1	Правни и физички лица кои испуштаат непречистени отпадни води и води со променливи својства и отпадни материји и супстанции во реципиентите, а немаат уреди за прочистување - 1% од утврдената цена за собирање и третман на отпадни води

3.	Надоместок за вадење песок, чакал и камен од:
3.1	Правни и физички лица кои со дозвола вадат песок, камен и чакал од коритата и бреговите на водотеците, езерата, акумулациите, пороите и другите површински водни тела, и површините кои во катастарот за недвижности се заведени "под води" - 7% од цената на метар кубен изваден песок, камен и чакал
4.	Закупнина на државно земјиште дадено под закуп, што во катастарот на недвижности се води "под води"
5.	Средства од Буџетот на РМ (трансфер)
6.	Буџетите на општините, општините во градот Скопје, градот Скопје
7.	Други приходи во согласност со закон

III

Вкупно планираните средства во оваа програма ќе се распределуваат спрема одредените проценти по намени согласно член 212 став (6) од Законот за водите и тоа како следи:

Намена		%	Планирани средства во (денари)
1.	- Проектирање и изградба на нови и одржување и унапредување на постојните јавни водоснабдителни објекти,	79,2	46.000.000,00
	- Уредување и реконструкција на водотеци,		10.300.000,00
2.	- Изработка на План за управување и заштита од ризик од поплави на сливот на река Лепенец	6,3	1.500.000,00
	- Изработка на План за управување и заштита од ризик од поплави на сливот на река Треска		1.500.000,00
	- методологија за утврдување на минимум прифатлив проток		1.500.000,00
3.	Набавка на хемикалии за спроведување на мониторинг на Југохром	11,1	7.900.000,00
4.	Трошоци за спроведување на програмата	3,4	2.400.000,00
ВКУПНО		100	71.100.000,00

Критериуми за распределба на средствата од точка 1 дел 1 се следни:

А) Подрачје во кое се наоѓа

- Урбана средина
- Рурална средина

Б) Досегашен начин на водоснабдување на населението

- Од водоводна мрежа
- Од јавна чешма
- Од бунари
- Останато

В) Финансиско учество на локална самоуправа и јавните комунални претпријатија во изградбата на системот за водоснабдување.

IV

Средствата од дел III точка 1 алинеа 1 од оваа програма ќе се користат врз основа на доставени барања за финансирања за „Изградба на нови и одржување и унапредување постојните јавни водоснабдителни објекти“.

Барање може да поднесат единиците на локална самоуправа и јавните комунални претпријатија најдоцна до 30.6.2018 година. Кон барањето треба да бидат доставени следните документи:

- Дозвола за користење на вода;
- Основен проект изработен од стручна установа или друго правно лице лиценцирано за вршење на таков вид работа;
- Ревизија на проектот од стручна установа или друго правно лице лиценцирано за вршење на таков вид работа и
- Решение за одобрен елаборат за заштита на животната средина или Студија за оценка на влијанието на животната средина.

Средствата од дел III точка 1 алинеа 2 од оваа програма ќе се користат врз основа на доставени барања за финансирања за „Уредување и реконструкција на водотеци“.

Барање може да поднесат единиците на локална самоуправа надлежни за реализација на овој проект најдоцна до 30.6.2018 година. Кон барањето треба да бидат доставени следните документи:

- Водостопанска согласност;
- Основен проект изработен од стручна установа или друго правно лице лиценцирано за вршење на таков вид работа;
- Ревизија на проектот од стручна установа или друго правно лице лиценцирано за вршење на таков вид работа и
- Решение за одобрен елаборат за заштита на животната средина или Студија за оценка на влијанието на животната средина.

V

Средствата од дел III точка 2 од оваа програма ќе се користат за потребите на Министерството за животна средина и просторно планирање во согласност со член 212 ставови 3 и 6 од Законот за водите.

Постапката за избор на субјекти за намените од од дел III точка 2 од оваа програма ќе се изврши согласно Законот за јавните набавки.

VI

За реализација на оваа програма ќе се грижи Министерството за животна средина и просторно планирање.

VII

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен Весник на Република Македонија“.

236.

Врз основа на член 53 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/17), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.1.2018 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА 2018 ГОДИНА

I

Со оваа програма се утврдува намената на средствата утврдени во Раздел 121.01-Министерство за животна средина и просторно планирање, Подпрограма С1- Унапредување на животна средина и тоа средства од донации во вкупен износ од 4.550.000,00 денари.

II

Средствата за реализирање на оваа програма се приходи од:

1. Донаторски средства-сметка 785 (подсметки 785-28, 785-X0, 785-A9, 785 И5, 785-Д2, 785-85, 785-32, 785-J0 и 785-09) во вкупен износ од 4.550.000,00 денари и тоа од следни приходи:

- 742 111-Приходи од Обединети Нации во износ од 3.775.000,00 денари,

- 742 114- Приходи од Европска Унија во износ од 500.000,00 денари и

- 742115 – Приходи од Европски Држави во износ од 275.000,00 денари.

Средствата од став 1 на овој дел ќе се реализираат врз основа на јавни набавки и конкурси, за ангажирање на правни и физички лица (експерти од поделни области) кои ги објавува и спроведува Министерството за животна средина и просторно планирање, согласно Законот за јавните набавки.

III

За начинот и динамиката на реализирање на оваа програма ќе се грижи Министерството за животна средина и просторно планирање.

IV

Средствата од дел II став 1 на оваа програма се распределуваат за следните намени:

1. Финансирање на Проект Канцеларија Озон, донација од Обединетите нации, во висина од 350.000,00 денари;

2. Финансирање на Проект за ефикасна дистрибуција на енергија – Компонента 4, донација од Државниот секретаријат за економски работи на Швајцарија, SECO, Швајцарска Влада, во висина од 125.000,00 денари;

3. Финансирање на Проект ПОПс, донација од Глобалниот еколошки фонд на Обединетите Нации, во висина од 2.970.000,00 денари;

4. Финансирање на Проект за стабилизација на ПОПс во депонии, донација од Глобалниот еколошки фонд на Обединетите Нации, во висина од 105.000,00 денари;

5. Финансирање на Проект Зајакнување на капацитетот за учество во клириншка кука, донација од Глобалниот еколошки фонд на Обединетите Нации во висина од 200.000,00 денари;

6. Финансирање на проект Мониторинг на реките, донација од Швајцарската Влада, во висина од 150.000,00 денари;

7. Финансирање на Проект Унеско, донација од Обединетите Нации, во висина од 125.000,00 денари;

8. Финансирање на Проект за соработка во животната средина и одржливиот развој (Подпроекти: „Интегрирано спречување и контрола на загадувањето во Македонија,“ и „Зајакнување на капацитетите за олеснување на спроведувањето на Европската шема за трговија со емисии во Република Македонија,“), донација од Кралството Норвешка во висина од 500.000,00 денари и

9. Финансирање на Проект Емералд мрежа, донација од Обединетите Нации во висина од 25.000,00 денари.

V

Исплатата на средствата од дел II став 1 на оваа програма ќе се врши согласно Договорите склучени меѓу Министерството за животна средина и просторно планирање и правните и физички лица.

VI

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-725/1
23 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

237.

Врз основа на член 36 став (5) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08,82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/2016), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.1.2018 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ПРОМОЦИЈА НА ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА И ПОТТИКНУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО ДОМАЌИНСТВОТА ЗА 2018 ГОДИНА

I

Со оваа програма се утврдува начинот, условите, критериумите и постапката за распределба на средства од Буџетот на Република Македонија за 2018 година-

потпрограма 32 – Развој на енергетиката, ставка 464 – Разни трансфери, наменети за поттикнување на енергетска ефикасност во домаќинствата за 2018 година.

II

Средствата од дел I на оваа програма во вкупен износ од 50.000.000, 00 денари ќе се користат за следните мерки:

- надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи во домаќинствата до 30 %, но не повеќе од 300 евра во денарска противвредност по домаќинство за 2018 година и тоа во износ од 6.000.000 денари и

- за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци во домаќинствата до 50 %, но не повеќе од 500 евра во денарска противвредност по домаќинство за 2018 година во износ од 30.000.000 денари.

- за надоместување на дел од трошоците за купување печки на пелети до 50 %, но не повеќе од 500 евра во денарска противвредност по домаќинство за 2018 година во износ од 14.000.000 денари.

Средствата од Буџетот наменети за програмата, ги распоредува Министерството за економија.

III

1. Надоместокот на дел од средствата за купени и вградени сончеви термални колекторски системи од дел II точка 1 од оваа програма ќе го остварат лицата кои:

- а) го немаат искористено правото на поврат на дел од средствата за обезбедување и вградување на сончеви термални колекторски системи во својот дом врз основа на претходните јавни огласи на Министерството за економија за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи објавени во 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година и

- б) имаат купено и вградено во своите домови колекторски систем по денот на објавувањето на Јавниот оглас од точка 2 од овој дел до завршување на Јавниот оглас, што се докажува со следната документација:

- пополнет образец за барање (кој во себе содржи изјава дека барателот го нема искористено правото на поврат на дел од средствата за обезбедување и вградување на сончев термален колекторски систем врз основа на претходните јавни огласи на Министерството за економија во 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 година). Образецот на барањето може да се подигне во архивата на Министерството за економија или да се обезбеди преку интернет страната на министерството: www.esopomy.gov.mk,

- доказ во оригинал дека е извршено купувањето на сончев термален колекторски систем, и тоа:

- фискална сметка, или
- фактура со извод од деловна банка по денот на објавувањето на огласот.

Доколку купувачот достави доказ во оригинал за направените трошоци за вградувањето на соларниот колектор (фискална сметка или фактура со извод од деловна банка по денот на објавувањето на овој оглас), истите ќе му бидат земени во предвид при утврдување на надоместокот.

Едно лице може да поднесе само едно барање за добивање на надоместок.

Доделувањето на надоместокот ќе се врши по принципот „прв дојден прв услужен“.

2. Постапката за реализација на мерката од дел II точка 1 од оваа програма ќе се одвива на следниот начин:

- а) Министерството за економија во месец март 2018 година ќе распише јавен оглас во два дневни весници и истиот ќе биде отворен до 31 август 2018 година.

- б) За спроведување на активностите за реализација на мерката од дел II точка 1 од оваа програма министерот за економија ќе формира Комисија од три члена и нивни заменици.

- в) Комисијата ќе има за цел да ја утврди исполнеоста на условите за надоместување на дел од трошоците од мерката од дел II точка 1 од оваа програма и на министерот за економија ќе му предложат донесување на решенија за исплата на утврдениот надоместок.

Лицата кои имаат поднесено барање, а немаат уредна и комплетна документација неможе да остварат надомест.

Исплатата на средствата за надоместување на дел од трошоците од мерката од дел II точка 1 од оваа програма ќе се врши врз основа на донесено решение од министерот за економија, се до искористување на предвидените средства во Буџетот на Република Македонија за оваа намена.

Листата на баратели кои го остваруваат правото на надомест ќе биде објавена на веб страната на Министерството за економија.

IV

1. Надоместокот на дел од средствата за купени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци од дел II точка 2 од оваа програма ќе го остварат лицата кои:

- а) го немаат искористено правото на поврат на дел од средствата за обезбедување и вградување на ПВЦ или алуминиумски прозорци во својот дом врз основа на претходниот јавен оглас на Министерството за економија објавен во 2017 година и

- б) имаат купено и вградено во своите домови ПВЦ или алуминиумски прозорци по денот на објавувањето на Јавниот оглас до завршување на Јавниот оглас, што се докажува со следната документација:

- пополнет образец за барање (кој во себе содржи изјава дека барателот го нема искористено правото на поврат на дел од средствата за обезбедување и вградување на ПВЦ или алуминиумски прозорци врз основа на претходниот јавен оглас на Министерството за економија објавен во 2017 година. Образецот на барањето

може да се подигне во архивата на Министерството за економија или да се обезбеди преку интернет страната на министерството: www.economy.gov.mk,

- доказ во оригинал дека е извршено купувањето на ПВЦ или алуминиумски прозорци, и тоа:

- фискална сметка, или

- фактура со извод од деловна банка по денот на објавувањето на огласот

Доколку купувачот достави доказ во оригинал за направените трошоци за вградувањето на ПВЦ или алуминиумски прозорци (фискална сметка или фактура со извод од деловна банка по денот на објавувањето на овој оглас), истите ќе му бидат земени во предвид при утврдување на надоместокот.

Едно лице може да поднесе само едно барање за добивање на надоместок.

Доделувањето на надоместокот ќе се врши по принципот „прв дојден прв услужен“.

2. Постапката за реализација на мерката од дел II точка 2 од оваа програма ќе се одвива на следниот начин:

а) Министерството за економија во месец март 2018 година ќе распише јавен оглас во два дневни весници и истиот ќе биде отворен до 31 август 2018 година.

б) За спроведување на активностите за реализација на мерката од дел II точка 2 од оваа програма министерот за економија ќе формира Комисија од пет члена и нивни заменици.

в) Комисијата ќе има за цел да ја утврди исполнеоста на условите за надоместување на дел од трошоците од мерката од дел II точка 2 од оваа програма и на министерот за економија ќе му предложат донесување на решенија за исплата на утврдениот надоместок.

Лицата кои имаат поднесено барање, а немаат уредна и комплетна документација неможе да остварат надомест.

Исплатата на средствата за надоместување на дел од трошоците од мерката од дел II точка 2 од оваа програма ќе се врши врз основа на донесено решение од министерот за економија, се до искористување на предвидените средства во Буџетот на Република Македонија за оваа намена.

Листата на баратели кои го остваруваат правото на надомест ќе биде објавена на веб страната на Министерството за економија.

V

1. Надоместокот на дел од средствата за купување печки на пелети од дел II точка 3 од оваа програма ќе го остварат лицата кои:

а) досега не користеле средства од Буџетот на Република Македонија за купување печки на пелети во својот дом и

б) имаат купено во своите домови печки на пелети по денот на објавувањето на Јавниот оглас до завршување на Јавниот оглас, што се докажува со следната документација:

- пополнет образец за барање кој може да се подигне во архивата на Министерството за економија или да се обезбеди преку интернет страната на министерството: www.economy.gov.mk.

- доказ во оригинал дека е извршено купувањето на печки на пелети, и тоа:

- фискална сметка, или

- фактура со извод од деловна банка по денот на објавувањето на огласот

- изјава заверена на нотар дека барателот досега нема искористено средства од Буџетот на Република Македонија за купување на печки на пелети (образецот на изјавата ќе може да се подигне во архивата на Министерството за економија или да се обезбеди преку интернет страната на министерството: www.economy.gov.mk).

Едно лице може да поднесе само едно барање за добивање на надоместок.

Доделувањето на надоместокот ќе се врши по принципот „прв дојден прв услужен“.

2. Постапката за реализација на мерката од дел II точка 3 од оваа програма ќе се одвива на следниот начин:

а) Министерството за економија во месец јануари 2018 година ќе распише јавен оглас во два дневни весници и истиот ќе биде отворен до 31 август 2018 година.

б) За спроведување на активностите за реализација на мерката од дел II точка 3 од оваа програма министерот за економија ќе формира Комисија од три члена и нивни заменици.

в) Комисијата ќе има за цел да ја утврди исполнеоста на условите за надоместување на дел од трошоците од мерката од дел II точка 3 од оваа програма и на министерот за економија ќе му предложат донесување на решенија за исплата на утврдениот надоместок.

Лицата кои имаат поднесено барање, а немаат уредна и комплетна документација неможе да остварат надомест.

Исплатата на средствата за надоместување на дел од трошоците од мерката од дел II точка 3 од оваа програма ќе се врши врз основа на донесено решение од министерот за економија, се до искористување на предвидените средства во Буџетот на Република Македонија за оваа намена.

Листата на баратели кои го остваруваат правото на надомест ќе биде објавена на веб страната на Министерството за економија.

VI

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8560/1-17
23 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

238.

Врз основа на член 57 став (3) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.1.2018 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ВО 2018 ГОДИНА

I

Средствата за здравствена заштита на животните во 2018 година се утврдуваат во износ од 351.541.000,00 денари и тоа од следните извори:

1. Средства од Буџетот на Република Македонија, раздел 140.05 Програма 2, Подпрограма 20, ставка 464	351.541.000,00
---	----------------

II

Средствата за здравствена заштита на животните во 2018 година, ќе се користат за:

1. Заостанати обврски од претходните години (2015, 2016 и 2017 година)	77.000.000,00
2. Здравствена заштита на животните за 2018 година	246.541.000,00
3. Набавка на средства за идентификација на домашни миленици	18.000.000,00
4. Набавка на вакцина против бруцелоза кај мали преживари	5.000.000,00
5. Набавка на средства за подобра подготвеност и ефикасност во случај на појава на особено опасни заразни болести	5.000.000,00

III

Заостанати обврски од претходните години (2015, 2016 и 2017 година), ќе се користат за:

1	Заостанати обврски од претходните години	77.000.000,00
1.1	Плаќање на заостанати обврски од претходните години (2015, 2016 и 2017 година) по основ на активности за здравствена заштита на животните	77.000.000,00

IV

Активностите за здравствена заштита на животните во 2018 година, ги опфаќаат следните ставки:

Ред. Бр	Вид на мерка	Износ во денари
1.	Надзор на болести кај свињите	1.750.000,00
1.1	Вакцинација на класичната чума кај свињите вклучувајќи ја и вонредната вакцинација при појава на болеста	250.000,00
1.2	Дијагностичко испитување на класичната чума кај свињите	1.500.000,00
2.	Надзор на болести кај живината	6.500.000,00
2.1	Земање и испраќање на мостри и брисеви од домашната, комерцијална и дива и водна живина	2.000.000,00
2.2	Дијагностичко испитување на авијарна инфлуенца со серолошки и молекуларни тестови	2.000.000,00
2.3	Дијагностичко испитување на њукастелска болест	100.000,00
2.4	Дијагностичко испитување на западно нилска треска	500.000,00
2.5	Дијагностичко испитување на салмонела кај живината	1.900.000,00
3.	Надзор на заразни болести кај копитарите	2.500.000,00
3.1	Вакцинација на копитари против антракс	50.000,00

3.2	Дијагностичко испитување на западно нилска треска	450.000,00
3.3	Земање и испраќање на мостри за инфективна анемија и западно нилска треска кај копитари	1.500.000,00
3.4	Дијагностика на инфективна анемија кај копитари	500.000,00
4.	Надзор на болести кај пчелите	600.000,00
4.1	Земање и испраќање на мостри од пчелни семејства	200.000,00
4.2	Дијагностичко испитување на американска чума на пчелно легло	300.000,00
4.3	Дијагностичко испитување на други заразни болести кај пчели	100.000,00
5.	Надзор и контрола на вектори	500.000,00
5.1	Поставување на мамки за мониторинг на вектори (броење и идентификација)	500.000,00
6.	Надзор на заразни болести кај дивечот	3.600.000,00
6.1	Земање и испраќање на мостри за дијагностичко испитување на беснило, класична и африканска чума кај дивите свињи, бруцелоза и трихинелоза кај дивите животни	800.000,00
6.2	Дијагностичко испитување на беснило кај дивите животни	800.000,00
6.3	Дијагностичко испитување на класична и африканска чума кај дивите свињи	1.500.000,00
6.4	Дијагностичко испитување на други заразни болести кај дивечот	500.000,00
7.	Надзор на заразни болести кај купњата	100.000,00
7.1	Земање и испраќање на мостри и дијагностичко испитување на беснило	100.000,00
8.	Надзор на заразни болести кај рибите	6.000.000,00
8.1	Дијагностичко испитување на заразни болести кај рибите	6.000.000,00
9.	Надзор на заразни болести кај овците и козите	84.641.000,00
9.1	Земање и испраќање на мостри за лабораториско испитување на бруцелоза кај овците и козите	30.000.000,00
9.2	Дијагностичко испитување на бруцелозата кај овците и козите	39.141.000,00
9.3	Вакцинација против бруцелоза кај овците и козите	13.500.000,00
9.4	Превентивна вакцинација против антракс	1.000.000,00
9.5	Дијагностичко испитување на скрепи	1.000.000,00
10.	Надзор на заразни болести кај говедата	98.850.000,00
10.1	Земање и испраќање на мостри за лабораториско испитување на бруцелоза кај говедата	15.000.000,00
10.2	Дијагностичко испитување на бруцелозата кај говедата	17.000.000,00
10.3	Превентивна вакцинација против антракс	350.000,00
10.4	Дијагностичко испитување на спонгиозна енцефалопатија кај говедата	10.000.000,00
10.5	Туберкулизиција и ретуберкулизиција на говедата	32.000.000,00
10.6	Вакцинација против болест на чвореста кожа кај говедата	24.500.000,00
11.	Надомест за заклани/еутаназирани болни животни заради сузбивање на заразни болести	30.000.000,00
12.	Трошоци за дезинфекција, дезинсекција и деритизација при искоренување на заразните и други болести кај животните	1.000.000,00
12.1	Трошоци за дезинфекција, дезинсекција и деритизација при сузбивање на заразни и други болести кај животните	1.000.000,00
13.	Дијагностика и превентивни мерки за сузбивање на особено опасни болести и болести од економски интерес за државата согласно член 49 од Законот за ветеринарно здравство, а кои не се предвидени со Годишната наредба за здравствена заштита на животните	1.500.000,00

14	Надзор на особено опасни болести и болести од економски интерес за државата согласно член 49 од Законот за ветеринарно здравство	4.000.000,00
15	Внес на податоци и попис на животни од видот коњи	5.000.000,00
	Вкупно	246.541.000,00

V

Средствата од дел III потточка 1.1 ќе се исплаќаат врз основа на склучен договор меѓу Агенцијата за храна и ветеринарство со ветеринарните друштва, лаборатории и правни лица (ловни друштва, концесионери на ловиштата и национални паркови во Република Македонија). Средствата од дел III потточка 1.1 и дел IV потточка 11. од оваа програма ќе се исплаќаат на правни или физички лица кои ги исполнуваат условите пропишани со Законот за ветеринарно здравство и по донесено решение од Агенцијата за храна и ветеринарство.

Средствата од дел IV потточките 1.1, 2.1, 3.1, 3.3, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 9.1, 9.3, 9.4, 10.1, 10.3, 10.5, 10.6, 12.1, 13, 14 и 15 на оваа програма ќе се исплаќаат врз основа на склучен договор меѓу Агенцијата за храна и ветеринарство и ветеринарните друштва.

Средствата од дел IV потточките 1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.2, 3.4, 4.2, 4.3 5.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 8.1, 9.2, 9.5, 10.2, 10.4, 10.5, 13 и 14 ќе се исплаќаат врз основа на склучен договор меѓу Агенцијата за храна и ветеринарство и лаборатории.

Средствата од дел IV потточка 6.1 од оваа програма се исплаќаат на правни лица врз основа на склучен договор меѓу Агенцијата за храна и ветеринарство и правни лица (ловни друштва, концесионери на ловиштата и национални паркови во Република Македонија).

VI

Приоритет во спроведување на мерките на оваа програма ќе имаат епизоотиолошките подрачја во кои се појавиле заразни болести во поголем обем.

VII

За спроведување на оваа програма се грижи Агенцијата за храна и ветеринарство.

VIII

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

239.

Врз основа на член 57 став (3) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.1.2018 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ВЕТЕРИНАРНО
ЈАВНО ЗДРАВСТВО ВО 2018 ГОДИНА**

I

Средствата за ветеринарно јавно здравство во 2018 година се утврдуваат во износ од 43.400.000,00 денари и тоа од следниот извор:

Средства од Буџетот на Република Македонија за 2018 година, Рхдел 14005 – Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија, Програма 4, Подпрограма 40, ставка 464	43.400.000,00 денари
---	----------------------

II

Средствата за ветеринарно јавно здравство за 2018 година ќе бидат искористени за плаќање на заостанати обврски во износ од 17.600.000,00 денари направени по активности предвидени со Програмата за ветеринарно јавно здравство во 2017 година и средства во износ од 25.800.000,00 денари за тековни активности.

III

Активностите за ветеринарно јавно здравство во 2018 година ги опфаќаат следните ставки:

1. Плати за мониторинг на присуство на резидуи и микробиолошки супстанции кај живи животни, производи и сурутини од животинско потекло	18.000.000,00 денари
2. Мониторинг на исполнувањето на критериумите за микробиолошка исправност на храната од животинско потекло	1.500.000,00 денари
3. Мониторинг на критериумите за сурово месо кај молчните групи чие месо се користи за исхрана на луѓето	1.300.000,00 денари
4. Мониторингот на зоонити и причинителите на зоонити и мониторинг на антимикробна отпорност	1.000.000,00 денари
5. Мониторинг на квалитет на храна од животинско потекло	1.000.000,00 денари
6. Мониторинг на безбедноста на храната за животни	2.200.000,00 денари
7. Мониторинг на безбедноста на нуспроизводите од животинско потекло	800.000,00 денари
ВКУПНО	25.800.000,00 денари

IV

Средствата од дел III точка 1 на оваа програма во износ од 18.000.000,00 денари, ќе се користат за:

- трошоци за директно пачко испитување на присуство на резидуи во сурутините и производите од животинско потекло	15.000.000,00 денари
- трошоци за следење и откривање на присуство на резидуи во производите од животинско потекло од увоз	3.000.000,00 денари

V

Средствата од дел III точка 2 на оваа програма во износ од 1.500.000,00 денари, ќе се користат за:

- трошоци за мониторинг на исполнувањето на критериумите за микробиолошка исправност на храната од животинско потекло	1.000.000,00 денари
- трошоци за мониторинг на исполнувањето на критериумите за микробиолошка исправност на храната од животинско потекло од увоз	500.000,00 денари

VI

Средствата од дел III точка 3 на оваа програма во износ од 1.300.000,00 денари, ќе се користат за:

- трошоци за мониторинг на критериумите за сурово месо кај молчните групи чие месо се користи за исхрана на луѓето	1.300.000,00 денари
--	---------------------

VII

Средствата од дел III точка 4 на оваа програма во износ од 1.000.000,00 денари, ќе се користат за:

- трошоци за утврдување и следење на зоонити и причинителите на зоонити и антимикробна отпорност	1.000.000,00 денари
--	---------------------

VIII

Средствата од дел III точка 5 на оваа програма во износ од 1.000.000,00 денари, ќе се користат за:

- трошоци за мониторинг на квалитет на храна од животинско потекло	500.000,00 денари
- трошоци за мониторинг на квалитет на храната од животинско потекло од увоз	500.000,00 денари

IX

Средствата од дел III точка 6 на оваа програма во износ од 2.200.000,00 денари, ќе се користат за:

- трошоци за мониторинг на безбедноста на храната за животни и другите производи за исхрана на животните	1.600.000,00 денари
- трошоци за мониторинг на безбедноста на храната за животни и другите производи за исхрана на животните од увоз	600.000,00 денари

X

Средствата од дел III точка 7 на оваа програма во износ од 800.000,00 денари, ќе се користат за:

- трошоци за мониторинг на безбедноста на нуспроизводите од животинско потекло	500.000,00 денари
- трошоци за мониторинг на безбедноста на нуспроизводите од животинско потекло од увоз	300.000,00 денари

XI

Приоритет во спроведување на мерките на оваа програма ќе имаат активностите за следење и откривање на присуството на резидуи во суровините и производите од животинско потекло.

XII

За спроведувањето на оваа програма се грижи Агенцијата за храна и ветеринарство.

XIII

Оваа програма влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8860/1-17 Претседател на Владата
23 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

240.

Врз основа на член 16, ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.1.2018 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОИ НЕ СЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАНИ ЗА 2018 ГОДИНА

1. ВОВЕД

Со Законот за здравственото осигурување е уредено здравственото осигурување на граѓаните, правата и обврските од здравственото осигурување, како и начинот на спроведување на здравственото осигурување. Здравственото осигурување се установува како задолжително и доброволно осигурување. Задолжителното здравствено осигурување се установува за сите државјани на Република Македонија заради обезбедување на здравствени услуги и парични надоместоци врз начелата на сеопфатност, солидарност, еднаквост и ефективно користење на средствата под услови утврдени со закон.

Со Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување се уредуваат видовите на придонеси за задолжителното социјално осигурување, обврзниците за плаќање на придонеси, обврзниците за пресметка и уплата на придонеси, основниците на кои се плаќаат придонеси, стапките на придонеси, начинот на пресметка, роковите на плаќање на придонеси, контрола на пресметување и уплата на придонеси како и други прашања кои се значајни за утврдување и плаќање на придонесите.

2. МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА

Со Законот за здравственото осигурување се утврдува кои категории на лица се задолжително здравствено осигурани меѓу кои се и државјаните на Република Македонија кои немаат ниту еден основ на здравствено осигурување.

Со Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, горепосочената категорија на граѓани на Република Македонија се утврдуваат како обврзници за плаќање на придонес за задолжително здравствено осигурување, а како обврзник за пресметување и уплатување на придонесот е Министерството за здравство.

3. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Со донесувањето на оваа програма се обезбедуваат услови за плаќање на придонесот за задолжително здравствено осигурување на државјаните на Република Македонија кои немаат ниту еден основ на здравствено осигурување. Министерството за здравство како обврзник за пресметување и уплатување на придонесот за задолжително здравствено осигурување ќе може на месечна основа да го плаќа придонесот. Согласно тоа, овие лица ќе имаат редовно уплатен придонес и со тоа непречено користење на здравствените услуги односно здравствената заштита.

4. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Според податоците добиени од Фондот за здравствено осигурување на Македонија, државјани на Република Македонија кои немаат ниту еден основ на здравствено осигурување се околу 243.000, а придонесот за задолжително здравствено осигурување на месечно ниво, за еден осигуреник е 890,00 денари.

5. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

За пресметување и уплатување на придонесот за задолжително здравствено осигурување според оваа програма, обезбедени се средства во износ од 2.792.000.000,00 денари од Буџетот на Република Македонија за 2018 година, од кои ќе бидат измирени и заостанатите обврски од 2017 година.

6. МОНИТОРИНГ НА ПРОГРАМАТА

Следење на спроведување на оваа програма врши Министерството за здравство и по потреба ја известува Владата на Република Македонија.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8745/1-17 Претседател на Владата
23 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.
Цената на овој број е 220 денари.

ISSN 0354-1622



2018017